



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

2019

СОДРЖИНА

1. Дневен ред	5	13. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2018 година	231
2. Годишна сметка на Друштвото за 2018 година	7	14. Предлог Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото	232
3. Посебни финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година и Извештај на независните ревизори	57	15. Предлог Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година	233
4. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и Извештајот на независните ревизори	96	16. Предлог Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година (дивиденден календар)	234
5. Консолидирана Годишна сметка на Друштвото за 2018 година	97	17. Предлог Одлука за стекнување сопствени акции со откуп	235
6. Консолидирани финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2018 година и Извештај на независните ревизори	147	18. Предлог Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година	236
7. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и Извештајот на независните ревизори	186	19. Известување на членовите на Надзорниот одбор до Собранието на акционери на Друштвото	237
8. Годишен извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2018 година и Годишен извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2018 година	187	20. Известување на членовите на Управниот одбор до Надзорниот одбор на Друштвото	238
9. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2018 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2018 година	212	21. Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на Друштвото	239
10. Годишен извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2018 година	213	22. Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна	255
11. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2018 година	229	23. Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје	257
12. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2018 година	230		

ДНЕВЕН РЕД

I ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;
- Определување бројач/и на гласови;
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници;
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото;

II РАБОТЕН ДЕЛ

1. **Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2018 година на Друштвото**

1.1. **Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година и Извештајот на независните ревизори**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и Извештајот на независните ревизори;

1.2. **Разгледување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2018 година и Извештајот на независните ревизори**

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и Извештајот на независните ревизори;

1.3. **Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2018 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2018 година**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2018 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2018 година;

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2018 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2018 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2018 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2018 година;

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година

- Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото;
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година (дивиденден календар);
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;

3. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година;

4. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна;

5. Донесување одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје

- Предлог: Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје.

"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0501 - 1530/1
04. 03. 2019 20 год.
СКОПЈЕ 3



ГОДИШНА СМЕТКА 2018



[][][]			[][][][][][][][]								[][][][][][][][][]				
1 2 3			4 5 6 7 8 9 10 11								12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26				
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси				

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. **2018** година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА:				
1.	А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		6.362.136.147	5.871.261.699
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		7.922.681	14.244.836
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		7.158.751	13.480.906
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		763.930	763.930
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		4.017.436.771	3.851.511.985
10.	Недвижности (011+012)	010		2.999.684.106	2.839.427.882
10.а.	Земјиште	011		976.433.623	860.986.769
10.б.	Градежни објекти	012		2.023.250.483	1.978.441.113
11.	Постројки и опрема	013		378.328.883	386.994.206
12.	Транспортни средства	014		30.700.381	28.352.328
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		201.931.683	220.852.911

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		78.687.911	35.443.042
16.	Материјални средства во подготовка	018		321.891.077	334.228.886
17.	Останати материјални средства	019		6.212.730	6.212.730
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		28.234.000	
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		2.308.542.695	2.005.504.878
20.	Вложувања во подружници	022		285.611.087	285.611.087
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		536.118.000	373.605.389
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		3.057.630	33.161.313
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		1.483.755.978	1.313.127.089
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		1.483.755.978	1.313.127.089
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		1.614.940.911	1.773.481.987
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		764.833.872	798.536.734
33.	Залихи на суровини и материјали	038		142.268.975	164.446.633
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		74.425	74.518
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		2.163.227	2.163.227
36.	Залихи на готови производи	041		190.158	190.158
37.	Залихи на трговски стоки	042		620.137.087	631.662.198
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		588.643.067	628.384.189
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		46.281.747	37.881.259
42.	Побарувања од купувачи	047		401.884.949	439.729.740
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		131.556.742	132.390.823
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		623.418	6.898.632
45.	Побарувања од вработените	050		8.231.604	11.411.404
46.	Останати краткорочни побарувања	051		64.607	72.331
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		116.090	247
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		247	247
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		247	247
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		115.843	
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		261.347.882	346.560.817
52.a.	Парични средства	060		103.858.382	189.625.817
52.b.	Парични еквиваленти	061		157.489.500	156.935.000
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		159.923.950	153.579.125
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		8.137.001.008	7.798.322.811
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		2.343.197.162	3.108.547.840
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		4.396.316.279	3.874.660.560
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		3.483.842.000	3.483.842.000
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			9.647.138
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		256.308.000	110.484.000
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		85.128.293	
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		335.405.422	189.849.763
63.	Законски резерви	072		33.929.691	18.839.408
64.	Статутарни резерви	073		301.475.731	171.010.355
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075			
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		29.867.928	
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		778.116.492	301.805.659
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		3.596.227.974	3.820.590.514
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		2.636.880	1.814.280
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		2.636.880	1.814.280
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108)	095		3.593.591.094	3.818.776.234
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		31.465.130	33.103.273
88.	Обврски спрема добавувачи	097		411.915.156	824.816.642
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		96.745.777	78.394.102
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		24.107.582	22.654.394
91.	Обврски кон вработените	100		50.211.676	47.358.056
92.	Тековни даночни обврски	101		82.464.054	18.396.962
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		2.636.279.349	2.523.020.419

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105		258.868.045	257.710.476
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		1.495.038	13.314.287
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		39.287	7.623
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		144.456.755	103.071.737
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		8.137.001.008	7.798.322.811
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		2.343.197.162	3.108.547.840

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Радмила Шуманска Гашевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100859

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

15.03 2019 година

На ден

15.03 2019 година

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис



			Период				Контролор																		
1	2	3	0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси															

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од **01.01.** до **31.12. 2018** година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		21.869.391.402	18.728.298.034
2.	Приходи од продажба	202		21.702.823.319	18.614.008.254
3.	Останати приходи	203		166.568.083	114.289.780
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.а.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		2.353.385	2.353.385
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		2.353.385	2.353.385
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		21.034.562.443	18.404.521.706
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		150.098.409	137.021.566
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		18.898.230.938	16.385.715.050
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		499.687.556	510.899.395
11.	Останати трошоци од работењето	212		155.167.786	149.287.693
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		930.360.410	890.954.106
12.а.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		599.380.996	573.562.502

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		48.782.343	46.559.607
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		235.184.731	225.964.611
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		47.012.340	44.867.386
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		216.342.142	214.061.926
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		51.557.885	
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		68.253.820	55.875.882
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		2.543.840	1.814.280
17.	Останати расходи од работењето	222		62.319.657	58.891.808
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		131.741.636	82.349.360
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		89.419.757	48.703.376
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		89.196.919	48.430.658
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		222.838	272.718
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		11.880.000	7.382
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		25.284.689	30.128.774
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		4.929.161	3.299.824
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		228.029	210.004
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		111.648.261	77.172.400
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		39.134	16.650
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		39.134	16.650
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		107.498.085	71.382.889
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		4.111.042	5.772.861

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		854.922.334	328.953.288
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		854.922.334	328.953.288
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		76.805.842	27.147.629
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		778.116.492	301.805.659
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1.779	1.700
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		778.116.492	301.805.659
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		778.116.492	301.805.659
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		7.306,54	2.711,57
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		7.306,54	2.711,57
48.б.	Вкупно разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. до 31.12. 2018 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		778.116.492	301.805.659
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеофатна добивка (273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284)	271		85.128.293	0
4.	Останата сеофатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	713.650
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275		85.128.293	
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			713.650
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеофатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеофатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеофатна добивка	285			
18.	Нето останата сеофатна добивка (271-285)	286		85.128.293	0
19.	Нето останата сеофатна загуба (285-271) или (272+285)	287			713.650
20.	Вкупна сеофатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		863.244.785	301.092.009
20.а.	Сеофатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		863.244.785	301.092.009
20.б.	Сеофатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеофатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.а.	Сеофатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеофатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Радмила Шуманска Гашевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100859

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

15.03 2019 година

На ден

15.03 2019 година

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис



[][][]			[][][][][][][][]								[][][]												
			Период								Контролор												
[][][]	[0]	[4]	[0]	[5]	[7]	[6]	[4]	[3]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]			
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

за 2018 година

(во денари)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601	0	0
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
1.3		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	604		
1.4		Амортизација на патенти и лиценци, користени при развојот на интерен проект	605		
2	008д	Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	606		

¹ Трошоци за сировини и материјали, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги за развојот на интерен проект.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607		
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608	0	0
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609	11.220.405	11.078.672
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611	11.024.935	10.711.525
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612	195.470	367.147
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613		
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615		
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616	0	0
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617		
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620	0	0
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624	0	0
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625	976.433.623	860.986.769
22.	014д	Шуми	626		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на станови и станбени згради	627		
24.	018д	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	628		
25.	019д	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	629		
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	630	0	0
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	3.553.153.551	3.416.203.778
28.	018д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632	8.791.518	
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	1.834.355.101	1.752.360.726
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ²⁾ (< или = АОП 012 од БС)	634	1.710.006.932	1.663.843.052
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба ³⁾	635	684.584.622	672.841.107
32.	018д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636		
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637	371.341.071	358.243.046
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	313.243.551	314.598.061
35.	012д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ⁴⁾	639		
36.	018д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640		

²⁾ Објекти кои во својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

³⁾ Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

⁴⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

Реден број	Група на сметки, сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641		
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	0	0
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема ⁵⁾	643	184.098.135	166.601.398
40.	018д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644		
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	149.625.199	138.722.139
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	34.472.936	27.879.259
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647		
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648		
45.	019д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649		
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650	0	0
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651		
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652		
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653		
50.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	654	0	0
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655		
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	656	6.194.930	6.194.930
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657		
54.	015д	Антиквитети и дрги уметнички дела	658		
55.	015д	Други скапоцености	659		
56.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660		
57.	016д	Подобрување на земјиштето	661		

⁵⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58.	160, 162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (<i>< или = АОП 052 од БС</i>)	662		
59.	162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (<i>< или = АОП 052 од БС</i>)	663	115.843	
60.	032д (во земјата) 033д (во земјата) 041д (во земјата) 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	664	983.084	687.887
61.	032д (во земјата) 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	665	2.292.150	3.274.498
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62.	030д, 031д, 035д, 036д, 165д	Вложувања во акции издадени од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (<i>< или = АОП 021 од БС</i>)	666	1.948.630.722	1.700.637.571
63.	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	667	210.681.544	285.611.087

6 Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

7 Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.

8 Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
64.	005, 017, 027, 037д (во земјата), 040д (во земјата), 044д, 046д, 110, 112, 116д (во земјата), 120д, 122д, 124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	668	79.217.302	55.369.103
65.	037д, 044д, 046д, 120д, 122д, 138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669	1.315.578	5.905.051
66.	037д, 038д (во земјата), 044д, 046д, 120д, 122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	670		
67.	045д, 047д, 114д, 118, 125д, 126д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, 168д, 19д, 030д (побарувања за дивиденди), 031д (побарувања за дивиденди)	Останати побарувања од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	671	660.641.769	909.372.640
68.	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д, 13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672	36.967.042	41.602.411
69.	045д, 047д, 114д, 125д, 126д, 127д, 14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	673	34.957.163	35.273.482
		Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
70.	260, 262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (С или = АОП 095 од БС)	674		
71.	262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (С или = АОП 095 од БС)	675		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	285д (во земјата), 286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	676		
73.	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	677		
		Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
74.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	678	1.237.809.063	1.186.596.585
75.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	679	2.246.032.937	2.297.245.415
76.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	680		
77.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	681		

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
78.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	682		
79.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	683		
80.	210д, 212, 220д, 222д, 224д, 262, 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата), 216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	684	90.628.576	73.036.822
81.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685		
82.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷	686		
83.	214, 216, 218, 225д, 229д, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 269д, 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	687	258.919.968	257.753.243
84.	225д, 229д, 23, 253д, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688	118.448.931	41.281.580

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85.	225д, 229д, 24, 251, 252, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 265д (во земјата), 269д, 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	689	51.705.251	60.670.880
		3. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
86.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690	21.601.384.188	18.542.806.094
87.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691	52.168.094	53.489.409
88.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	20.563.619.102	17.747.385.993
89.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693	1.084.367.402	812.313.591
90.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ)	694	948.765.156	549.221.620
91.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695		
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696	48.417.624	45.859.987
93.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697		
94.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698		
		II. Останати приходи			
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699	931.244	470.119
96.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700		
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	701		
10 Белгија, Германија, Италија, Ликсембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија и Хрватска.					

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	702		1.125.358
99.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703	104.537.204	63.126.413
100.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704	22.835.119	2.360.328
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705		
102.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706		
103.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707		
104.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708		
105.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709		
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	38.264.516	48.332.920
107.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапници, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711		
108.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712	13.362.778	6.911.046
109.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713		
110.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	714		
		III. Финансиски приходи			
111.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715	101.076.919	48.430.658
		S. РАСХОДИ			
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	716	5.583.999	6.316.417
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	38.035.666	32.817.879
114.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	9.238.167	8.330.155
115.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719	5.583.999	6.316.417

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	8.366.996	8.851.139
117.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721		
118.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722	9.455.559	8.711.723
119.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723	4.699.755	4.758.216
120.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724	8.966.092	9.341.750
121.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	67.312.496	56.971.636
122.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	4.128.180	5.725.986
123.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	1.063.814	1.335.514
124.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728		
		II. Трошоци за услуги			
125.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	225.506.460	217.455.062
126.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730		
127.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	25.495.307	28.049.593
128.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732		
129.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733		
130.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734		
131.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735	716.929	1.044.648
132.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736	26.634.918	26.023.743
133.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737		
134.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738		
135.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Надомести на трошоците за вработените*			
136.	420д, 421д	Вкалкуирани надомести за време на боледување	740	6.919.673	7.091.316
137.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741	2.867.320	2.346.576
138.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742		
139.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743		
140.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	24.239.394	23.075.000
141.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	2.349.253	973.203
142.	449д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746		
		IV. Останати трошоци од работењето *			
143.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	8.666.215	9.033.860
144.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748	5.020.015	4.568.154
145.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	6.014.037	5.964.729
146.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750		
147.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751		
148.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752		
149.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753		
150.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754	467.046	474.009
151.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755	1.516.489	2.017.191
152.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756	632.552	1.471.326
153.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	757	266.664	

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
154.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758	13.650.401	12.874.546
155.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	11.893.469	16.140.330
156.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	43.630.323	40.434.506
157.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	43.958.009	37.804.372
158.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	5.147.687	5.925.730
159.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763	9.651.686	8.765.729
160.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	3.395.681	3.744.560
161.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	17.594.643	15.688.757
		V. Останати расходи			
162.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	766	509.796	104.613
163.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767	378.000	19.048
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165.		Исплатени дивиденди	769	110.411.215	111.975.900
166.		Реинвестирана добивка	770		
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	1.795	1.737

Во Скопје

На ден 15.03 2019 година

на образецот

Радмила Цумариска Гашевска

Одобрил:

Саша Лекиќ

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:



[][][]			[][][][][][][][]								[][][]				[][][][][][][][][][][][][]						[]	[]	[]	[]	[]	[]
Период			Контролор																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси															

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса на е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)во периодот од **01.01.** до **31.12.** 2018 година

Ред. број	Класа ¹	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³
		Назив ²		
1.	18.12	Друго печатење		620.328
2.	33.19	Поправка на останата опрема		7.908.681
3.	35.23	Трговија на гас преку дистрибутивни системи		1.073.785.316
4.	43.21	Електроинсталатерски работи		61.882
5.	45.11	Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија		59.835.892
6.	45.20	Одржување и поправка на моторни возила		3.154.322
7.	45.31	Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила		24.122.558
8.	45.32	Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила		105.517.853
9.	45.40	Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли		21.912.377
10.	46.34	Трговија на големо со пијалоци		94.509
11.	46.41	Трговија на големо со текстил		866.105
12.	46.45	Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати		1.407.362
13.	46.49	Трговија на големо со друга стока за домаќинство		2.073.291
14.	46.51	Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер		174.162.445
15.	46.61	Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема		1.214.371
16.	46.69	Трговија на големо со други машини и опрема		3.772.280
17.	46.71	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи		2.041.878.128
18.	46.73	Трговија на големо со дрва, градежни материјали и санитарна опрема		13.586
19.	46.75	Трговија на големо со хемиски производи		2.663.770
20.	46.76	Трговија на големо со останати полупроизводи		737.763
21.	46.77	Трговија на големо со отпадоци и остатоци		232.820
22.	47.11	Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун		5.091.442
23.	47.21	Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници		10.358.213
24.	47.22	Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници		2.886.042
25.	47.24	Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници		27.774.928

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) *
	Класа ¹	Назив ²	
26.	47.25	Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници	175.493.515
27.	47.26	Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници	856.176.190
28.	47.29	Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	260.808.663
29.	47.30	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	16.794.793.349
30.	47.51	Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници	353.323
31.	47.52	Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници	19.826.862
32.	47.54	Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	543.202
33.	47.59	Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и др. предмети за домаќинство во специјализирани продавници	34.142.983
34.	47.62	Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	3.738.811
35.	47.71	Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	735.074
36.	47.72	Трговија на мало со обушци и предмети од кожа во специјализирани продавници	255.532
37.	47.74	Трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници	60.085
38.	47.75	Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	34.268.675
39.	47.78	Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници	132.213.851
40.	52.29	Останати придружни дејности во превозот.	11.342.097
41.	55.10	Хотели и слични објекти за сместување	33.458.561
42.	62.09	Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	1.123.600
43.	68.10	Купување и продажба на сопствен недвижен имот	14.536.378
44.	68.20	Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	49.015.393
45.	71.20	Техничко испитување и анализа	2.209.130
46.	77.39	Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останата машини, опрема и мат. добра неспомнати на друго место	3.856.050
47.	95.11	Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерна) опрема	35.450
ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех)			22.001.133.038

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

4 7 3 0

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници _____ ДЕЈНОСТ:

4 7 3 0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

Бадмила Шуманска Гашевска

Потпис _____

Во _____ Скопје _____
На ден _____ 15.03 _____ 2019 година



Потпис _____

Одобрил:

Саша Лешки

ГОДИШНА СМЕТКА 2018
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ



Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје
Адреса	ул. Св. Кирил и Методиј број 4
Седиште	Скопје
Телефон	3146-117
Единствен даночен број	4030954258093

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИза **2018** година**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска вложка во Трговскиот регистар	30120110044629		
Седиште	ул. Св. Кирил и Методиј број 4	Скопје	
Промени во регистарската вложка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници		
	Трговија на големо со моторни горива и мазива		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ		
	ТЕЛМА ДООЕЛ		
	ШАМПИОН ДООЕЛ		
	ПЕТРОЛМАК А.Д.		
	МАКПЕТРОЛ ДОО		
	ОИЛКО КДА		
	ГА-МА А.Д.		
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
	74	1281	439
Сопственичка структура	Правни лица - 35,53% Физички лица - 64,47%		
Други релевантни информации за друштвото			

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Поединечна
Валута на презентација	МКД

3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Општи правила за водење сметководство

Друштвото има обврска уредно да води сметководство, трговски книги и годишни сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи.

Друштвото, во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите.

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство (дневник, главна книга и аналитички евиденции).

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на единствени сметки пропишани со сметковен план.

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со арапски цифри и со вредности изразени во денари. Ако се користи кратенки, кодови, знаци или симболи , тој мора јасно да го објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и комплетирани, навремени ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Сметководствено финансиската евиденција во Друштвото ја води Дирекцијата за финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување -КТМФИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи.

3.1 ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.2 СТРАНСКИ ВАЛУТИ

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

3.3 НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, по стапски дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти- 40 години

Погонска опрема-10 години

Останата опрема и моторни возила- 4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентирираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентирираниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

3.4 НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

3.5 ОШТЕТУВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентирираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.6 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории:

- а) финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, и
- б) финансиски средства расположливи за продажба.

Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за

тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема кредити и побарувања.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Почетно признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Непризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење на финансиски средства

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и

кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котирани вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Признавање на оштетувањето на финансиските средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

3.7 ЗАЛИХИ

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

3.8 ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ, ДАДЕНИ ПОЗАЈМИЦИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот рашод поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

3.9 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

3.10 КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И АКУМУЛИРАНИ ДОБИВКИ

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се осемаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

3.11 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.12 ПОЗАЈМИЦИ

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

3.13 ТЕКОВЕН И ОДЛОЖЕН ДАНОК ОД ДОБИВКА

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди, коригирана за непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатнатата добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

3.14 НАДОМСТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото врши резервирање за пресметани посебени минимални износи за пензионирање на вработените.

3.15 ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

3.16 РЕЗЕРВИРАЊА

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

3.17 ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

3.18 РАСПРЕДЕЛБА НА ДИВИДЕНДИ

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

3.19 ПРЕВЗЕМЕНИ И НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.20 ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

3.21 НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

ОШТЕТУВАЊЕ КАЈ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможности купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат

нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКИ

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлушува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила, или

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

6.1 ФАКТОРИ НА ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

6.2 РИЗИК ОД КРЕДИТИРАЊЕ

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба.

6.3 РИЗИК ОД ЛИКВИДНОСТ

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

6.4 ПАЗАРНИ РИЗИЦИ

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврот и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/ намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

6.5 РИЗИК ПРИ УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛ

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготвеност	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	24.256.163	0	11.078.672	54.838.151	763.930	90.936.916
Зголемување	0		141.733	159.146	300.879	601.758
Намалување	0		0	0	300.879	300.879
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	24.256.163	0	11.220.405	54.997.297	763.930	91.237.795
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	24.226.009	0	10.711.525	41.754.546	0	76.692.080
Амортизација	30.132		313.410	6.279.492		6.623.034
Намалување	0		0	0		0
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	24.256.141	0	11.024.935	48.034.038	0	83.315.114
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (тековна година)	22	0	195.470	6.963.259	763.930	7.922.681
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (тековна година)	30.154	0	367.147	13.083.605	763.930	14.244.836
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	24.256.163	0	11.078.672	53.982.232	763.930	90.080.997
Зголемување				855.919	855.919	1.711.838
Намалување					855.919	855.919
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	24.256.163	0	11.078.672	54.838.151	763.930	90.936.916
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	24.195.877	0	10.194.617	35.004.397		69.394.891
Амортизација	30.132		516.908	6.750.149		7.297.189
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	24.226.009	0	10.711.525	41.754.546	0	76.692.080
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017	30.154	0	367.147	13.083.605	763.930	14.244.836
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (претходна година)	60.286		884.055	18.977.835	763.930	20.686.106

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во ток	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	860.986.769	4.089.044.885	2.441.089.078	369.671.928	7.760.792.660
Зголемување	115.497.773	148.845.961	103.700.873	579.391.743	947.436.350
Намалување	50.919	152.673	26.616.573	548.484.683	575.304.848
Салдо на 31.Декември 2018 (тековна година)	976.433.623	4.237.738.173	2.518.173.378	400.578.988	8.132.924.162
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	0	2.110.603.772	1.798.676.903	0	3.909.280.675
Амортизација		104.022.219	127.921.479		231.943.698
Намалување		138.301	25.598.681		25.736.982
Салдо на 31.Декември 2018 (тековна година)	0	2.214.487.690	1.900.999.701	0	4.115.487.391
Нето сметководствена вредност на 31.Декември 2018 (тековна година)	976.433.623	2.023.250.483	617.173.677	400.578.988	4.017.436.771
Нето сметководствена вредност на 1.Јануари 2018 (тековна година)	860.986.769	1.978.441.113	642.412.175	369.671.928	3.851.511.985

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	852.019.965	4.034.365.717	2.347.808.258	191.577.516	7.425.771.456
Зголемување	8.966.804	79.351.368	124.956.562	666.717.424	880.032.158
Намалување		24.672.200	31.715.742	488.623.012	545.010.954
Салдо на 31.Декември 2017 (претходна година)	860.986.769	4.089.044.885	2.441.089.078	369.671.928	7.760.792.660
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	0	2.041.356.386	1.716.542.599	0	3.757.898.985
Амортизација		93.919.586	112.845.153		206.764.739
Намалување		24.672.200	30.710.849		55.383.049
Салдо на 31.Декември 2017 (претходна година)	0	2.110.603.772	1.798.676.903	0	3.909.280.675
Нето сметководствена вредност на 31.Декември 2017 (претходна година)	860.986.769	1.978.441.113	642.412.175	369.671.928	3.851.511.985
Нето сметководствена вредност на 1.Јануари 2017 (претходна година)	852.019.965	1.993.009.331	631.265.659	191.577.516	3.667.872.471

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2018	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повелогодишни насади	Средства во подготвеност	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2018 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2018 (тековна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0
2017						
Состојба на 1 Јануари 2017 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2017 (претходна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	395.569.065	394.901.314
Побарувања од купувачи во странство	60.028.301	60.326.575
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	700.825.094	943.426.863
Ведносно усогласување на побарувања	754.537.511	958.925.012
Вкупно:	401.884.949	439.729.740

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	66.724.527	117.587.431
Парични средства во денарска благајна	35.708.421	66.468.311
Девизна сметка	1.349.775	5.510.814
Девизна благајна	75.659	59.261
Вкупно:	103.858.382	189.625.817

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родова на акции	Во сопственост на	01.01.2018	%	Состојба		31.12.2017	%
				зголем.	намал.		
2018 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	2.297.286.000	65,94%		51.212.000	2.246.074.000	64,47%
	Правни лица	1.076.072.000	30,89%		94.612.000	981.460.000	28,17%
	Откупени сопствени акции	110.484.000	3,17%	145.824.000		256.308.000	7,36%
Приоритетни акции	СПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	145.824.000	145.824.000	3.483.842.000	100%
2017 (претходна година)							
Обични акции	Физички лица	2.403.523.000	68,99%		106.237.000	2.297.286.000	65,94%
	Правни лица	1.080.319.000	31,01%		4.247.000	1.076.072.000	30,89%
	Откупени сопствени акции			110.484.000		110.484.000	3,17%
Приоритетни акции	СПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	110.484.000	110.484.000	3.483.842.000	100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	302.947.490	735.008.929
Добавувачи во странство	108.722.327	89.775.254
Добавувачи за нефактурирани стоки	364.942	32.459
Вкупно:	412.034.759	824.816.642

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	0
Краткорочни кредити во земјата	2.636.279.349	2.523.020.419
Краткорочни кредити во странство	0	0
Вкупно:	2.636.279.349	2.523.020.419

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	20.570.038.293	17.755.833.314
Приходи од продажба во странство	1.084.367.402	812.314.953
Вкупно:	21.654.405.695	18.568.148.267

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	48.417.624	45.859.987
Приходи од наплатени отпишани побарувања	22.835.119	2.350.328
Приходи од државни поддршки		0
Вкупно:	71.252.743	48.220.315

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	225.506.460	217.455.052
Трошоци за саеми	0	231.794
Наемнина	27.351.847	27.066.391
Дневници за службени патувања и патни трошоци	8.866.215	3.033.860
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	4.096.846	4.405.982
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	89.700.776	104.215.832
Премии за осигурување	49.050.284	45.722.804
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	43.958.009	37.804.373
Трошоци за ревизија	1.542.775	1.543.085
Трошоци за останати интелектуални услуги	14.490.103	12.908.520
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	69.747.093	54.428.792
Загуби од отуѓување на метековни средства	0	0
Останати расходи	349.898.636	305.003.670
Вкупно останати оперативни расходи	883.999.044	819.822.165

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	46.281.747	37.881.259
Оберски по основ на купопродажни односи	31.465.130	33.103.273
Приходи од продажба на готови производи	597.448	686.174
Приходи од продажба на стоки	537.673.457	483.315.797

Во, Скопје

На ден 15.03.2019 година

Лице одговорно за составување на извештајот:
Радмила Шуманска Гашевска

Одобрил:
Саша Лекиќ




Посебни финансиски извештаи
и Извештај на независниот ревизор

Макпетрол а.д., Скопје

31 декември 2018 година

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон посебните финансиски извештаи	7
Прилози	



Извештај на независниот ревизор

До Раководството и Акционерите на
Макпетрол а.д., Скопје

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
Ul. Sv. Kiril i Metodij 52 b - 1/20
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

Извештај за посебните финансиски извештаи

Извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2018 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 37.

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Друштвото.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, посебните финансиски извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото Макпетрол а.д., Скопје на ден 31 декември 2018 година, како и резултатот од неговото работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34 став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба за 2018 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018.

Скопје,
15 март 2019 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје




Управител
Марјан Андонов



Овластен ревизор
Марјан Андонов

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

Макпетрол АД, Скопје

3

Посебни финансиски извештаи
31 декември 2018

Извештај за финансиската состојба

	Бел.	На 31 декември	
		2018 000 мкд	2017 000 мкд
Средства			
Нетекновни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	4,017,437	3,851,512
Нематеријални средства	6	7,922	14,244
Вложувања во недвижности	7	28,234	-
Вложувања во подружници	9	285,613	285,613
Вложувања во придружени друштва	9	536,118	536,118
Финансиски средства расположливи за продажба	10	1,483,756	1,150,614
Финансиски побарувања	11	1,250	1,751
		6,360,330	5,839,852
Тековни средства			
Финансиски побарувања	11	1,923	31,410
Залихи	12	764,833	798,537
Побарувања за данок на добивка		-	6,201
Побарувања од купувачи и останати побарувања	13	748,567	775,761
Парични средства и еквиваленти	14	261,348	346,561
		1,776,671	1,958,470
Вкупно средства		8,137,001	7,798,322
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	15	3,227,534	3,383,005
Резерви	15	420,533	189,849
Акумулирани добивки		748,249	301,807
		4,396,316	3,874,661
Обврски			
Тековни обврски			
Позајмици	16	2,636,280	2,523,020
Обврски за данок од добивка		50,786	2,916
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	17	1,053,619	1,397,725
		3,740,685	3,923,661
Вкупно капитал и обврски		8,137,001	7,798,322

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 11 март 2019 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Саша Лекиќ
Директор на Дирекција за финансии

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2018 000 мкд	2017 000 мкд
Приходи од продажба	18	21,702,822	18,614,008
Останати деловни приходи	19	267,647	162,728
Потрошени материјали		(150,097)	(137,022)
Набавна вредност на продадени стоки		(18,898,231)	(16,385,715)
Трошоци за користи на вработените	20	(933,034)	(896,805)
Амортизација и депрецијација	5,6	(216,341)	(214,061)
Останати деловни трошоци	21	(836,860)	(770,917)
Добивка од работење		935,906	372,216
Финансиски приходи	22	30,664	33,911
Финансиски расходи	22	(111,648)	(77,172)
Финансиски (расходи), нето		(80,984)	(43,261)
Добивка пред оданочување		854,922	328,955
Данок на добивка	23	(76,806)	(27,148)
Добивка за годината		778,116	301,807
Останата сеопфатна добивка за годината:			
Промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	10,15	85,128	(714)
Вкупна сеопфатна добивка за годината		863,244	301,093
Добивка расположлива за сопствениците		778,116	301,807
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците		863,244	301,093
Заработувачка по акција (Денари по акција)			
- Основна и разводнета	24	7,307	2,712

Макпетрол АД, Скопје

5

Посебни финансиски извештаи
31 декември 2018

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал			Резерви 000 мкд	Акумулир. Добивки 000 мкд	Вкупно 000 мкд
	Регистриран капитал 000 мкд	Сопствени акции 000 мкд	Премии 000 мкд			
На 01 јануари 2018 година	3,483,842	(110,484)	9,647	189,849	301,807	3,874,661
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распоред на акумулирани добивки	-	-	-	145,556	(145,556)	-
Распоред за дивиденди и награди	-	-	-	-	(156,250)	(156,250)
Поврат на неисплатени дивиденди	-	-	-	-	9,364	9,364
Откуп на сопствени акции	-	(145,824)	(9,647)	-	(39,232)	(194,703)
Вкупно трансакции со сопствениците (Бел.15)	-	(145,824)	(9,647)	145,556	(331,674)	(341,589)
Добивка за годината	-	-	-	-	778,116	778,116
Останата сеопфатна добивка (Бел.10,15)	-	-	-	85,128	-	85,128
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>85,128</i>	<i>778,116</i>	<i>863,244</i>
На 31 декември 2018 година	3,483,842	(256,308)	-	420,533	748,249	4,396,316
На 01 јануари 2017 година	3,483,842	-	-	714	346,543	3,831,099
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распоред на акумулирани добивки	-	-	-	189,849	(189,849)	-
Распоред за дивиденди и награди	-	-	-	-	(156,694)	(156,694)
Откуп на сопствени акции	-	(110,484)	9,647	-	-	(100,837)
Вкупно трансакции со сопствениците (Бел.15)	-	(110,484)	9,647	189,849	(346,543)	(257,531)
Добивка за годината	-	-	-	-	301,807	301,807
Останата сеопфатна добивка (Бел.10,15)	-	-	-	(714)	-	(714)
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(714)</i>	<i>301,807</i>	<i>301,093</i>
На 31 декември 2017 година	3,483,842	(110,484)	9,647	189,849	301,807	3,874,661

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2018 000 мкд	31 декември 2017 000 мкд
Деловни активности			
Приливи од купувачи		21,717,427	18,648,129
Исплати на добавувачи и вработени		(20,948,663)	(19,135,110)
		768,764	(486,981)
Платена камата		(107,537)	(77,665)
Платен данок од добивка		(22,735)	(48,487)
		638,492	(613,133)
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(340,318)	(361,074)
Набавка на нематеријални средства		(300)	(855)
Набавка на инвестициони недвижности		(28,234)	-
Продадени недвижности, постројки и опрема		3,471	2,783
Вложувања во хартии од вредност		(248,014)	-
Приливи од финансиски позајмици, нето		571	2,160
Прилив од камати		25,735	34,339
Приливи од дивиденди		101,077	48,438
		(486,012)	(274,209)
Финансиски активности			
Платени дивиденди		(156,250)	(153,187)
Откупени сопствени акции		(194,703)	(100,837)
(Отплата) на кредити		(7,635,845)	(6,608,097)
Приливи од кредити		7,749,105	7,794,767
		(237,693)	932,646
Нето промена на парични средства и еквиваленти		(85,213)	45,304
Парични средства и еквиваленти на почетокот		346,561	301,257
Парични средства и еквиваленти на крајот	14	261,348	346,561

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Белешки кон посебните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Друштвото е најголем специјализиран дистрибутер со нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Деловните активности на Друштвото исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на трговски стоки, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку глобални трговски марки, како што се: Honda, Valvoline, Goodyear и Dell. Друштвото има деловни активности и на меѓународните пазари.

Друштвото поседува лиценци издадени од релевантни регулаторни тела за извршување на следниве дејности: трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, складирање нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива, намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво, производство на биогориво, и трговија со природен гас.

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 1,802 лица (2017: 1,750 лица). Од 2002, акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Берзата на Долгорочни Хартии од Вредност на Република Северна Македонија и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.

Друштвото е Матично Друштво на Групата Макпетрол а.д., Скопје и подружници. Деталите на вложувањата на Друштвото во подружниците за објавените финансиски периоди се објавени во Белешката 9.

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004... 120/2018) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Основа за подготовка (продолжува)

Посебните финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Матичното Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето на Матичното Друштво во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност (види Бел.9).

Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година. Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите посебни финансиски извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациона валута на Друштвото. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2018	31 декември 2017
1 УСД	53.6887 Денари	51.2722 Денари
1 ЕУР	61.4950 Денари	61.4907 Денари
1 ЦХФ	54.7742 Денари	52.5472 Денари
1 ГБП	68.1234 Денари	69.3087 Денари
1 ЦАД	39.4148 Денари	40.8875 Денари
1 АУД	37.9248 Денари	40.0695 Денари
1 ЈПУ	0.4865 Денари	0.4555 Денари

2.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради општетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Макпетрол АД, Скопје

9

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок во периодот на настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депресијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депресијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на известување. Кога евидентиранiot износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентиранiot износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.4 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото се состојат од права и лиценци со дефиниран век на употреба. Тие се измерени според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Овие средства се амортизираат користејќи пропорционална метода во текот на период од пет години.

2.5 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Друштвото, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Вложувања во недвижности за изнајмување (продолжува)

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.3.

2.6 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираној износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираној износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.7 Вложувања во подружници и придружени друштва

Подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност.

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоењето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според набавна вредност.

2.8 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Макпетрол АД, Скопје

11

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, финансиски побарувања и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се општетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останатата сеопфатна добивка се вклучува како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Финансиски средства (продолжува)

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.9 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.10 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

2.11 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.12 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.13 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби*(а) Акционерски капитал*

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на приливите од емисијата.

(б) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Капитал, резерви и акумулирани добивки (продолжува)

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други статутарни резерви, се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(г) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски евидентирани по нивната амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од примени позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливост износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.15 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

Макпетрол АД, Скопје

15

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.16 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Со состојба на 31 декември 2018 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија. Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.17 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.18 Надомести за вработените*Придонеси за пензиско осигурување*

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.19 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.20 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.21 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Макпетрол АД, Скопје

17

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки на големо се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки на мало се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.22 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.23 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.24 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.25 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во посебните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредибилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана. Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во 000 МКД):

	2018	2017
Класи на финанс. средства - евидентирана вредност		
Финансиски средства расположливи за продажба		
Удели во капиталот во домашни некотирани друштва	1,483,756	1,150,614
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	3,173	33,161
Побарувања од купувачи, нето	265,469	259,146
Побарувања по камати на купувачите, нето	3,431	12,729
Побарувања од продажба на платежни картички	179,268	206,044
Побарувања од вработени	8,232	11,410
Останати побарувања	62	73
Парични средства и еквиваленти	261,348	346,561
	2,204,739	2,019,738

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Макпетрол АД, Скопје

20

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик од ликвидност (продолжува)

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски (000 мкд).

	31 декември 2018		31 декември 2017	
	Тековни До 1 год.	Нетековни	Тековни До 1 год.	Нетековни
Обврски од добавувачи	443,382	-	857,919	-
Дивиденди	1,495	-	13,315	-
Позајмици со камата	2,636,280	-	2,523,020	-
	3,081,157	-	3,394,254	-

3.4 Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи (000 мкд):

	2018	2017
Средства		
ЕУР	9,175	12,015
УСД	60,811	65,345
	69,986	77,360
Обврски		
ЕУР	63,055	65,807
ЈПУ	-	-
GBP	5	5,588
УСД	48,616	23,270
	111,676	94,665

Анализа на сензитивноста

	Промени во		2018		2017	
	2018	2017	Добивка или загуба	Добивка или загуба	(000 мкд)	
ЕУР	1%	1%	(539)	(538)		
ЈПУ	1%	1%	-	-		
GBP	1%	1%	-	(56)		
УСД	5%	5%	610	2,104		

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

Макпетрол АД, Скопје

21

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

	2018 (000 мкд)	2017 (000 мкд)
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Фин. средства расположливи за продажба	1,483,756	1,150,614
Побарувања од купувачи, нето	265,469	259,146
Побарувања по камати на купувачите, нето	3,431	12,729
Побарувања од продажба на картички	179,268	206,044
Побарувања од вработени	8,232	11,410
Останати побарувања	62	73
Парични средства и еквиваленти	216,351	266,097
	2,156,569	1,906,113
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Финансиски побарувања	3,173	33,161
Парични средства и еквиваленти	44,997	80,464
	48,170	113,625
	2,204,739	2,019,738

Финансиски обврски*Некаматносни*

Обврски од добавувачи	443,382	857,919
Дивиденди	1,495	13,315
	444,877	871,234

Со фиксна каматна стапка

Позајмици со камата	1,320,000	1,723,020
---------------------	-----------	-----------

Со варијабилна каматна стапка

Позајмици со камата	1,316,280	800,000
	3,081,157	3,394,254

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

(000 мкд)			2018
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	(1,316,280)	(26,326)	26,326
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	(800,000)	(16,000)	16,000

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 16, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2018 (000 мкд)	2017 (000 мкд)
Позајмици	2,636,280	2,523,020
Парични средства и парични еквиваленти	(261,348)	(346,561)
Нето обврски	2,374,932	2,176,459
Капитал – вкупно	4,396,316	3,874,661
	0.54	0.56

3.6 Процена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски средства и обврски евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Макпетрол АД, Скопје

23

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Процена на објективна вредност (продолжува)

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2018				
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт. од вред. кај котирали домашни друштва	333,300	-	-	333,300
Удели во капиталот на домашни некотирали субјекти	-	1,150,456	-	1,150,456
31 декември 2017				
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт. од вред. и капит. удели на котирали домашни друштва	-	-	-	-
Удели во капиталот кај домашни некотирали субјекти	-	1,150,614	-	1,150,614

Усогласувањето на салдата на овие средства помеѓу двата датума на известување е објавено во Белешката 10.

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Сметководствената и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2018	2017	2018	2017
Средства				
Финансиски побарувања	3,173	33,161	3,173	33,161
Побарувања од купувачи, нето	265,469	259,146	265,469	259,146
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето	3,431	12,729	3,431	12,729
Побарувања од продажба на платежни картички	179,268	206,044	179,268	206,044
Побарувања од вработени	8,232	11,410	8,232	11,410
Останати побарувања	62	73	62	73
Парични средства и еквиваленти	261,348	346,561	261,348	346,561
Вкупни средства	720,983	869,124	720,983	869,124
Обврски				
Позајмици со камата	2,636,280	2,523,020	2,636,280	2,523,020
Обврски од добавувачи	443,382	857,919	443,382	857,919
Дивиденди	1,495	13,315	1,495	13,315
Вкупни обврски	3,081,157	3,394,254	3,081,157	3,394,254

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна достасаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивното краткорочно доспевање.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2018 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Макпетрол АД, Скопје

25

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени проценки (продолжува)

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Макпетрол АД, Скопје

26

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за, и инвест. во тек	Вкупно
На 01 јануари 2017 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	852,021	4,034,366	2,347,807	191,577	7,425,771
Исправка на вредноста	-	(2,041,474)	(1,716,425)	-	(3,757,899)
Нето евидентирана вредност	852,021	1,992,892	631,382	191,577	3,667,872
Промени во текот на 2017 година					
Почетна нето евидентирана вредност	852,021	1,992,892	631,382	191,577	3,667,872
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	8,966	79,353	124,717	148,038	361,074
Трансфер од залихи (Продажби и расходувања) – набавна вредност	-	-	-	30,056	30,056
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	(24,672)	(31,437)	-	(56,109)
(Депрецијација) за годината	-	24,672	30,711	-	55,383
	-	(93,805)	(112,959)	-	(206,764)
Крајна нето евидентирана вредност	860,987	1,978,440	642,414	369,671	3,851,512
На 01 јануари 2018 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	860,987	4,089,047	2,441,087	369,671	7,760,792
Исправка на вредноста	-	(2,110,607)	(1,798,673)	-	(3,909,280)
Нето евидентирана вредност	860,987	1,978,440	642,414	369,671	3,851,512
Промени во текот на 2018 година					
Почетна нето евидентирана вредност	860,987	1,978,440	642,414	369,671	3,851,512
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	115,498	148,846	91,524	(15,550)	340,318
Исправка на вредноста-обезвреднување на погон за биодизел (Бел.21)	-	(8,791)	(13,350)	-	(22,141)
Трансфер од залихи	-	-	-	46,457	46,457
Вишоци по попис (Бел.19) (Продажби и расходувања) – набавна вредност	(51)	(153)	(26,617)	-	(26,821)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	138	25,599	-	25,737
(Депрецијација) за годината	-	(95,231)	(114,488)	-	(209,719)
Крајна нето евидентирана вредност	976,434	2,023,249	617,176	400,578	4,017,437
На 31 декември 2018 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	976,434	4,228,949	2,504,738	400,578	8,110,699
Исправка на вредноста	-	(2,205,700)	(1,887,562)	-	(4,093,262)
Нето евидентирана вредност	976,434	2,023,249	617,176	400,578	4,017,437

Продажби и расходувања

Во текот на 2018 година, Друштвото продаде и расходува дел од своите недвижности, постројки и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 1,084 илјади Денари (2017: 726 илјади Денари) (види Белешка 21). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 3,471 илјади Денари (2017: 2,783 илјади Денари) (види Белешка 19).

Со состојба на 31 декември 2018, Друштвото изврши проценка на надоместливата вредност на погонот за производство на биодизел. Врз основа на извршената проценка од страна на независен надворешен проценител, Друштвото евидентираше загуба поради обезвреднување, како разлика помеѓу повисоката евидентирана и пониската проценета надоместлива вредност во износ од 22,141 илјади Денари. Загубата е признаена на товар на тековните разходи (види исто Бел.21).

Макпетрол АД, Скопје

27

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2018 и 2017 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

	2018	2017
Вложувања во бензиски станици и инсталации за деривати	294,153	309,972
Аванси на добавувачи	78,688	35,443
Вложувања во Полнилица Миладиновци	17,617	9,645
Останати вложувања	10,120	14,611
	400,578	369,671

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2018 Друштвото има заложено дел од своите недвижности како обезбедување за позајмиците со камата и платежните гаранции кај домашни финансиски институции, како и за обезбедување за набавка на нафтени деривати. Нивната нето евидентирана вредност на датумот на известувањето изнесува 770,143 илјади Денари, додека проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 32,086,654 (види Белешка 16 и 25).

6 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останати нематеријални средства	Вкупно
На 01 јануари 2017 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	77,182	12,899	90,081
Исправка на вредноста	(57,260)	(12,135)	(69,395)
Нето евидентирана вредност	19,922	764	20,686
Промени во текот на 2017 година			
Почетна нето евидентирана вредност	19,922	764	20,686
Набавки во текот на годината	855	-	855
(Амортизација) за годината	(7,297)	-	(7,297)
Крајна нето евидентирана вредност	13,480	764	14,244
На 01 јануари 2018 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	78,037	12,899	90,936
Исправка на вредноста	(64,557)	(12,135)	(76,692)
Нето евидентирана вредност	13,480	764	14,244
Промени во текот на 2018 година			
Почетна нето евидентирана вредност	13,480	764	14,244
Набавки во текот на годината	300	-	300
(Амортизација) за годината	(6,622)	-	(6,622)
Крајна нето евидентирана вредност	7,158	764	7,922
На 31 декември 2018 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	78,337	12,899	91,236
Исправка на вредноста	(71,179)	(12,135)	(83,314)
Нето евидентирана вредност	7,158	764	7,922

7 Вложувања во недвижности

	2018	2017
Градежни објекти и производна хала- комплекс Млаз Богданци		
Производна хала	26,360	-
Административни згради	1,874	-
	28,234	-

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата.

Макпетрол АД, Скопје

28

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2018	2017
Средства според Извештајот за финансиската состојба		
Финансиски средства расположливи за продажба		
Хартии од вредност и капитални удели во домашни котирани и некотирани друштва	1,483,756	1,150,614
	1,483,756	1,150,614
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	3,173	33,161
Побарувања од купувачи, нето	265,469	259,146
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето	3,431	12,729
Побарувања од продажба на платежни картички	179,268	206,044
Побарувања од вработени	8,232	11,410
Останати побарувања	62	73
Парични средства и еквиваленти	261,348	346,561
	720,983	869,124
	2,204,739	2,019,738
Обврски според Извештајот за финансиската состојба		
Останати финансиски обврски по амортиз. наб. вр.		
Позајмици	2,636,280	2,523,020
Обврски спрема добавувачи	443,382	857,919
Обврски по дивиденди	1,495	13,315
	3,081,157	3,394,254

9 Вложувања во подружници и придружени друштва

Подружници

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на неговите подружници на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2018		31 декември 2017	
				Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
Макпетрол –							
Телма	100.00	Македонија	МКД	-	200,310	-	200,310
Шампион							
Макпетрол	100.00	Македонија	МКД	-	372	-	372
Пром-гас	100.00	Македонија	МКД	-	10,000	-	10,000
Макпетрол доо	100.00	Србија	УСД	452,500	25,075	452,500	25,075
Петролмак							
Грција	100.00	Грција	ЕУР	810,000	49,856	810,000	49,856
					285,613		285,613

Движењето на сметката на вложувања во подружници за 2018 и 2017 година е како што следи:

	2018	2017
На 01 јануари	285,613	290,919
Вредносно усогласување на вложувања во подружници (бел.21)	-	(5,306)
На 31 декември	285,613	285,613

Макпетрол АД, Скопје

29

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во подружници и придружени друштва (продолжува)

Придружени друштва

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на придружените друштва на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2018 Износ во валута	(000 МКД)	31 декември 2017 Износ во валута	(000 МКД)
Оилко КДА	35.60	Македонија	МКД	-	536,118	-	536,118
				-	536,118	-	536,118

Приходи од дивиденда

Во текот на 2018 година, Друштвото оствари приход од дивиденди од вложувањата во подружници и придружени друштва, како и од финансиските средства расположливи за продажба во вкупен износ од 101,077 илјади Денари (2017: 48,431 илјади Денари) (види Белешка 19).

10 Финансиски средства расположливи за продажба

	2018	2017
<i>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</i>		
Комерцијална Банка АД	333,300	-
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Вложувања во АД ГА-МА	1,150,456	1,150,456
Останати вложувања	-	158
	1,483,756	1,150,614

Движењето на сметката на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба за разгледуваните периоди е како што следи:

	2018	2017
На 01 јануари	1,150,614	1,151,328
Набавки во периодот	248,014	-
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.15)	85,128	(714)
На 31 декември	1,483,756	1,150,614

Вложувања во АД ГА-МА

Вложувањето во АД ГА-МА, Скопје, кое со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година изнесува 1,150,456 илјади Денари во целост се состои од паричен и непаричен влог. Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Северна Македонија. Влогот е евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето.

АД ГА-МА е акционерско друштво чии акционери се Република Северна Македонија и Макпетрол АД, Скопје. Основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за секој поединечен акционер. Владата на Република Северна Македонија има покренато и на датумот на известување сеуште е во тек судски спор за утврдување на учеството на двата акционера во основната главнина на АД ГА-МА. Повеќе детали се објавени во Белешката 25 во продолжение на посебните финансиски извештаи.

Макпетрол АД, Скопје

30

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

11 Финансиски побарувања

	2018	2017
Финансиски позајмици на физички лица и вработени	2,190	3,057
Финансиски позајмици на домашни правни субјекти	983	687
Останати финансиски побарувања	-	29,417
	3,173	33,161
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	1,923	31,410
Долгорочни финансиски побарувања	1,250	1,751
	3,173	33,161

Во текот на 2018 година, Друштвото одобри позајмици во износ од 2,038 илјади Денари (2017: 1,100 илјади Денари) и оствари прилив од наплата во износ од 2,609 илјади Денари (2017: 3,260 илјади Денари). Исто така во текот на 2018 година, Друштвото резервираше целосно ненаплатливи финансиски позајмици во износ од 29,417 илјади Денари (Бел. 21).

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2018				
Набавна вредност	3,173	-	35,079	38,252
Исправка на вредност	-	-	(35,079)	(35,079)
Нето евидентирана вредност	3,173	-	-	3,173
31 декември 2017				
Набавна вредност	3,744	29,417	5,662	38,823
Исправка на вредност	-	-	(5,662)	(5,662)
Нето евидентирана вредност	3,744	29,417	-	33,161

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2018 и 2017 година е како што следи:

	2018	2017
На 01 јануари	5,662	5,444
Вредносно усогласување од оштетување (Бел.21)	29,417	218
На 31 декември	35,079	5,662

12 Залихи

	2018	2017
Деривати и останати трговски стоки	620,136	631,662
Ситен инвентар и резервни делови	142,343	164,521
Останато	2,354	2,354
	764,833	798,537

Макпетрол АД, Скопје

31

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

13 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2018	2017
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	431,797	452,987
Странски купувачи	60,029	60,327
Поврзани субјекти	46,282	38,189
	538,108	551,503
Намалено за: резервирање поради оштетување	(272,639)	(292,357)
	265,469	259,146
Останати тековни побарувања		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	485,331	679,297
Побарувања од продажба на платежни картички	179,268	206,044
Аванси на добавувачи	131,557	132,084
Припејд картички за гориво	71,635	71,106
Однапред платени трошоци	88,290	82,472
Побарувања од вработени	8,232	11,410
Побарувања од државата по основ на даноци	623	697
Останати побарувања	62	73
	964,998	1,183,183
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати	(481,900)	(666,568)
	483,098	516,615
	748,567	775,761

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи

Салдото на побарувањата од купувачите може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2018	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	246,567	18,902	272,639	538,108
Исправка на вредност	-	-	(272,639)	(272,639)
Нето евидентирана вредност	246,567	18,902	-	265,469
31 декември 2017	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	189,592	69,554	292,357	551,503
Исправка на вредност	-	-	(292,357)	(292,357)
Нето евидентирана вредност	189,592	69,554	-	259,146

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите е како што следи:

	2018	2017
Од 1 - 3 месеци	9,984	9,059
Од 3 - 6 месеци	4,253	3,484
Од 6 - 12 месеци	3,065	6,135
Над 1 година	1,600	50,876
	18,902	69,554

Макпетрол АД, Скопје

32

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи и останатите побарувања во текот на 2018 и 2017 година е како што следи:

	Купувачи		Останати побарувања		Вкупно	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
На 01 јануари	292,357	284,419	666,568	637,616	958,925	922,035
Тековни оштетувања (Б.21)	50,414	16,451	17,840	37,219	68,254	53,670
Ослобод.на резервации (Б.19)	(18,643)	(2,133)	(4,193)	(228)	(22,836)	(2,361)
Отпис на резервација	(51,489)	(6,380)	(198,315)	(8,039)	(249,804)	(14,419)
На 31 декември	272,639	292,357	481,900	666,568	754,539	958,925

Во текот на 2018 година, Друштвото изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувањата од купувачи и останати побарувања во износ од 1,494 илјади Денари (2017: 541 илјади Денари) (види Белешка 21).

14 Парични средства и еквиваленти

	2018	2017
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	44,997	80,464
Готовина во благајна	35,784	66,528
Парични еквиваленти – вредносни картички	157,490	156,935
Останати средства	23,077	42,634
	261,348	346,561

15 Капитал

Акционерски капитал

На 31 декември 2018 и 2017 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 3,483,842 илјади Денари, (денарска противвредност на 57,459,792 Евра). Истиот е поделен на 112,382 запишани и во целост платени обични акции со право на глас со номинална вредност од 511.29 Евра по акција.

	Број на акции			Износ (000 мкд)			
	емитирани	Сопствени	во оптек	емитирани	сопствени	премија	во оптек
01 јан.2017	112,382	-	112,382	3,483,842	-	-	3,483,842
Откуп на сопств.акции	-	(3,564)	(3,564)	-	(110,484)	9,647	(100,837)
31 дек. 2017	112,382	(3,564)	108,818	3,483,842	(110,484)	9,647	3,383,005
01 јан.2018	112,382	(3,564)	108,818	3,483,842	(110,484)	9,647	3,383,005
Откуп на сопств.акции	-	(4,704)	(4,704)	-	(145,824)	(9,647)	(155,471)
31 дек. 2018	112,382	(8,268)	104,114	3,483,842	(256,308)	-	3,227,534

Во текот на 2018 година Друштвото откупи 4,704 сопствени акции (2017: 3,564 сопствени акции) за износ од 194,703 илјади Денари (2017: 100,837 илјади Денари).

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2018	31 декември 2017
Домашни правни лица	34.90%	30.01%
Домашни физички лица	63.52%	65.05%
Странски правни лица	0.63%	4.16%
Странски физички лица	0.95%	0.78%
	100.00%	100.00%

Макпетрол АД, Скопје

33

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

Резерви

Движењето на сметката на резервите во текот на 2018 и 2017 година е како што следи:

	Законски резерви	Статутарни резерви	Ревалоризациони резерви	Вкупно
На 01 јануари 2017	-	-	714	714
Распоред на акум.добивка	18,839	171,010	-	189,849
Ефект од промена на објект.вред.на вложувања (бел.10)	-	-	(714)	(714)
На 31 дек. 2017 / 01 јануари 2018	18,839	171,010	-	189,849
Распоред на акум.добивка	15,090	130,466	-	145,556
Ефект од промена на објект.вред.на влож.увања (Б.10)	-	-	85,128	85,128
На 31 декември 2018	33,929	301,476	85,128	420,533

Дивиденди

Во текот на 2018 Друштвото распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 156,250 илјади Денари (2017: 156,694 илјади Денари) вклучително даноци и придонеси во износ од 21,568 илјади Денари (2017: 21,629 илјади Денари).

16 Позајмици

	2018	2017
Краткорочни позајмици со камата од домашни банки		
Позајмици со фиксна стапка (3.3 – 4.5% п.а.)	1,320,000	1,723,020
Варијабилна стапка во рамки од (реф.ст.+ 1.3%-1.8% п.а.)	1,316,280	800,000
	2,636,280	2,523,020

Во текот на 2018 година, Друштвото позајми краткорочни средства во вкупен износ од 7,749,105 илјади Денари (2017: 7,794,767 илјади Денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 7,635,937 илјади Денари (2017: 6,608,097 илјади Денари). Отплатата на позајмиците е гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на Друштвото (Белешки 5 и 25).

17 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2018	2017
Добавувачи		
Домашни добавувачи	303,194	735,041
Странски добавувачи	108,722	89,775
Поврзани субјекти	31,466	33,103
	443,382	857,919
Останати тековни обврски		
Издадени платежни картички ВЕРНА	258,868	257,710
Плати, персонален данок и придонеси од плати	74,495	70,043
Обврски по картици за гориво	56,292	55,831
Примени аванси од купувачи	96,746	78,394
Пресметани трошоци	88,163	47,241
Обврски за акцизи	511	2,044
Обврски по дивиденди	1,495	13,315
Обврски за отпремнини	2,637	1,814
Обврски за ДДВ	30,993	13,408
Останато	37	6
	610,237	539,806
Вкупно добавувачи и останати обврски	1,053,619	1,397,725

Макпетрол АД, Скопје

34

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

18 Приходи од продажба

	2018	2017
Приходи од продажба на домашен пазар	20,614,200	17,797,109
Приходи од продажба на странски пазар	1,088,622	816,899
Вкупно приходи од продажба	21,702,822	18,614,008

19 Останати деловни приходи

	2018	2017
Приходи од отпис на обврски и вишоци по попис	92,443	63,126
Приходи од дивиденди (Бел. 9)	101,077	48,438
Продажба на недвижности, постројки и опрема (Бел. 5)	3,471	2,783
Ослободување на резервации од оштетув. на побарув. (Бел.13)	22,836	2,361
Вишоци на недвижности, постројки и опрема по попис (Бел. 5)	12,094	-
Ослободување на резервација кај залихи	1,403	-
Останато	34,323	46,020
Вкупно останати деловни приходи	267,647	162,728

20 Трошоци за користи на вработените

	2018	2017
Бруто плати	883,348	846,087
Останати со закон утврдени надоместоци	47,142	48,904
Отпремнини при пензионирање	2,544	1,814
Вкупно трошоци	933,034	896,805

Останатите со закон утврдени надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за регреси за годишен одмор, отпремнини при пензионирање, разни видовни помош и сл.

21 Останати деловни трошоци

	2018	2017
Транспортни услуги	225,507	217,455
Промоција, пропаганда, реклами и репрезентација	101,464	116,551
Останати услуги	78,652	76,754
Услуги за одржување и заштита	57,079	61,531
Загуби од оштетување на побарувањата (Бел.13)	68,254	53,670
Премии за осигурување	43,631	40,435
Кусоци на залихи	43,528	40,161
Банкарски и трошоци на платниот промет	43,958	37,804
Загуби од оштетување на финансиски побарувања (Бел.11)	29,417	218
Наемнини	27,352	27,068
ПТТ услуги	25,494	28,050
Загуба од обезвреднување на погон за биодизел (Бел.5)	22,141	-
Други даноци, придонеси и членарини	18,196	18,436
Донации	13,650	12,875
Вредносно усогласување на вложување во подружници (Бел.9)	-	5,306
Неотпишана вред. на продадена и расходувана опрема (Бел.5)	1,084	726
Расход од отпис на ненаплатливи побарувања (Бел.13)	1,494	541
Останати трошоци	35,959	33,336
Вкупно останати деловни расходи	836,860	770,917

22 Финансиски приходи и расходи

	2018	2017
Приходи		
Приходи од камати	25,735	30,611
Позитивни курсни разлики	4,929	3,300
	30,664	33,911
Расходи		
Расходи по камати	(107,537)	(71,400)
Негативни курсни разлики	(4,111)	(5,772)
	(111,648)	(77,172)
Финансиски (расходи), нето	(80,984)	(43,261)

Макпетрол АД, Скопје

35

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

23 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок според Извештајот за сеопфатната добивка за 2018 и 2017 е како што следи:

	2018	2017
Добивка пред оданочување:	854,922	328,955
<i>Усогласување за:</i>		
Неодбитни трошоци за даночни цели	113,883	80,708
Даночен кредит за расходите со одложено признавање	(8,588)	(3,747)
Даночен кредит за дивиденда	(101,077)	(48,438)
Основа за оданочување	859,140	357,478
Даночна стапка	10%	10%
Тековен даночен трошок	85,914	35,748
Намалување на пресметаниот данок на добивка	(9,108)	(8,600)
Данок на добивка	76,806	27,148
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>8.98%</i>	<i>8.25%</i>

24 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2018	2017
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции	778,116	301,807
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	106,496	111,304
Заработувачка по акција – основна и разводнета (денари по акција)	7,307	2,712

25 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2018 судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 2,579,678 илјади Денари (2017: 2,477,857 илјади Денари). Од овој износ, 2,515,375 илјади денари се однесуваат на судски спор покренат од Владата на Република Северна Македонија. Судскиот спор се однесува на утврдување на учеството на Република Северна Македонија и Макпетрол АД во основната главнина на АД Гама. До донесување на правосилна одлука на судот, основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за Република Северна Македонија и Макпетрол АД, како акционери на АД ГА-МА. Поединечната номинална вредност на акцијата изнесува 1,150,456 илјади Денари.

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови давајќи при тоа посебна важност на тужбата поднесена од Владата на Република Северна Македонија според која ќе го остваруваат само тужбеното барање кое се однесува на утврдувањето на правото на Република Северна Македонија на сопственост на идеален дел на Гасоводниот систем на Република Северна Македонија. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека исптите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Макпетрол АД, Скопје

36

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на нафтени деривати (Белешки 5 и 16).

Примател на залогот	Опис на недвижноста	Процент Износ во ЕУР
Халк Банка	Деловни објекти - Бензински Станици	9,759,044
Комерцијална Банка АД Скопје	Деловни објекти – Управна зграда, административни објекти, хотел Маврово, останат недвижен имот, опрема, инвентар, енергетски постројки	22,327,610
		32,086,654

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2018, Друштвото има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 69,041 илјади Денари (2017: 288,442 илјади Денари).

Даночни обврски

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

26 Трансакции со поврзани субјекти

Друштвото има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки.

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2018				
Подружници				
ТВ канал Макпетрол – Телма	652	5,850	3,521	60,583
Шампион Макпетрол	-	-	111	1,770
Пром Гас	33,335	-	439,344	-
Макпетрол доо Белград	1,118	-	-	18,993
Петролмак Грција	7,413	2,954	3,159	51,169
Придружени друштва				
Оилко КДА	11,866	13,356	107,772	295,758
Субјекти каде Друштвото има поделнакво учество во капиталот				
Гама ад	1,609	9,334	15,781	52,724
Клучен раководен кадар				
Клучен раководен кадар – побарувања	1,361	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	38,112

Макпетрол АД, Скопје

37

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани страни (продолжува)

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2017				
Подружници				
ТВ канал Макпетрол – Телма	205	5,856	5,034	58,831
Шампион Макпетрол	-	-	111	1,770
Пром Гас	10,411	-	381,434	-
Макпетрол доо Белград	4,377	693	-	28,064
Петролмак Грција	11,522	4,194	3	65,427
Придружени друштва				
Оилко КДА	19,510	13,141	103,176	286,581
Субјекти каде Друштвото има подеднакво учество во капиталот				
Гама ад	1,055	9,219	10,189	54,136
Клучен раководен кадар				
Клучен раководен кадар - побарувања	2,457	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	26,120

27 Настани по периодот на известување

На 26.12.2018 година, во Службен весник на РМ бр.241/18, донесен е нов Закон за данокот на личен доход, кој влегува во сила на денот на објавувањето, а ќе започне да се применува од 01.01.2019 година. Со новиот закон се воведуваат прогресивни стапки на данок 10% и 18% за доход од работа, доход од самостојна дејност, доход од авторски и сродни права и доход од продажба на сопствени земјоделски производи.

За доходот од права од индустриска сопственост, доходот од закуп и подзакуп, доходот од капитал, капиталните добивки, добивките од игри на среќа, доходот од осигурување и друг доход, данокот ќе се плаќа по единствена стапка од 15%.

На 31.12.2018 година, во Службен весник на РМ бр. 248/18, донесени се измени на Закон за данок од добивка кои ќе применуваат од 01.01.2019 година. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка се врши појаснување и допрецизирање на одредбите од Законот кои се однесуваат на даночното ослободување за дадените донации во спортот преку ваучер системот, трансферните цени, непрофитните организации, непризнатите расходи и друго, во насока на подобрување на нивната имплементација во пракса.

По 31 декември 2018 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи, освен горенаведените, нема настани кои би предизвикале корекција на посебните финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие посебни финансиски извештаи.

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIII. седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и Извештајот на независните ревизори

Член 1

Се усвојува Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и Извештајот на независните ревизори, со следниве резултати :

1. Вкупен приход	22.001.133.038 ден.
2. Вкупен расход	21.146.210.704 ден.
3. Добивка пред оданочување	854.922.334 ден.
4. Данок на добивка	76.805.842 ден.
5. Добивка по оданочување	778.116.492 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ"

Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтни деривати

Бр. 0501-1734/1

25. 03. 2019

20. год.

СКОПЈЕ 10



КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА

2018



			Период			Контролор																				
1	2	3	0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси																

Назив на друштвото

Макпетрол А.Д. Скопје

Адреса, седиште и телефон

ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Скопје

3146-117

Адреса за е-пошта

normativa@makpetrol.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2018 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		6.226.127.762	5.738.736.167
2.	І. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		12.377.368	20.798.259
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		11.613.438	20.034.329
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		763.930	763.930
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	ІІ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		4.090.645.003	3.935.739.943
10.	Недвижности (011+012)	010		3.009.887.217	2.849.728.181
10.а.	Земјиште	011		976.433.623	860.986.769
10.б.	Градежни објекти	012		2.033.453.594	1.988.741.412
11.	Постројки и опрема	013		425.366.879	441.089.974
12.	Транспортни средства	014		34.368.567	32.495.179
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		214.129.036	236.440.365

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		78.687.911	35.443.042
16.	Материјални средства во подготовка	018		321.891.077	334.228.886
17.	Останати материјални средства	019		6.314.316	6.314.316
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		28.234.000	
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		2.094.871.391	1.782.197.965
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		604.794.143	432.646.190
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		6.321.270	36.424.686
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		1.483.755.978	1.313.127.089
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		1.483.755.978	1.313.127.089
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		1.713.828.916	1.876.088.969
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		778.602.185	813.054.189
33.	Залихи на сировини и материјали	038		155.846.699	164.446.633
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		265.014	374.752
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		2.163.227	2.163.227
36.	Залихи на готови производи	041		190.158	190.158
37.	Залихи на трговски стоки	042		620.137.087	645.879.419
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		658.412.912	697.941.913
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		11.531.470	11.451.457
42.	Побарувања од купувачи	047		502.862.281	531.002.865
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		131.588.688	133.233.516
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		1.916.918	7.270.238
45.	Побарувања од вработените	050		8.506.561	11.684.415
46.	Останати краткорочни побарувања	051		2.006.994	3.299.422
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		116.090	247
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		247	247
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		247	247
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		115.843	
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		276.697.729	365.092.620
52.a.	Парични средства	060		119.008.246	208.047.999
52.b.	Парични еквиваленти	061		157.689.483	157.044.621
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		190.700.818	179.116.939
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		8.130.657.496	7.793.942.075
55.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		2.343.197.162	3.108.547.840
56.	ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		4.358.335.993	3.841.022.659
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		3.483.842.000	3.483.842.000
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			9.647.138
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		256.308.000	110.484.000
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		72.330.209	-13.381.187
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		336.419.644	190.494.334
63.	Законски резерви	072		34.943.913	19.483.979
64.	Статутарни резерви	073		301.475.731	171.010.355
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		74.742.930	52.726.541
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		125.881.794	86.313.153
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		773.191.004	314.490.986
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078			
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		3.626.767.903	3.848.655.506
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		2.636.880	1.814.280
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		2.636.880	1.814.280
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		3.624.131.023	3.846.841.226
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		29.134.857	28.556.876
88.	Обврски спрема добавувачи	097		425.543.445	843.250.808
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		108.926.608	84.022.172
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		25.519.556	24.030.807
91.	Обврски кон вработените	100		53.178.813	50.224.580
92.	Тековни даночни обврски	101		84.690.246	22.168.120
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		2.636.279.349	2.523.020.419

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на Белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105		258.868.045	257.710.476
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		1.495.038	13.314.287
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		495.066	542.681
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		145.553.600	104.263.910
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		8.130.657.496	7.793.942.075
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		2.343.197.162	3.108.547.840

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Радмила Шуманска Гашевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100859

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

31.03 2019 година


На ден

31.03 2019 година

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис





			<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr> </table> Период													<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr> </table> Контролор																					
			0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси																										

Назив на друштвото

Макпетрол А.Д. Скопје

Адреса, седиште и телефон

ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Скопје

3146-117

Адреса за е-пошта

normativa@makpetrol.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за периодот од 01.01. до 31.12. 2018 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		22.053.099.362	18.922.918.787
2.	Приходи од продажба	202		21.866.549.279	18.777.026.255
3.	Останати приходи	203		186.550.083	145.892.532
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		2.353.385	2.353.385
4.b.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		2.353.385	2.353.385
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		21.216.171.726	18.590.684.586
7.	Трошоци за суровини и други материјали	208		139.261.747	115.942.011
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		19.012.649.687	16.523.687.050
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		398.333.612	420.079.282
11.	Останати трошоци од работењето	212		242.085.153	217.170.026
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		1.005.235.047	961.720.410
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		653.674.021	624.892.582

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		51.679.300	49.455.055
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		249.550.246	240.242.868
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		50.331.480	47.129.905
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		233.120.548	233.053.926
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		51.557.885	
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		68.327.485	55.993.070
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		2.543.840	1.814.280
17.	Останати расходи од работењето	222		63.056.722	61.224.531
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+225+226+227+228)	223		116.353.845	83.119.277
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		73.684.938	48.677.242
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		73.494.790	48.430.658
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		186.090	246.584
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		4.058	
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		11.880.000	7.382
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		25.438.272	30.247.687
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		5.122.606	3.605.962
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		228.029	581.004
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+236+237+238)	234		112.008.528	77.863.498
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		153.027	28.277
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		39.174	28.277
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		113.853	
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		107.533.439	71.520.778
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		4.322.062	6.048.386

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			266.057
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		9.635.342	5.943.260
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		850.908.295	343.433.240
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		850.908.295	343.433.240
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		77.717.291	28.942.254
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		773.191.004	314.490.986
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1.916	1.856
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		773.191.004	314.490.986
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		773.191.004	314.490.986
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		7.260	2.826
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		7.260	2.826
48.б.	Вкупно разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. до 31.12. 2018 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		773.191.004	314.490.986
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284)	271		85.710.293	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272			915.650
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273		582.000	
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			202.000
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275		85.128.293	
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			713.650
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		85.710.293	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			915.650
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		858.901.297	313.575.336
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		858.901.297	313.575.336
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници ДЕЈНОСТ:

4 7 3 0

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Радмила Шуманска Гашевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100859

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

31.03 2019 година

На ден

31.03 2019 година

Одобрил:
Саша Лекиќ

Потпис





Образец „ДЕ“

[][]			[][][][][][][][][][]								[][][][][][][][][][][]														
Период			Контролор																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

за 2018 година

(во денари)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601	0	0
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
1.3		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	604		
1.4		Амортизација на патенти и лиценци, користени при развојот на интерен проект	605		
2	008д	Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	606		

¹ Трошоци за сировини и материјали, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги за развојот на интерен проект.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607		
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608	0	0
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609	11.220.405	11.078.672
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611	11.024.935	10.711.525
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612	195.470	367.147
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613		
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615		
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616	0	0
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617		
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620	0	0
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624	0	0
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625	976.433.623	860.986.769
22.	014д	Шуми	626		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на станови и станбени згради	627		
24.	018д	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	628		
25.	019д	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	629		
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	630	0	0
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	3.553.153.551	3.416.203.778
28.	018д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632	8.791.518	
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	1.834.355.101	1.752.360.726
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ²⁾ (< или = АОП 012 од БС)	634	1.710.006.932	1.663.843.052
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба ³⁾	635	684.584.622	672.841.107
32.	018д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636		
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637	371.341.071	358.243.046
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	313.243.551	314.598.061
35.	012д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ⁴⁾	639		
36.	018д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640		

²⁾ Објекти кои во својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

³⁾ Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

⁴⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641		
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	0	0
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема ⁵⁾	643	184.098.135	166.601.398
40.	018д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644		
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	149.625.199	138.722.139
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	34.472.936	27.879.259
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647		
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648		
45.	019д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649		
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650	0	0
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651		
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652		
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653		
50.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	654	0	0
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655		
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	656	6.194.930	6.194.930
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657		
54.	015д	Антиквитети и дрги уметнички дела	658		
55.	015д	Други скапоцености	659		
56.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660		
57.	016д	Подобрување на земјиштето	661		

⁵⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58.	160, 162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	662		
59.	162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	663	115.843	
60.	032д (во земјата) 033д (во земјата) 041д (во земјата) 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	664	983.084	687.887
61.	032д (во земјата) 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	665	2.292.150	3.274.498
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62.	030д, 031д, 035д, 036д, 165д	Вложувања во акции издадени од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 021 од БС)	666	1.948.630.722	1.700.637.571
63.	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	667	210.681.544	285.611.087

⁶ Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

⁷ Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.

⁸ Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
64.	005, 017, 027, 037д (во земјата), 040д (во земјата), 044д, 046д, 110, 112, 116д (во земјата), 120д, 122д, 124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	668	79.217.302	55.369.103
65.	037д, 044д, 046д, 120д, 122д, 138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669	1.315.578	5.905.051
66.	037д, 038д (во земјата), 044д, 046д, 120д, 122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	670		
67.	045д, 047д, 114д, 118, 125д, 126д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, 168д, 19д, 030д (побарувања за дивиденди), 031д (побарувања за дивиденди)	Останати побарувања од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	671	660.641.769	903.372.640
68.	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д, 13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672	36.967.042	41.602.411
69.	045д, 047д, 114д, 125д, 126д, 127д, 14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	673	34.957.163	35.273.482
		Г. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
70.	260, 262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	674		
71.	262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	675		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	285д (во земјата), 286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	676		
73.	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	677		
		Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
74.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	678	1.237.809.063	1.186.596.585
75.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	679	2.246.032.937	2.297.245.415
76.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	680		
77.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	681		

⁹ Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
78.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	682		
79.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	683		
80.	210д, 212, 220д, 222д, 224д, 262, 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата), 216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	684	90.628.576	73.036.822
81.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685		
82.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷	686		
83.	214, 216, 218, 225д, 229д, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 269д, 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	687	258.919.968	257.753.243
84.	225д, 229д, 23, 253д, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688	118.448.931	41.281.580

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85.	225д, 229д, 24, 251, 252, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 265д (во земјата), 269д, 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	689	51.705.251	60.670.880
		3. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
86.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690	21.601.384.188	18.542.806.094
87.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691	52.168.094	53.489.409
88.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	20.563.619.102	17.747.385.993
89.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693	1.084.367.402	812.315.591
90.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ)	694	948.765.156	549.221.620
91.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695		
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696	48.417.624	45.859.987
93.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697		
94.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698		
		II. Останати приходи			
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699	931.244	470.119
96.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700		
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	701		

¹⁰ Белгија, Германија, Италија, Ликсембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија и Хрватска.

Реден број	Група на сметки, сметка Д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	702		1.125.358
99.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703	104.537.204	63.126.413
100.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704	22.835.119	2.360.328
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705		
102.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706		
103.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707		
104.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708		
105.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709		
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	38.264.516	48.332.920
107.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапници, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711		
108.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712	13.362.778	6.911.046
109.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713		
110.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	714		
		III. Финансиски приходи			
111.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715	101.076.919	48.430.658
		S. РАСХОДИ			
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	716	5.583.999	6.316.417
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	38.035.666	32.817.879
114.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	9.238.167	8.330.155
115.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719	5.583.999	6.316.417

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	8.366.996	8.851.139
117.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721		
118.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722	9.455.559	8.711.723
119.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723	4.699.755	4.758.216
120.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724	8.966.092	9.341.750
121.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	67.312.496	56.971.636
122.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	4.128.180	5.725.986
123.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	1.063.814	1.335.514
124.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728		
		II. Трошоци за услуги			
125.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	225.506.460	217.455.062
126.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730		
127.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	25.495.307	28.049.593
128.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732		
129.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733		
130.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734		
131.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735	716.929	1.044.648
132.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736	26.634.918	26.023.743
133.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737		
134.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738		
135.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Надомести на трошоците за вработените*			
136.	420д, 421д	Вкалкуирани надомести за време на боледување	740	6.919.673	7.091.316
137.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741	2.867.320	2.346.576
138.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742		
139.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743		
140.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	24.239.394	23.075.000
141.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	2.349.253	973.203
142.	449д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746		
		IV. Останати трошоци од работењето *			
143.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	8.666.215	9.033.860
144.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748	5.020.015	4.568.154
145.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	6.014.037	5.964.729
146.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750		
147.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751		
148.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752		
149.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753		
150.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754	467.046	474.009
151.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755	1.516.489	2.017.191
152.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756	632.552	1.471.326
153.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	757	266.664	

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
154.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758	13.650.401	12.874.546
155.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	11.893.469	16.140.330
156.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	43.630.323	40.434.506
157.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	43.958.009	37.804.372
158.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	5.147.687	5.925.730
159.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763	9.651.686	8.765.729
160.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	3.395.681	3.744.560
161.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	17.594.643	15.688.757
		V. Останати расходи			
162.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	766	509.796	104.613
163.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767	378.000	19.048
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165.		Исплатени дивиденди	769	110.411.215	111.975.900
166.		Реинвестирана добивка	770		
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	1.795	1.737

Во Скопје
На ден 31.03 2019 година

Лице одговорно за составување
на образецот
Радмила Шуманска Ушевска

Одобрил:
Саша Лекиќ

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:



			Период								Контролор										
1	2	3	0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси										

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса на е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01. до 31.12. 2018 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
1.	18.12	Друго печатење	620.328
2.	33.19	Поправка на останата опрема	7.908.681
3.	35.23	Трговија на гас преку дистрибутивни системи	1.058.083.187
4.	43.21	Електроинсталатерски работи	61.882
5.	45.11	Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија	59.835.892
6.	45.20	Одржување и поправка на моторни возила	3.120.073
7.	45.31	Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила	24.122.558
8.	45.32	Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	105.517.853
9.	45.40	Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли	21.912.377
10.	46.19	Посредување во трговијата со разновидни производи	13.129
11.	46.34	Трговија на големо со пијалоци	94.509
12.	46.41	Трговија на големо со текстил	866.105
13.	46.45	Трговија на големо со парфм.и козметички препарати	1.407.362
14.	46.49	Трговија на големо со друга стока за домаќинство	2.073.291
15.	46.51	Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер	173.953.967
16.	46.61	Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема	1.214.371
17.	46.69	Трговија на големо со други машини и опрема	3.772.280
18.	46.71	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовитегорива и слични производи	2.100.987.758
19.	46.73	Трговија на големо со дрва, градежни материјали и санитарна опрема	13.586
20.	46.75	Трговија на големо со хемиски производи	2.663.770
21.	46.76	Трговија на големо со останати полупроизводи	737.763
22.	46.77	Трговија на големо со отпадоци и остатоци	232.820
23.	47.11	Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун	5.091.442
24.	47.21	Трговија на мало со овошје,зеленчук во специјализирани продавници	10.358.213
25.	47.22	Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници	2.886.042

26.	47.24	Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници	27.774.928
27.	47.25	Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници	175.493.515
28.	47.26	Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници	856.176.190
29.	47.29	Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	260.808.563
30.	47.30	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	16.808.253.540
31.	47.51	Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници	353.323
32.	47.52	Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници	19.826.862
33.	47.54	Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	543.202
34.	47.59	Трговија на мало со мебел, опрема за осветл и др. дом во специјализирани продавници	34.142.983
35.	47.62	Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	3.738.811
36.	47.71	Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	735.074
37.	47.72	Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници	255.532
38.	47.74	Трговија на мало со мед. препарати и ортоп. помагала во специјализирани продавници	60.085
39.	47.75	Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	34.268.675
40.	47.78	Друга трговија на мало со други производи во специјализирани продавници	132.213.851
41.	52.29	Останати придружни дејности во превозот	50.194.840
42.	55.10	Хотели и слични објекти за сместување	33.458.561
43.	60.20	Дејности на телевизијата програма и емитување	84.333.698
44.	62.09	Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	1.064.520
45.	64.99	Други финансиски услуги	182.318
46.	68.10	Купување и продажба на сопствен недвижен имот	13.392.153
47.	68.20	Издавање и управување со сопствени недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	48.167.386
48.	71.20	Техничко испитување и анализа	2.209.130
49.	77.39	Изнајмување и давање под закуп на останати маш. опрема и мат. добра неспремнати на друго место	35.450
50.	95.11	Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема	3.856.050
ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех)			22.179.088.549

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејноста.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

4 7 3 0

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници _____ ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

Радмила Шиманска Гашевска

Потпис _____

Во _____ Скопје

На ден _____ 31.03 _____ 2019 година

Одобрил:

Саша Лекиќ _____



КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА 2018
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ



Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје
Адреса	ул. Св. Кирил и Методиј број 4
Седиште	Скопје
Телефон	3146-117
Единствен даночен број	4030954258093

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

за 2018 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	30120110044629		
Седиште	ул. Св. Кирил и Методиј број 4	Скопје	
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	Трговија на мало со моторни горива и мазиња во специјализирани продавници		
	Трговија на големо со моторни горива и мазиња		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ		
	ТЕЛМА ДООЕЛ		
	ШАМПИОН ДООЕЛ		
	ПЕТРОЛМАК А.Д.		
	МАКПЕТРОЛ ДОО		
	ОИЛКО КДА		
	ГА-МА А.Д.		
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
	74	1326	516
Сопственичка структура	Правни лица - 35,53 % Физични лица - 64,47 %		
Други релевантни информации за друштвото			

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (вра основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Консолидирана
Валута на презентација	МКД

3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Општи правила за водење сметководство

Друштвото има обврска уредно да води сметководство, трговски книги и годишни сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи.

Друштвото, во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите.

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство (дневник, главна книга и аналитички евиденции).

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на единствени сметки пропишани со сметковен план.

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со арапски цифри и со вредности изразени во денари. Ако се користи кратенки, кодови, знаци или симболи , тој мора јасно да го објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и комплетирани, навремени ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Сметководствено финансиската евиденција во Друштвото ја води Дирекцијата за финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување -КТМФИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи.

3.1 ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.2 СТРАНСКИ ВАЛУТИ

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

3.3 НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, по стапски дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти- 40 години
Погонска опрема-10 години

Останата опрема и моторни возила- 4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентирираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентирираниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

3.4 НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

3.5 ОШТЕТУВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентирираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.6 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории:

- а) финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, и
- б) финансиски средства расположливи за продажба.

Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства

наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема кредити и побарувања.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Почетно признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Непризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење на финансиски средства

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи

за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Признавање на оштетувањето на финансиските средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

3.7 ЗАЛИХИ

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

3.8 ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ, ДАДЕНИ ПОЗАЈМИЦИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот рашод поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

3.9 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

3.10 КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И АКУМУЛИРАНИ ДОБИВКИ

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се осемаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

3.11 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.12 ПОЗАЈМИЦИ

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

3.13 ТЕКОВЕН И ОДЛОЖЕН ДАНОК ОД ДОБИВКА

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди,

корегирана за непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатнатата добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

3.14 НАДОМЕСТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото врши резервирање за пресметани посебени минимални износи за пензионирање на вработените.

3.15 ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

3.16 РЕЗЕРВИРАЊА

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

3.17 ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

3.18 РАСПРЕДЕЛБА НА ДИВИДЕНДИ

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

3.19 ПРЕВЗЕМЕНИ И НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.20 ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

3.21 НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

ОШТЕТУВАЊЕ КАЈ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможности купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат

нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКИ

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлушува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила, или

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

6.1 ФАКТОРИ НА ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

6.2 РИЗИК ОД КРЕДИТИРАЊЕ

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба.

6.3 РИЗИК ОД ЛИКВИДНОСТ

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

6.4 ПАЗАРНИ РИЗИЦИ

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/ намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

6.5 РИЗИК ПРИ УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛ

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	28.192.963	0	21.939.341	54.838.151	763.930	105.734.385
Зголемување			265.937	159.146	300.879	725.962
Намалување					300.879	300.879
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	28.192.963	0	22.205.278	54.997.297	763.930	106.159.468
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	28.162.809	0	15.018.869	41.754.546	0	84.936.224
Амортизација	30.132		2.536.155	6.279.492		8.845.779
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	28.192.941	0	17.555.024	48.034.038	0	93.782.003
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (тековна година)	22	0	4.650.254	6.963.259	763.930	12.377.465
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (тековна година)	30.154	0	6.920.472	13.083.605	763.930	20.798.161

Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	29.155.237	0	20.409.669	53.982.232	763.930	104.311.068
Зголемување			1.529.769	855.919		2.385.688
Намалување	962.274		97			962.371
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	28.192.963	0	21.939.341	54.838.151	763.930	105.734.385
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	25.294.032	0	11.949.101	35.004.397		72.247.530
Амортизација	2.868.777		3.069.768	6.750.149		12.688.694
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	28.162.809	0	15.018.869	41.754.546	0	84.936.224
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017	30.154	0	6.920.472	13.083.605	763.930	20.798.161
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (претходна година)	3.861.205	0	8.460.568	18.977.835	763.930	32.063.538

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Огрема	Инвестиции до ток	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	860.986.769	4.101.976.678	2.660.552.643	369.671.928	7.993.188.018
Зголемување	115.497.773	148.875.880	108.122.449	579.391.743	951.887.845
Намалување	50.919	152.673	28.552.776	548.484.683	577.241.051
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	976.433.623	4.250.699.885	2.740.122.316	400.578.988	8.367.834.812
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)		2.113.235.267	1.944.212.808	0	4.057.448.075
Амортизација		104.149.325	142.223.830		246.373.155
Намалување		138.301	26.493.120		26.631.421
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	0	2.217.246.291	2.059.943.518	0	4.277.189.809
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (тековна година)	976.433.623	2.033.453.594	680.178.798	400.578.988	4.090.645.003
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (тековна година)	860.986.769	1.988.741.411	716.339.835	369.671.928	3.935.739.943

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	852.019.965	4.045.370.430	2.563.199.047	191.611.418	7.652.200.860
Зголемување	8.966.804	81.278.448	131.352.927	666.717.424	888.315.603
Намалување		24.672.200	33.999.331	488.656.914	547.328.445
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	860.986.769	4.101.976.678	2.660.552.643	369.671.928	7.993.188.018
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)		2.042.318.245	1.852.760.085		3.895.078.330
Амортизација		95.589.222	123.430.371		219.019.593
Намалување		24.672.200	31.977.648		56.649.848
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	0	2.113.235.267	1.944.212.808	0	4.057.448.075
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (претходна година)	860.986.769	1.988.741.411	716.339.835	369.671.928	3.935.739.943
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (претходна година)	852.019.965	2.003.052.185	710.438.962	191.611.418	3.757.122.530

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2018	Недопринети залишки производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повремено годиш- ни на сади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2018 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2018 (тековна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0
2017						
Состојба на 1 Јануари 2017 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2017 (претходна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	504.224.478	482.029.135
Побарувања од купувачи во странство	60.109.348	60.407.622
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	700.825.094	943.126.863
Ведносно усогласување на побарувања	754.727.756	959.040.545
Вкупно:	510.431.164	526.823.075

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	81.674.304	135.717.338
Парични средства во денарска благајна	35.801.131	66.522.460
Девизна сметка	1.457.152	5.748.940
Девизна благајна	75.659	59.261
Вкупно:	119.008.246	208.047.999

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2018	%	Состојба		31.12.2018	%
				згол.ем.	намал.		
2018 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	2.297.286.000	65,94%		51.212.000	2.246.074.000	64,47%
	Правни лица	1.076.072.000	30,89%		94.612.000	981.460.000	28,17%
	Откупени сопствени акции	110.484.000	3,17%	145.824.000		256.308.000	7,36%
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	145.824.000	145.824.000	3.483.842.000	100%
2017 (претходна година)							
		01.01.2017	%	Состојба		31.12.2017	%
				згол.ем.	намал.		
Обични акции	Физички лица	2.403.523.000	68,99%		106.237.000	2.297.286.000	65,94%
	Правни лица	1.080.319.000	31,01%		4.247.000	1.076.072.000	30,89%
	Откупени сопствени акции			110.484.000		110.484.000	3,17%
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	110.484.000	110.484.000	3.483.842.000	100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	316.447.338	751.632.987
Добавувачи во странство	108.862.603	91.585.362
Добавувачи за нефактурирани стоки	364.942	32.459
Вкупно:	425.674.883	843.250.808

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата	2.636.279.349	2.523.020.419
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	2.636.279.349	2.523.020.419

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	20.723.863.211	17.908.343.789
Приходи од продажба во странство	1.023.266.111	822.110.280
Вкупно:	21.747.129.322	18.730.454.069

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од заемници	49.255.686	45.043.250
Приходи од наплатени отпишани побарувања	22.835.119	2.492.623
Приходи од државни поддршки		2.682.690
Вкупно:	72.090.805	50.218.563

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ


О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	173.089.070	218.050.326
Трошоци за саеми	8.000	246.727
Наемнина	30.279.456	31.387.129
Дневници за службени патувања и патни трошоци	10.242.820	8.308.469
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	4.096.846	4.405.982
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	89.924.704	104.633.137
Премии за осигурување	50.928.547	47.109.408
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	44.222.143	37.997.909
Трошоци за ревизија	1.878.674	1.706.808
Трошоци за останати интелектуални услуги	23.501.392	22.120.400
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	69.820.758	54.547.027
Загуби од отуѓување на нетековни средства		
Останати расходи	369.896.086	269.485.492
Вкупно останати оперативни расходи	857.888.496	801.596.814

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	55.085.728	11.366.351
Обврски по основ на купопродажни односи	80.444.456	28.556.876
Приходи од продажба на готови производи	397.448	686.174
Приходи од продажба на стони	537.673.457	14.497.746

Во, Скопје

На ден 31.03.2019 година

Лице одговорно за составување на извештајот:
Радмила Шумиќа Гашевска


М.П.

Одобрил:
Саша Лекиќ



Консолидирани финансиски извештаи и
Извештај на независниот ревизор

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

31 декември 2018 година

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Консолидиран Извештај за финансиската состојба	3
Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран Извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран Извештај за паричните текови	6
Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи	7
Прилози	



Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
Sv.Kiril i Metodij 52 b- 1/20
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

До Раководството и Акционерите на
Матичното Друштво - Макпетрол а.д., Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје и подружниците (во понатамошниот текст “Групата”), составени од консолидираниот Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2018 година, и консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот Извештај за промените во капиталот, и консолидираниот Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 37.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективността на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Матичното Друштво Макпетрол а.д., Скопје и подружниците на ден 31 декември 2018 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на Консолидиран годишен извештај за работењето на Групата за 2018 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.


Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата за 2018 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018.

Скопје,
28 март 2019 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Управител
Марјан Андонов




Овластен ревизор
Марјан Андонов

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

3

Консолидирани финансиски извештаи
31 декември 2018

Консолидиран Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2018 000 мкд	31 декември 2017 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	4,090,645	3,935,742
Нематеријални средства	7	12,377	20,797
Вложувања во недвижности	8	28,234	-
Вложувања во придружени друштва	10	604,794	595,159
Финансиски средства распол.за продажба	12	1,483,756	1,150,614
Финансиски побарувања	13	1,250	1,751
		6,221,056	5,704,063
Тековни средства			
Финансиски побарувања	13	5,187	34,673
Залихи	14	778,601	813,054
Побарувања од купувачи и останати побарувања	15	848,001	870,638
Побарувања за данок на добивка		1,113	6,421
Парични средства и еквиваленти	16	276,699	365,093
		1,909,601	2,089,879
Вкупно средства		8,130,657	7,793,942
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	17	3,227,534	3,373,358
Премии		-	9,647
Резерви		408,749	177,181
Акумулирани добивки		722,052	280,837
		4,358,335	3,841,023
Обврски			
Тековни обврски			
Позајмици со камата	18	2,636,280	2,523,020
Обврски за данок на добивка		50,940	3,501
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	19	1,085,102	1,426,398
Вкупно обврски		3,772,322	3,952,919
Вкупно капитал и обврски		8,130,657	7,793,942

Овие Консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Матичното Друштво на ден 27 март 2019 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Анареја Јосифовски,
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Саша Лекиќ
Директор на Дирекција за финансии

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2018 000 мкд	31 декември 2017 000 мкд
Приходи од продажба	5	21,866,512	18,777,026
Останати деловни приходи	20	271,925	194,700
Потрошени материјали		(153,610)	(115,944)
Набавна вредност на продадени стоки		(18,998,345)	(16,523,687)
Трошоци за вработени	21	(1,007,445)	(967,391)
Депрецијација и амортизација	6,7	(233,118)	(233,054)
Останати деловни трошоци	22	(823,615)	(750,875)
Добивка од работењето		922,304	380,775
Финансиски приходи	23	31,014	34,313
Финансиски (расходи)	23	(112,045)	(77,596)
Нето финансиски (расходи)		(81,031)	(43,283)
Удел во добивките на придружени друштва	10,11	9,635	5,943
Добивка пред оданочување		850,908	343,435
Данок на добивка	24	(77,717)	(28,943)
Добивка за годината по оданочување		773,191	314,492
Останата сеопфатна добивка за годината			
Промена на обј. вред. на фин. с-ва распол. за прод.	12,17	85,128	(714)
Преведување на странски валути	17	582	(202)
		85,710	(916)
Вкупна сеопфатна добивка за годината		858,901	313,576
Добивка за сопствениците		773,191	314,492
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците		858,901	313,576
Заработувачка по акција	25		
- Основна и разводнета (Денари по акција)		7,260	2,826

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

5

Консолидирани финансиски извештаи
31 декември 2018

Консолидиран Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал 000 мкд	Премии 000 мкд	Резерви 000 мкд	Акумулирани добивки 000 мкд	Вкупно 000 мкд
На 01 јануари 2018 година	3,373,358	9,647	177,181	280,837	3,841,023
Трансакции со сопствениците					
Распоред во резерви (Б.17)	-	-	145,858	(145,858)	-
Распоред за дивиденди	-	-	-	(156,250)	(156,250)
Поврат на неисплатени дивиденди	-	-	-	9,364	9,364
Откуп на сопствени акции (Б.17)	(145,824)	(9,647)	-	(39,232)	(194,703)
	(145,824)	(9,647)	145,858	(331,976)	(341,589)
Сеопфатна добивка					
Добивка за годината	-	-	-	773,191	773,191
Останата сеопфатна добивка	-	-	85,710	-	85,710
	-	-	85,710	773,191	858,901
На 31 декември 2018 година	3,227,534	-	408,749	722,052	4,358,335
На 01 јануари 2017 година	3,483,842	-	(11,614)	317,784	3,790,012
Трансакции со сопствениците					
Откуп на сопствени акции (Б.17)	(110,484)	9,647	-	-	(100,837)
Распоред за дивиденди	-	-	-	(167,035)	(167,035)
Распоред во резерви (Б.17)	-	-	184,404	(184,404)	-
Усоглас.на влог во Телма (Б.17)	-	-	5,307	-	5,307
	(110,484)	9,647	189,711	(351,439)	(262,565)
Сеопфатна добивка					
Добивка за годината	-	-	-	314,492	314,492
Останата сеопфатна добивка	-	-	(916)	-	(916)
	-	-	(916)	314,492	313,576
На 31 декември 2017 година	3,373,358	9,647	177,181	280,837	3,841,023

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран Извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2018 000 мкд	31 декември 2017 000 мкд
Оперативни активности			
Приливи од купувачи		22,053,109	18,711,335
Исплати на добавувачи и вработени		(21,265,386)	(19,191,069)
		787,723	(479,734)
(Платена) камата	23	(107,630)	(71,549)
(Платен) данок од добивка		(24,970)	(50,507)
		655,123	(601,790)
Инвестициони активности			
Прилив од продадени недвиж, постројки и опрема	6,20	3,471	2,783
(Плаќања) за набавка на недвиж, постројки и опрема	6	(345,173)	(370,247)
(Плаќања) за набавка на нематеријални средства	7	(300)	(918)
(Плаќања) за набавка на вложувања во недвижности	8	(28,234)	-
Вложувања во хартии од вредност	12	(248,014)	-
Прилив / (Одлив) од фин. побарувања, нето	13	570	(885)
Наплатени камати	23	25,899	30,707
Приливи од дивиденди	20	85,375	48,438
		(506,406)	(290,122)
Финансиски активности			
Платени дивиденди		(156,250)	(163,528)
Откуп на сопствени акции	17	(194,703)	(100,837)
(Отплата) на кредити	18	(7,635,845)	(6,608,097)
Приливи од кредити	18	7,749,105	7,794,767
		(237,693)	922,305
Нето промена на парич.средства и еквиваленти		(88,976)	30,393
Парични средства и еквиваленти на почетокот		365,093	334,902
Преведување на странски валути		582	(202)
Парични средства и еквиваленти на крајот		16	276,699
		276,699	365,093

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Матичното Друштво е основано во 1947 и е најголем специјализиран дистрибутер на нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Групата има деловни активности и на меѓународните пазари. Со состојба на 31 декември 2018 година Групата вработува 1,913 лица (2017: 1,856 лица).

Од 2002, акциите на Матичното Друштво котираат на официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност и со состојба на датумот на овој консолидиран Извештај, Матичното Друштвото е рангирано меѓу првите 10 најликвидни правни субјекти кои котираат на Берзата и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс. Тековните активности на Матичното Друштво исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и DELL.

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружниците (во продолжение “Групата”) кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2018		31 декември 2017	
				Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
Макпетрол - Телма	100.00	Северна Македонија	МКД	-	200,310	-	200,310
Шампион	100.00	Северна Македонија	МКД	-	372	-	372
Пром-гас	100.00	Северна Македонија	МКД	-	10,000	-	10,000
Макпетрол ДОО	100.00	Србија	УСД	452,500	25,075	452,500	25,075
Петролмак	100.00	Грција	ЕУР	810,000	49,856	810,000	49,856
					285,613		285,613

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основи за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 120/2018) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КГМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2018 и 2017. Известувачка и функционална валута е Македонски Денар (МКД или Денар). Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Консолидација

Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

9

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Консолидација (продолжува)

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради оштетување.

2.3 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

2.4 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (Денари) по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во консолидираниот Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2018	31 декември 2017
1 УСД	53.6887 Денари	51.2722 Денари
1 ЕУР	61.4950 Денари	61.4907 Денари
1 ЦХФ	54.7742 Денари	52.5472 Денари
1 GBP	68.1234 Денари	69.3087 Денари
1 ЦАД	39.4148 Денари	40.8875 Денари
1 АУД	37.9248 Денари	40.0695 Денари
1 JPY	0.4865 Денари	0.4555 Денари

Средствата, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето на подружници кои имаат различна валута од валутата на известување, се искажани во валутата на известување како што следи:

- Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на Извештајот на финансиската состојба;
- Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата); и
- Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна добивка.

2.5 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради општетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корелираат на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.6 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Групата, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможност за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Вложувања во недвижности за изнајмување (продолжува)

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.5.

2.7 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Групата, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување, доколку постојат.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат. Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално во период од пет години.

2.8 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентирано износ на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентирано износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.9 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Финансиски средства (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи, побарувања за дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки/загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Финансиски средства (продолжува)

Оштетување на финансиски средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Групата може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради оштетување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

2.10 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.11 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

2.12 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспеани побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

2.13 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.14 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и акционерите на Групата.

(г) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и претходните периоди.

2.15 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и се состојат од позајмици со камата и обврски спрема добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

2.16 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.17 Наем

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Групата како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската.

Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Групата како закуподавач

Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле.

Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.18 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Консолидираниот Извештајот за сепаратна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои испитите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.19 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за консолидираните финансиски извештаи.

2.20 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.21 Резервирања

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.22 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, него од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Групата, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Групата.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските расходи се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.23 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

2.24 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.25 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.26 Настани по датумот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното Друштво и подружниците врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и региони од земјата и странство. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на консолидираниот Извештај на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2018 (000 мкд)	2017 (000 мкд)
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Фин. средства расположливи за продажба		
Вложув. во удели и хартии од вредност	1,483,756	1,150,614
	1,483,756	1,150,614
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	6,437	36,424
Побарувања од купувачи, нето	331,649	319,870
Побарув. од пресм. камати на купувачи, нето	3,477	12,745
Побарувања од продажба на платежни картички	179,268	205,959
Побарувања од вработени	8,506	11,682
Останати побарувања	2,006	7,492
Парични средства и еквиваленти	276,699	365,093
	808,042	959,265
	2,291,798	2,109,879

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

	2018		2017	
	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетековни (000 мкд)	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетековни (000 мкд)
Позајмици	2,636,280	-	2,523,020	-
Обврски спрема добавувачи	454,690	-	871,806	-
Обврски по дивиденди	1,495	-	13,321	-
	3,092,465	-	3,408,147	-

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

21

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

	2018	2017	2018	2017
	средства	обврски	средства	обврски
	(000 МКД)	(000 МКД)	(000 МКД)	(000 МКД)
ЕУР	10,238	38,459	63,315	71,989
РСД	290	269	1,299	1,100
ЈПУ	-	-	-	-
ГБП	-	-	5	5,588
УСД	60,811	160,807	48,616	27,766
	71,339	199,535	113,235	106,443

Анализа на сензитивноста на странски валути

	Промени во	Промени во	2018	2017
	2018	2017	Добивка или загуба	Во илјади Денари
ЕУР	1%	1%	(531)	(335)
РСД	5%	5%	(50)	(42)
ЈПУ	1%	1%	-	-
ГБП	1%	1%	-	(56)
УСД	5%	5%	610	6,652

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% или 5% соодветно. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% или +/- 5%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)**

Пазарни ризици (продолжува)

Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Групата. Групата не е значајно изложена на ризикот од флукуација на пазарните каматни стапки бидејќи нема позајмици ниту пласмани со променлива каматна стапка.

	31 декември 2018			31 декември 2017		
	Без камата	Каматносни Фиксна	Варијаб.	Без камата	Каматносни Фиксна	Варијаб.
Средства						
Вложув.во удели и ХВ	1,483,756	-	-	1,150,614	-	-
Финан. побарувања	-	6,437	-	-	36,424	-
Побарув.од купувачи	-	331,649	-	-	319,870	-
Поб.по кам.на куп, нето	3,477	-	-	12,745	-	-
Поб.од прод.на пласт.карт.	179,268	-	-	205,959	-	-
Побарувања од вработени	8,506	-	-	11,682	-	-
Останати побарувања	2,006	-	-	7,492	-	-
Парич.сва и еквиваленти	216,645	60,054	-	266,261	98,832	-
	1,893,658	398,140	-	1,654,753	455,126	-
Обврски						
Обврски спрема добавувачи	454,690	-	-	871,806	-	-
Обврски по дивиденди	1,495	-	-	13,321	-	-
Позајмици со камата	-	1,320,000	1,316,280	-	1,723,020	800,000
	456,185	1,320,000	1,316,280	885,127	1,723,020	800,000
Нето изложеност	-	-	(1,316,280)	-	-	(800,000)
Анализа на сензитивноста						
Промена + 2%	-	-	(26,326)	-	-	(16,000)
Промена - 2%	-	-	26,326	-	-	16,000

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенџифици за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмици обелоденети во Белешка 17, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2018	2017
Позајмици со камата	2,636,280	2,523,020
Парични средства и еквиваленти	(276,699)	(365,093)
Нето обврски	2,359,581	2,157,927
Капитал	4,358,335	3,841,023
	0.54	0.56

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.6 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства и тоа:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Консолидираниот извештај за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

31 декември 2018	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. кај котираны домашни друштва	333,300	-	-	333,300
Удели во капиталот на домашни некотираны субјекти	-	1,150,456	-	1,150,456
31 декември 2017	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. кај котираны домашни друштва	-	-	-	-
Удели во капиталот кај домашни некотираны субјекти	-	1,150,614	-	1,150,614

Усогласувањата на салдата помеѓу двата датума на известување е обелоденето во Белешка 12.

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2018	2017	2018	2017
Средства				
Финансиски побарувања	6,437	36,424	6,437	36,424
Побарувања од купувачи, нето	331,649	319,870	331,649	319,870
Побарувања од пресм.камати на купувачи, нето	3,477	12,745	3,477	12,745
Побарувања од продажба на платежни картички	179,268	205,959	179,268	205,959
Побарувања од вработени	8,506	11,682	8,506	11,682
Останати побарувања	2,006	7,492	2,006	7,492
Парични средства и еквиваленти	276,699	365,093	276,699	365,093
Вкупни средства	808,042	959,265	808,042	959,265
Обврски				
Позајмици со камата	2,636,280	2,523,020	2,636,280	2,523,020
Обврски спрема добавувачи	454,690	871,806	454,690	871,806
Обврски по дивиденди	1,495	13,321	1,495	13,321
Вкупни обврски	3,092,465	3,408,147	3,092,465	3,408,147

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)**

Проценка на објективна вредност (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочната доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Групата пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2018 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6 и 7. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази/податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени проценки (продолжува)***Објективна вредност на финансиски средства*

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

27

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Известување по сегменти

На 31 декември 2018 и 2017 година, Групата е организирана во следниве деловни сегменти:

- Трговска мрежа;
- Производство на производи од обновливи извори на енергија - биодизел;
- Радиодифузија.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 се како што следат:

	Трговија	Производи од обновливи извори на енергија	Радиодифузија	Вкупно
Година што завршува на 31 декември 2018				
Продажба	22,303,006	-	123,618	22,426,624
Интер-сегментна продажба	(500,674)	-	(59,438)	(560,112)
Нето продажба	21,802,332	-	64,180	21,866,512
Добивка од делов. активности				922,304
Финансиски резултат, нето				(81,031)
Удел во добивката на придруж. друштва				9,635
Добивка пред оданочување				850,908
Данок на добивка				(77,717)
Добивка за годината				773,191
Година што завршува на 31 декември 2017				
Продажба	19,194,180	-	119,913	19,314,093
Интер-сегментна продажба	(478,236)	-	(58,831)	(537,067)
Нето продажба	18,715,944	-	61,082	18,777,026
Добивка од делов. активности				380,775
Финансиски резултат, нето				(43,283)
Удел во добивката на придруж. друштва				5,943
Добивка пред оданочување				343,435
Данок на добивка				(28,943)
Добивка за годината				314,492

Сегментните средства и обврски се како што следи:

	2018 година			
Средства	7,761,042	249,705	119,910	8,130,657
Обврски	3,759,979	-	12,343	3,772,322
Капитални трошоци	369,662	-	4,045	373,707
2017 година				
Средства	7,096,439	554,246	143,257	7,793,942
Обврски	3,938,263	283	14,373	3,952,919
Капитални трошоци	363,295	-	7,870	371,165

Продажбата по категории е како што следи:

	2018	2017
Деривати	19,637,484	16,656,413
Трговски стоки	2,057,761	1,967,993
Услуги	107,087	91,538
Радиодифузија	64,180	61,082
	21,866,512	18,777,026
Од кои:		
- На домашен пазар	20,773,198	17,926,323
- На странски пазари	1,093,314	850,703
	21,866,512	18,777,026

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

28

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за, и инвестиции во тек	Вкупно
На 01 јануари 2017 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	852,021	4,044,854	2,559,533	191,577	7,647,985
Исправка на вредноста	-	(2,039,396)	(1,849,313)	-	(3,888,709)
Преведување на странски валути	-	(2,616)	463	-	(2,153)
Нето книговодствена вредност	852,021	2,002,842	710,683	191,577	3,757,123
Промени во текот на 2017 година					
Почетна нето книговодствена вредност	852,021	2,002,842	710,683	191,577	3,757,123
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	8,966	79,581	133,430	148,270	370,247
Трансфер од залихи	-	-	-	30,056	30,056
Трансфер во нематеријални средства	-	-	-	(232)	(232)
(Продажби и расходи) по набав.вред.	-	(24,672)	(31,437)	-	(56,109)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	24,672	30,805	-	55,477
(Отпис) по набав.вред.	-	-	(1,173)	-	(1,173)
(Отпис) по исправ. на вред.	-	-	1,173	-	1,173
Корекции од мин.год – набавна вредност	-	-	(5,142)	-	(5,142)
Корекции од мин.год – исправка	-	-	4,953	-	4,953
(Депрецијација) за годината	-	(93,970)	(126,667)	-	(220,637)
Преведување на странски валути	-	287	(281)	-	6
Крајна нето книговодствена вредност	860,987	1,988,740	716,344	369,671	3,935,742
На 31 декември 2017 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	860,987	4,099,763	2,655,211	369,671	7,985,632
Исправка на вредноста	-	(2,108,694)	(1,939,049)	-	(4,047,743)
Преведување на странски валути	-	(2,329)	182	-	(2,147)
Крајна нето книговодствена вредност	860,987	1,988,740	716,344	369,671	3,935,742
Промени во текот на 2018 година					
Почетна нето книговодствена вредност	860,987	1,988,740	716,344	369,671	3,935,742
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	115,498	148,846	96,255	(15,426)	345,173
Трансфер од залихи	-	-	-	46,457	46,457
Трансфер во нематеријални средства	-	-	-	(124)	(124)
Исправка на вредноста-обезвреднување на погон за биодизел (Бел.22)	-	(8,791)	(13,350)	-	(22,141)
Вишоци по попис (Бел.20)	-	-	12,094	-	12,094
(Продажби и расходи) по набав.вред.	(51)	(153)	(26,617)	-	(26,821)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	138	25,599	-	25,737
(Депрецијација) за годината	-	(95,231)	(128,907)	-	(224,138)
Преведување на странски валути	-	(123)	(1,211)	-	(1,334)
Крајна нето книговодствена вредност	976,434	2,033,426	680,207	400,578	4,090,645
На 31 декември 2018 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	976,434	4,239,665	2,723,593	400,578	8,340,270
Исправка на вредноста	-	(2,203,787)	(2,042,357)	-	(4,246,144)
Преведување на странски валути	-	(2,452)	(1,029)	-	(3,481)
Крајна нето книговодствена вредност	976,434	2,033,426	680,207	400,578	4,090,645

Продажби и расходувања

Во текот на 2018 година, Групата продала и расходува дел од своите недвижности, постројки и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 1,084 илјади Денари (2017: 632 илјади Денари) (Белешка 22). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 3,471 илјади Денари (2017: 2,783 илјади Денари) (Белешка 20).

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

29

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2018 и 2017 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

	2018	2017
Вложувања во бензиски станици и инсталации за деривати	294,153	309,972
Аванси на добавувачи	78,688	35,443
Вложувања во Полнилница Миладиновци	17,617	9,645
Останати вложувања	10,120	14,611
	400,578	369,671

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2018 Групата има заложено дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување за примени позајмици со камата и издадени платежни гаранции од страна на домашни финансиски институции, како и обезбедување за набавка на нафтени деривати. Нивната нето евидентирана вредност на датумот на известувањето изнесува 770,143 илјади Денари, додека проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 32,086,654 (Белешка 18 и 26).

7 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останато	Аванси за, и средства во подготовка	Вкупно
На 01 јануари 2017 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	91,221	12,135	764	104,120
Исправка на вредноста	(60,416)	(12,135)	-	(72,551)
Преведување на странски валути	495	-	-	495
Нето евидентирана вредност	31,300	-	764	32,064
Промени во текот на 2017 година				
Почетна нето евидентирана вредност	31,300	-	764	32,064
Набавки, нето од преноси	918	-	-	918
Трансфер од недв. постројки и опрема (Амортизација) за годината	232	-	-	232
(Амортизација) за годината	(12,417)	-	-	(12,417)
Преведување на странски валути	-	-	-	-
Крајна нето евидентирана вредност	20,033	-	764	20,797
На 31 декември 2017 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	92,371	12,135	764	105,270
Исправка на вредноста	(72,833)	(12,135)	-	(84,968)
Преведување на странски валути	495	-	-	495
Нето евидентирана вредност	20,033	-	764	20,797
Промени во текот на 2018 година				
Почетна нето евидентирана вредност	20,033	-	764	20,797
Набавки, нето од преноси	300	-	-	300
Трансфер од недв. постројки и опрема (Амортизација) за годината	124	-	-	124
(Амортизација) за годината	(8,980)	-	-	(8,980)
Преведување на странски валути	136	-	-	136
Крајна нето евидентирана вредност	11,613	-	764	12,377
На 31 декември 2018 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	92,795	12,135	764	105,694
Исправка на вредноста	(81,813)	(12,135)	-	(93,948)
Преведување на странски валути	631	-	-	631
Нето евидентирана вредност	11,613	-	764	12,377

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

30

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

8 Вложувања во недвижности

	2018	2017
Градежни објекти и производна хала- комплекс Млаз Богданци		
Производна хала	26,360	-
Административни згради	1,874	-
	28,234	-

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата.

9 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Бел.	2018	2017
Средства			
Финансиски средства распол.за прод.			
Вложувања во удели во капиталот и харт.од вр. (Бел.12)		1,483,756	1,150,614
Кредити и побарувања			
Финансиски побарувања	13	6,437	36,424
Побарувања од купувачи, нето	15	331,649	319,870
Побарув.од пресм.камата на купув., нето	15	3,477	12,745
Побарув.од продажба на платежни к.	15	179,268	205,959
Побарувања од вработени	15	8,506	11,682
Останати побарувања	15	2,006	7,492
Парични средства и еквиваленти	16	276,699	365,093
		808,042	959,265
		2,291,798	2,109,879
Обврски			
Останати финансиски обврски по аморт.наб.вред.			
Позајмици	18	2,636,280	2,523,020
Обврски спрема добавувачи	19	454,690	871,806
Обврски по дивиденди	19	1,495	13,321
		3,092,465	3,408,147

10 Вложувања во придружени друштва

	2018	2017
Оилко КДА, Скопје, РМ (35.6% удел)		
На 1 јануари	595,159	589,215
Удел во тековните добивки	9,635	5,944
На 31 декември	604,794	595,159

Во текот на 2018 година, Групата оствари приход од дивиденди од вложувањето во придруженото друштво во износ од 8,495 илјади Денари (2017: 8,089 илјади Денари).

11 Удел во добивките на придружени друштва

Збирните финансиски информации на придруженото друштво се како што следи:

	2018	2017
Вкупни средства	1,727,879	1,722,109
Вкупни обврски	(29,483)	(50,772)
Нето средства	1,698,396	1,671,337
Вкупни приходи	430,006	398,261
Вкупни расходи	(374,130)	(348,091)
Добивка пред оданочување	55,876	50,170
Данок од добивката	(3,870)	(3,123)
Добивка за годината	52,006	47,047

Макпетрол а.д., Скопје и подружници		31
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)		
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018		
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)		
Удел во добивките на придружени друштва (продолжува)		
Усогласувањето со евидентираната вредност на вложувањето е како што следи		
	2018	2017
Вкупни нето средства	1,698,396	1,671,337
Учество на Групата во капиталот на придруженото друштво	35.61%	35.61%
Евидентирана вредност (Бел.10)	604,794	595,159

12 Финансиски средства расположливи за продажба

	2018	2017
<i>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</i>		
Комерцијална Банка АД	333,300	-
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Вложувања во АД ГА-МА	1,150,456	1,150,456
Останати вложувања	-	158
	1,483,756	1,150,614

Движењето на сметката на вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	2018	2017
На 01 јануари	1,150,614	1,151,328
Набавки во периодот	248,014	-
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.17)	85,128	(714)
На 31 декември	1,483,756	1,150,614

Вложувања во АД ГА-МА

Вложувањето во АД ГА-МА, Скопје, кое со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година изнесува 1,150,456 илјади Денари во целост се состои од паричен и непаричен влог. Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Северна Македонија. Влогот е евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето.

АД ГА-МА е акционерско друштво чии акционери се Република Северна Македонија и Матичното Друштво Макпетрол АД, Скопје. Основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за секој поединечен акционер. Владата на РМ има покренато и на датумот на известување сеуште е во тек судски спор за утврдување на учеството на двата акционера во основната главнина на АД ГА-МА. Повеќе детали се објавени во Белешката 26 во продолжение на консолидираните финансиски извештаи.

13 Финансиски побарувања

	2018	2017
Финансиски позајмици на правни субјекти	4,247	3,950
Финансиски позајмици на вработени	2,190	3,057
Останати финансиски побарувања	-	29,417
	6,437	36,424
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	5,187	34,673
Долгорочни финансиски побарувања	1,250	1,751
	6,437	36,424

Во текот на 2018 година, Групата одобри нови кредити по основ на продажба на стоки на кредит во износ од 2,039 илјади Денари (2017: 4,363 илјади Денари) и оствари прилив од наплата на кредити и позајмици во износ од 2,609 илјади Денари (2017: 3,260 илјади Денари). Исто така во текот на 2018 година, Групата резервираше целосно ненаплатливи финансиски позајмици во износ од 29,417 илјади Денари (Белешка 22).

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

32

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски побарувања (продолжува)

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2018				
Набавна вредност	6,437	-	35,079	41,516
Исправка на вредност	-	-	(35,079)	(35,079)
Нето евидентирана вредност	6,437	-	-	6,437
31 декември 2017				
Набавна вредност	7,007	29,417	5,662	42,086
Исправка на вредност	-	-	(5,662)	(5,662)
Нето евидентирана вредност	7,007	29,417	-	36,424

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2018 и 2017 година е како што следи:

	2018	2017
На 01 јануари	5,662	5,444
Резервација поради оштетување (Бел.22)	29,417	218
На 31 декември	35,079	5,662

14 Залихи

	2018	2017
Трговски стоки	633,715	645,879
Ситен инвентар и резервни делови	142,532	164,821
Недовршено производство и готови производи	2,354	2,354
	778,601	813,054

15 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2018	2017
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	555,935	543,496
Странски купувачи	48,544	68,849
	604,479	612,345
Намалено за: резервирања за оштетувања	(272,830)	(292,475)
	331,649	319,870
Останати тековни побарувања		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	485,377	679,313
Побарувања од продажба на платежни картички	179,268	205,959
Аванси на добавувачи	131,589	132,926
Однапред платени трошоци	119,067	108,009
Припејд картички за гориво	71,635	71,106
Побарувања од државата по основ на даноци и сл.	804	849
Побарувања од вработени	8,506	11,682
Останати побарувања	2,006	7,492
	998,252	1,217,336
Намалено за: резервирања за оштетувања	(481,900)	(666,568)
	516,352	550,768
	848,001	870,638

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2018				
Набавна вредност	296,114	35,535	272,830	604,479
Исправка на вредност	-	-	(272,830)	(272,830)
Нето евидентирана вредност	296,114	35,535	-	331,649

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

33

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)
31 декември 2017

Набавна вредност	235,736	84,134	292,475	612,345
Исправка на вредност	-	-	(292,475)	(292,475)
Нето евидентирана вредност	235,736	84,134	-	319,870

Старосната структура на доспеаните неопштетени побарувања од купувачите е како што следи:

	2018	2017
Од 1 - 3 месеци	17,921	15,083
Од 3 - 6 месеци	7,228	8,589
Од 6 - 12 месеци	7,675	7,539
Над 1 година	2,711	52,923
	35,535	84,134

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

	2018	2017
На 01 јануари	959,043	922,183
Тековни оштетувања (Б.22)*	68,327	53,787
Ослобод. на резервации (Б.20)	(22,836)	(2,492)
Отпис на резервација	(249,804)	(14,435)
На 31 декември	754,730	959,043
Отпис на ненаплат. побарув.* (В.22)	1,494	541
Вкупно оштетување и отписи* (Бел.22)	69,821	54,328

16 Парични средства и еквиваленти

	2018	2017
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	60,054	98,832
Готовина во благајна	36,077	66,582
Парични еквиваленти – вредносни картички	157,490	157,045
Средства во процес на наплата	23,078	42,634
	276,699	365,093

17 Капитал

Акционерски капитал

	Број на акции			Износ (000 мкд)			
	емитирани	сопствени	во оптек	емитирани	сопствени	премија	во оптек
01 јан.2017	112,382	-	112,382	3,483,842	-	-	3,483,842
Откуп на сопств. акции	-	(3,564)	(3,564)	-	(110,484)	9,647	(100,837)
31 дек. 2017	112,382	(3,564)	108,818	3,483,842	(110,484)	9,647	3,383,005
01 јан.2018	112,382	(3,564)	108,818	3,483,842	(110,484)	9,647	3,383,005
Откуп на сопств. акции	-	(4,704)	(4,704)	-	(145,824)	(9,647)	(155,471)
31 дек. 2018	112,382	(8,268)	104,114	3,483,842	(256,308)	-	3,227,534

Номинална вредност по акција – 511.29 Евра

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2018	31 декември 2017
Домашни правни лица	34,90%	30,01%
Домашни физички лица	63,52%	65,05%
Странски правни лица	0,63%	4,16%
Странски физички лица	0,95%	0,78%
	100,00%	100,00%

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

34

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

Резерви

Движењето на сметките на резервите е како што следи:

	Ревал. Резерви	Законски резерви	Статут. резерви	Рез.од прев.на стр.вал.	Вкупно
01 јануари 2017	698	871		(13,183)	(11,614)
Распоред на акумул.добивка	21	13,373	171,010	-	184,404
Усогласув.на влог во Телма	-	5,307	-	-	5,307
Ефект од ревал.на вложувања (Бел.12)	(714)	-	-	-	(714)
Преведување на странски валути	-	-	-	(202)	(202)
31 декември 2017	5	19,551	171,010	(13,385)	177,181
01 јануари 2018	5	19,551	171,010	(13,385)	177,181
Распоред на акумул.добивка	-	15,392	130,466	-	145,858
Ефект од ревал.на вложувања (Бел.12)	85,128	-	-	-	85,128
Преведување на странски валути	-	-	-	582	582
31 декември 2018	85,133	34,943	301,476	(12,803)	408,749

18 Позајмици со камата

	2018	2017
Краткорочни позајмици со камата од домашни банки		
Позајмици со фиксна стапка (3.3 – 4.5% п.а.)	1,320,000	1,723,020
Варијабилна стапка во рамки од (реф.ст.+ 1.3%-1.8% п.а.)	1,316,280	800,000
	2,636,280	2,523,020

Во текот на 2018 година, Групата позајми краткорочни средства во вкупен износ од 7,749,105 илјади Денари (2017: 7,794,767 илјади Денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 7,635,845 илјади Денари (2017: 6,608,097 илјади Денари). Отплатата на позајмиците е гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на Матичното Друштво (Белешки 6 и 26).

19 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2018	2017
Добавувачи		
Домашни добавувачи	345,840	769,412
Странски добавувачи	108,850	102,394
	454,690	871,806
Останати тековни обврски		
Обврски од издадени купони и платежни картички	315,160	313,541
Обврски кон вработени за плати и придонеси	78,915	73,089
Аванси од купувачи	108,921	84,023
Пресмет. трош.и однапред наплатени приходи	89,260	48,433
Обврски по дивиденди	1,495	13,321
Обврски по ДДВ и акцизи	33,536	19,833
Резервирања за отпремнини	2,637	1,814
Останати обврски	488	538
	630,412	554,592
	1,085,102	1,426,398

20 Останати деловни приходи

	2018	2017
Приход од отпис на обврски	104,537	63,287
Приход од продажба на недвиж. постројки и опрема (Бел. 6)	3,471	2,783
Приход од вишоци на опрема по попис (Бел.6)	12,094	-
Приходи од дивиденди	85,375	48,438
Приход од ослобод.на резерв. на побарувања (Бел.15)	22,836	2,492
Ослободување на резервација кај залихи	1,403	-
Субвенции и донации	19,260	28,031
Останати приходи	22,949	49,669
	271,925	194,700

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

35

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

21 Трошоци на вработени

	2018	2017
Бруто плати	954,904	914,591
Останати со закон утврдени надоместоци	49,997	50,986
Отпремнини за пензионирање	2,544	1,814
	1,007,445	967,391

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за исхрана на вработените, превоз до и од работа, регреси за годишен одмор, разни видови помош и сл.

22 Останати деловни трошоци

	2018	2017
Трошоци за транспорт и комуникации	198,770	181,603
Закупнини	27,348	28,566
Маркетинг и промоции (вклуч. и донации)	58,081	69,633
Трошоци за ТВ емитувања и продукција (вкл. автор. дог.)	53,382	80,977
Одржување	60,225	63,918
Трошоци за осигурување	45,509	41,802
Кусоци	43,527	40,161
Банкарски трошоци	44,203	37,985
Услуги од надворешни субјекти	82,698	77,210
Членарина и слични трошоци	21,297	18,445
Неамортиз. вредн. на прод. недвиж. постројки и опрема (Бел. 6)	1,084	1,378
Расход од оштетување и отпис на побарувања (Бел. 15)	69,821	54,546
Загуби од оштетување на финансиски побарувања (Бел. 13)	29,417	218
Загуба од обезвреднување на погон за биодизел (Бел. 6)	22,141	-
Усогласување на удел во подружница (Бел. 17)	-	5,307
Останато	66,112	49,126
	823,615	750,875

23 Финансиски приходи и расходи

	2018	2017
Приходи		
Приходи од камати	25,899	30,707
Позитивни курсни разлики	5,115	3,606
	31,014	34,313
Расходи		
Расходи по камати	(107,630)	71,549
Негативни курсни разлики	(4,415)	6,047
	(112,045)	77,596
Финансиски (расходи), нето	(81,031)	(43,283)

24 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок со добивката според консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за 2018 и 2017е како што следи:

	2018	2017
Добивка пред оданочување	850,908	343,435
Усогласување за:		
Неодбитни трошоци за даночни цели	114,696	84,177
Даночен кредит за расходите со одложено плаќање	(8,588)	(3,747)
Даночен кредит за реинвестирана добивка	(101,077)	(134,438)
Основа за оданочување	855,939	289,427
Даночна стапка	10%	10%
Тековен даночен трошок	85,594	28,943
Намалување на пресметаниот данок на добивка	(9,846)	-
Ефект од консолидациски усогласувања	1,969	-
Данок на добивка	77,717	28,943
Ефективна даночна стапка	9.13%	8.43%

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

25 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводната) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2018	2017
Добивка за сопствениците на обични акции	773,191	314,492
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	106,496	111,304
Заработувачка по акција – осн. и развод.(денари по акција)	7,260	2,826

26 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2018 судските постапки покренати против Групата изнесуваат 2,579,678 илјади Денари (2017: 2,477,857 илјади Денари). Од овој износ, 2,515,375 илјади денари се однесуваат на судски спор покренат од Владата на Република Северна Македонија. Судскиот спор се однесува на утврдување на учеството на Република Северна Македонија и Макпетрол АД во основната главнина на АД Гама. До донесување на правосилна одлука на судот, основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за Република Северна Македонија и Макпетрол АД, како акционери на АД ГА-МА. Поединечната номинална вредност на акцијата изнесува 1,150,456 илјади Денари.

На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Групата, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови давајќи при тоа посебна важност на тужбата поднесена од Владата на Република Северна Македонија според која ќе го остваруваат само тужбеното барање кое се однесува на утврдувањето на правото на Република Северна Македонија на сопственост на идеален дел на Гасоводниот систем на Република Северна Македонија. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Групата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2018 година, Групата има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити (Белешки 6 и 18).

Примател на залогот	Опис на недвижноста	Процент Износ во ЕУР
Халк Банка	Деловни објекти - Бензински Станици	9,759,044
Комерцијална Банка	Деловни објекти – Управна зграда, административни објекти, хотел Маврово, останат недвижен имот, опрема, инвентар, енергетски постројки	22,327,610
		32,086,654

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2018 година, Групата има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 69,041 илјади Денари (2017: 288,442 илјади Денари).

Даночни обврски

Консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години и по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие консолидирани финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

37

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

27 Трансакции со поврзани субјекти

Групата има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2018				
Субјекти каде Друштвото има подеднакво учество во капиталот				
Га-ма АД Скопје*	1,609	9,334	15,781	52,724
Клучен раководен кадар				
Побарувања	1,361	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	38,112
2017				
Субјекти каде Друштвото има подеднакво учество во капиталот				
Га-ма АД Скопје*	1,055	9,219	10,189	54,136
Клучен раководен кадар				
Побарувања	2,457	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	26,120

*Обемот и салдата на трансакциите со поврзаното Друштво Га-ма АД Скопје ги вклучуваат трансакциите извршени од страна на сите друштва вклучени во консолидираните финансиски извештаи на Групата

28 Настани по периодот на известување

На 26.12.2018 година, во Службен весник на РМ бр.241/18, донесен е нов Закон за данокот на личен доход, кој влегува во сила на денот на објавувањето, а ќе започне да се применува од 01.01.2019 година. Со новиот закон се воведуваат прогресивни стапки на данок 10% и 18% за доход од работа, доход од самостојна дејност, доход од авторски и сродни права и доход од продажба на сопствени земјоделски производи.

За доходот од права од индустриска сопственост, доходот од закуп и подзакуп, доходот од капитал, капиталните добивки, добивките од игри на среќа, доходот од осигурување и друг доход, данокот ќе се плаќа по единствена стапка од 15%.

На 31.12.2018 година, во Службен весник на РМ бр. 248/18, донесени се измени на Закон за данок од добивка кои ќе применуваат од 01.01.2019 година. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка се врши појаснување и допрецизирање на одредбите од Законот кои се однесуваат на даночното ослободување за дадените донации во спорот преку ваучер системот, трансферните цени, непрофитните организации, непризнатите расходи и друго, во насока на подобрување на нивната имплементација во пракса.

По 31 декември 2018 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на консолидираните финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие консолидирани финансиски извештаи.

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIII. седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

**за усвојување на Консолидираната Годишна сметка,
Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и
подружниците за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и
Извештајот на независните ревизори**

Член 1

Се усвојуваат Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и Извештајот на независните ревизори, со следниве резултати :

1. Вкупен приход	22.169.453.207 ден.
2. Удел во добивката на Придружното друштво ОИЛКО	9.635.342 ден.
3. Се вкупен приход	22.179.088.549 ден.
4. Вкупен расход	21.328.180.254 ден.
5. Добивка пред оданочување	850.908.295 ден.
6. Данок на добивка	77.717.291 ден.
7. Добивка по оданочување	773.191.004 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени серивати
Бр. 0501-1679/1
07.03.2019 20 год.
СКОПЈЕ 3



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА УПРАВЕН ОДБОР 2018



I. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ ВРЗ ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО, ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДЕЈСТВУВА „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ, ОДГОВОР НА ТИЕ ПРОМЕНИ И НИВНО ВЛИЈАНИЕ

Во 2018 година во светот продолжи конфронтацијата помеѓу САД и Русија со уште поголема жестина, како на политички, така и на економски план.

Војната во Сирија, состојбите во Украина, Северна Кореја, Венецуела и на Балканот, останаа во фокусот на двете водечки воени сили во светот.

На економски план, САД и ЕУ ги продолжија санкциите против Русија. Исто така, продолжи притисокот на САД врз одредени европски држави, пред сè врз Германија, за стопирање на изградбата на гасоводот, „Северен поток 2“, со цел да се намали зависноста на Европа од руски гас, а да се овозможи извоз на течен нафтен гас од САД во Европа.

Од друга страна, Русија продолжи со активностите околу изградба на двата гасовода, „Северен поток 2“ и „Турски поток“ наменети за испорака на гас за потребите на Турција.

Истовремено продолжи и лобирањето на Бугарија во ЕУ за изградба на вториот цевковод од „Турски поток“ за потребите на Европа, низ кој би се испорачувал природен гас преку Бугарија, Србија и Унгарија до Австрија.

На светските берзи, цената на суровата нафта достигна ниво од 70 американски долар/барел, но во четвртиот квартал од 2018 година се стабилизира помеѓу 55-60 ам.долар/барел.

Во 2018 година, Република Македонија и Република Грција потпишаа историски договор – „Преспански договор“, со кој се реши повеќедеценискиот спор околу името на нашата земја. Со овој договор кој треба да го ратификуваат Парламентите на двете држави, се отвораат вратите на Република Македонија за влез во НАТО и во ЕУ.

Договорот беше остро критикуван и напаѓан од опозицијата во Земјава, заради промена на уставното име Република Македонија во Република Северна Македонија, но со него се признаваат македонскиот јазик и македонската нација.

Во 2018 година, Република Македонија не бележи поголем напредок на економски план.

БДП бележи раст од 2,3%, трговскиот дефицит во размената со странство е на високо ниво, како и задолженоста на Земјата кај странските и кај домашните кредитори.

На предлог на Владата на Република Македонија, во Собранието на Република Македонија беа изгласани измени во даночната политика со кои во 2019 година ќе се применува прогресивно оданочување, наместо досегашниот рамен данок.

Исто така, во 2018 година се донесе нов Закон за енергетика, со кој, за жал, не се регулира проблематиката на сите енергенси. Со истиот е регулиран пазарот на електрична енергија и делумно пазарот на природен гас.

Пазарот со нафтени деривати на кој отпаѓаат 60% од пазарот на енергенси се остава да биде регулиран со подзаконски прописи, а биогоривата со посебен закон, кој во Република Македонија се носи веќе 12 години.

Во вакви политички и економски услови во Република Македонија, „МАКПЕТРОЛ“ АД Скопје оствари позитивни резулти во своето работење во 2018 година. Остварена е бруто-добивка во износ од 854,9 милиони денари, односно нето-добивка во износ од 778,1 милиони денари.

Добивката во 2018 година е околу 2,5 пати поголема од добивката во 2017 година, иако прометот со нафтени деривати е на нивото од минатата година, а прометот на природен гас е поголем за 1% во споредба со 2017 година.

Основни причини за остварената добивка во 2018 година се следниве:

1. Продажба на нафтени деривати преку малопродажните објекти на исто ниво како и во 2017 година;
2. Зголемени приходи и зголемена маржа од прометот со останати стоки;
3. Зголемена екстра маржа од соработката со Рафинерија ОКТА Скопје;
4. Задржување на трендот на намалување на кредитната задолженост на Друштвото спрема банките;
5. Намалување на висината на каматните стапки на деловните банки кон Друштвото за користени кредити;
6. Поволна коњуктура на цените на нафтените деривати во Земјата во однос на светските берзи.

Во 2018 година продолжи наградната игра на Друштвото – „Верна лојалност“.

Заради големиот криминал во Земјата, за жал, минатата година продолжија нападите и грабежите на малопродажните објекти на „МАКПЕТРОЛ“ АД - Скопје.


Судскиот спор помеѓу „МАКПЕТРОЛ“ АД Скопје и Владата на Република Македонија за утврдување на конечната сопственичка структура во А.Д. „ГА-МА“ останува нерешен и во 2018 година.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГНАТИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ ВО 2018 ГОДИНА

Во 2018 година, во сложени политички и економски услови во кои новата влада обрнуваше минимално внимание на стопанството и на старите проблеми во областа на енергетиката со нецелосно регулиран пазар на енергенси, сконцентрирана на решавање на проблемот со името на државата, „Макпетрол“ АД – Скопје успеа да оствари извонредни резултати во работењето кои се ефектуираа на крајот на годината со искажана добивка од работењето пред оданочување во износ од 854,9 милиони денари односно добивка по оданочување во износ од 778,1 милиони денари, при што успеа да ја задржи продажбата на нафтени деривати на минатогодишното ниво, како и да го зголеми прометот со останати стоки за 5%.

ПРОДАДЕНА ТРГОВСКА СТОКА ВО 2018

	Единична мера	Остварено 2018			Остварено 2017			План 2018			Индекси	
		Вкупно	Мало	Големо	Вкупно	Мало	Големо	Вкупно	Мало	Големо	ост. план.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(2/5)	(2/8)
Бензини	тони	50.517	49.972	545	52.700	52.118	582	53.523	53.025	498	96	94
Дизели	тони	192.061	181.635	10.426	191.562	180.402	11.160	197.696	188.996	8.700	100	97
Мазут	тони	6.985		6.985	9.878		9.878	16.000		16.000	71	44
Битумен	тони											
Млазно гориво	тони	22.943		22.943	20.350		20.350	21.250		21.250	113	108
Бутан-пропан	тони	4.522	3.935	587	3.957	3.377	580	4.140	3.490	650	114	109
Автоплин	тони	17.050	17.050		16.412	16.412		17.254	17.254		104	99
Вкупно деривати	тони	294.078	252.592	41.486	294.859	252.309	42.550	309.863	262.765	47.098	100	95
Биодизел	тони											
Глицерин-раст. пот.	тони											
Природен гас	тони	42.858		42.858	42.585		42.585	45.386		45.386	101	94
Природен гас	000м3	61.139		61.139	62.168		62.168	64.744		64.744	98	94
Метан	тони	600	403	197	181	179	2	356	176	180	331	169
Метан	000м3	856	575	281	264	261	3	508	251	257	324	169
Вкупно	тони	337.536	252.995	84.541	337.625	252.488	85.137	355.605	262.941	92.664	100	95
Масла	000 литри	1.137	1.085	52	1.130	1.093	37	1.182	1.145	37	101	96
Автомобили Honda	парчиња	50		50	51		51	45		45	98	111
Мотори Honda	парчиња	62	19	43	57	9	48	55	12	43	109	113
Резер. дел. Honda	ф.р.000 д.	17.539	8.074	9.465	15.022	6.607	8.415	16.000	6.400	9.600	117	110
Прих.од. усл. од Honda	000 ден.	1.307			1.625			1.800			80	73
DELL	ф.р.000 д.	221.016	4.621	216.395	212.626	4.752	207.874	133.698	20.055	113.643	104	165
Прих. од усл. од DELL	000 ден.	3.111			3.040			4.920			102	63
Автогуми	парчиња	6.079	2.471	3.608	6.173	2.949	3.224	6.050	1.635	4.415	98	100
Останати стоки	ф.р.000 д.	1.759.400	1.751.686	7.714	1.670.925	1.664.277	6.648	1.731.949	1.726.930	5.019	105	102




Во периодот јануари – декември 2018 година, „Макпетрол“ АД Скопје оствари вкупен приход во висина од 22 милијарди денари кој е поголем од минатогодишниот за 3,2 милијарди денари или за 17%. Ваквото зголемување се должи на зголемувањето на набавната вредност на дериватите во однос на истиот период од минатата година, повисоко остварената екстра маржа како и зголемување на другите приходи и вишоците по попис.

Во истиот период, направени се вкупни расходи во висина од 21,2 милијарди денари, што преставува зголемување во однос на минатата година за 2,7 милијарди денари или 14%, во што најголем удел има зголемувањето на набавната вредност на дериватите.

во 000
ден.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2014	2015	2016	2017	2018
ПРИХОДИ	20.516.655	18.563.354	16.561.126	18.810.647	22.001.133
РАСХОДИ	20.622.821	18.550.286	16.184.338	18.508.841	21.223.017



ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2014	2015	2016	2017	2018
НЕТО-ДОБИВКА / ЗАГУБА	-106.166	13.068	376.788	301.806	778.116



Набавната вредност на стоките со коишто тргува Друштвото изнесува 18,9 милијарди денари во 2018 година и учествува во остварените вкупни приходи и расходи со приближно 86%. Зголемувањето на набавната вредност се должи на фактот дека во 2018 година, дериватите скоро целосно ги набавувавме со платена акциза, како и високите цени на дериватите во поголемиот период од 2018 година во однос на минатата година.

Најголемо влијание во прикажаната добивка имаат следниве елементи:

1. Продажба на нафтени деривати во малопродажбата, која преставува основна дејност на Друштвото, задржана на нивото од 2017 година, кога Друштвото оствари рекордна продажба на деривати, што е прикажано во следната табела:

Деривати	2018	2017	Индекс
Бензини	49.972	52.118	96
Дизели	181.635	180.402	101
Бутан-пропан	3.935	3.377	116
Автоплин	17.050	16.412	104
Метан	403	179	225
ВКУПНО	252.995	252.488	100

2. Зголемена продажба на природен гас за 1%;
3. Зголемени приходи од промет со останати стоки за 5%;
4. Зголемени приходи од продажба на странски пазар за 31%;
5. Мал пораст на вкупните расходи во однос на порастот на приходите.

III. ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ

Во 2018 година, „МАКПЕТРОЛ“ АД Скопје реализираше вложувања во износ од **421.779.268** денари

Позначајни се следниве:

I ВЛОЖУВАЊА ВО ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ **346.517.392 ден**

1. ВЛОЖУВАЊА ВО МАЛОПРОДАЖБА **51.845.508 ден**

а) Вложувања во постојни бензински станици

БС 001 ИНДУСТРИСКА	478.639
БС 002 ПАРТИЗАНСКА	12.229.183
БС 004 КОЗЛЕ	861.910
БС 006 БЕЛВИ	914.260
БС 008 ВИЗБЕГОВО 1	1.653.944
БС 013 КУМАНОВО	151.493
БС 014 КУМАНОВО	406.228
БС 015 КРИВА ПАЛАНКА 1	83.900
БС 016 БИТОЛА 1	7.413
БС 017 БИТОЛА 2	14.893.304
БС 018 КАТЛАНОВО	134.915
БС 020 РЕСЕН	13.300
БС 022 БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ	195.554
БС 034 ВЕЛЕС 1	234.999
БС 036 ГРАДСКО	25.453
БС 037 НЕГОТИНО	25.321
БС 042 ДЕМИР КАПИЈА	139.296
БС 043 БОГДАНЦИ	25.617
БС 046 ГЕВГЕЛИЈА 2	174.897
БС 048 КРАТОВО	1.065.237
БС 050 СТРУМИЦА	1.453.947
БС 051 СТРУМИЦА 2	75.134
БС 053 ЛИСИЧЕ	223.559

БС 060 БЕЛИМБЕГОВО	234.999
БС 063 ЧАИР	555.424
БС 064 БУТЕЛ	234.999
БС 070 ИЛИНДЕНСКА	733.459
БС 071 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	14.398
БС 072 ВЕЛЕС	490.653
БС 073 ШТИП 3	21.070
БС 088 ТЕТОВО 2	365.569
БС 089 ГОСТИВАР	121.642
БС 132 АШАУА ВЕЛЕС	2.072.314
БС 139 ДЕЉАДРОВЦЕ	909.265
БС 142 КРИВА ПАЛАНКА	635.628
БС 153 ИДРИЗОВО	174.393
БС 164 НЕГОТИНО	192.678
БС 168 ВЕВЧАНИ	4.409.079
БС 169 КОЈЛИЈА	776.571
БС 192 ЖЕЛИНО	4.435.864

б) Вложувања во нови бензински станици **150.376.510 ден**

БС 046 ГЕВГЕЛИЈА		140.695.724
БС 197 РАСАДНИК	во тек	7.867.302
БС 167 БИТОЛА	во тек	1.813.484

в) Останато **95.738.091 ден**

АВАНС ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА КПГ(БС 046, БС 017, БС 011, БС 169)	71.396.717
ВЛОЖУВАЊА ВО ОПРЕМА ЗА ПОВРАТ НА ПАРЕА	4.681.260
ВЛОЖУВАЊА ВО ДУПЛЕКС ДИСПЕНЗЕРИ ЗА ТНГ	4.297.148
ВЛОЖУВАЊА ВО ОПРЕМА ЗА ПРОДАВНИЦИ НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ	3.765.392
ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ КОМПРЕСОРИ	3.745.046
ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ ЛЕД РЕФЛЕКТОРИ	2.350.352
ВЛОЖУВАЊА ВО ТОТЕМИ И ПИЛОНИ НА БС	2.029.609
ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	1.197.410
ВЛОЖУВАЊА ВО КАФЕЗИ ЗА ПЛИНСКИ БОЦИ	715.505
ВЛОЖУВАЊА ВО ПРОМЕНА НА ИМЕ НА ПРОДАВНИЦИ ВО ВЕРНА SHOP&DRIVE	684.896
ВЛОЖУВАЊА ВО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ	351.281
ВЛОЖУВАЊА ВО ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ	337.218
ВЛОЖУВАЊА ВО КАМЕРИ НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ	186.257

СОВС

2. ВЛОЖУВАЊА ВО ГОЛЕМОПРОДАЖБА 48.557.283 ден

СКЛАД КОЧАНИ	23.445.929
РАБОТНА ЕДИНИЦА БИТОЛА	8.720.095
ТНГ МИЛАДИНОВЦИ	6.269.232
СКЛАД ПРИЛЕП	2.367.444
РАБОТНА ЕДИНИЦА ПРИЛЕП	1.764.269
АВИОСЕРВИС ПЕТРОВЕЦ	1.022.836
РАБОТНА ЕДИНИЦА ПОЛОГ	791.175
РАБОТНА ЕДИНИЦА КОЧАНИ	760.908
РАБОТНА ЕДИНИЦА СТРУМИЦА	728.474
РАБОТНА ЕДИНИЦА ТЕТОВО	689.588
СКЛАД ГРАДСКО	677.157
РАБОТНА ЕДИНИЦА ВЕЛЕС	530.957
РАБОТНА ЕДИНИЦА КУМАНОВО	321.276
РАБОТНА ЕДИНИЦА КАВАДАРЦИ	190.018
СКЛАД ГОСТИВАР	180.972
СКЛАД ЛИСИЧЕ	51.760
РАБОТНА ЕДИНИЦА ОХРИД	27.819
СКЛАД ИЛИНДЕН	17.374

II ВЛОЖУВАЊА ВО НЕЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 38.646.895 ден

ВЛОЖУВАЊА ВО ХАЛА ЗА ПРИКОЛКИ	34.315.604
ВЛОЖУВАЊА ХОТЕЛ МАВРОВО	1.951.947
ВЛОЖУВАЊА ХОТЕЛ СТРУГА	1.390.351
ВЛОЖУВАЊА ЦЕНТАР ДЕЛЛ	719.481
ВЛОЖУВАЊА ВО ЦЕНТАР ШПЕДИЦИЈА	141.483
ВЛОЖУВАЊА ВО ЦЕНТАР ХОНДА	128.029

III ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА 36.614.981 ден

1. ВЛОЖУВАЊА ВО ДЕЛОВНА ЗГРАДА - СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО	27.239.140
2. ВЛОЖУВАЊА ВО ДЕЛОВНА ЗГРАДА - ПОДРУЖНИЦА МАЏАРИ	9.375.841

ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 421.779.268

IV. ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

На 16.7.2018 година Друштвото, согласно Одлуката бр. 0202-27/2-3 за плаќање дивиденда, донесена на 22-та Седница на Собранието на акционерите, одржана на 9.6.2018 година изврши исплата на дивиденда по годишната сметка за 2017 година.

Дивидендата е исплатена во бруто-износ од 1.000 денари по акција или вкупно е исплатена дивиденда во износ од 108.000.000 денари.

V. ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИКОТ И ДРУГИ ИНДИКАТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО

Тековното работење на Друштвото постојано е изложено на ризици од најразличен вид, особено од финансиски аспект, вклучувајќи и ризици од кредитирање поврзани со ефектите од промените на девизните курсеви и на каматните стапки. Друштвото придава особено внимание на непредвидливоста на пазарите при што работи на минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на работењето на Друштвото.

Управувањето со ризици го врши Управниот одбор врз основа на претходно одобрени политики и процедури.

Во продолжение се дадени некои позначајни индикатори за работењето на Друштвото во 2018 година:

ПРОФИТАБИЛНОСТ			
	О П И С	2018	2017
1	Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива (во % со една децимала)	10,5%	4,2%
2	Однос на добивката за деловната година и вкупната актива (во % со една децимала)	9,6%	3,9%
3	Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви (во % со една децимала)	19,5%	8,5%
4	Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви (во % со една децимала)	17,7%	7,8%
5	Добивка пред оданочување по работник (во денари)	480.563	193.502
6	Добивка за деловната година по работник (во денари)	437.390	177.533
7	Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос на капитал и резерви (во % со една децимала)	0,4%	0,0%
8	Загуба за деловната година по работник (во денари)	0	0
9	Добивка за деловната година и амортизација во однос на вкупната актива (во % со една децимала)	9,6%	3,9%

ЕФИКАСНОСТ			
	ОПИС	2018	2017
1	Денови на врзување на залихите (цел број)-однос меѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	13	16
2	Денови на врзување на побарувањата (цел број) - однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	10	12
3	Денови на плаќање на обврските - однос меѓу производот на вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовното работење (цел број)	63	76

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ			
	ОПИС	2018	2017
1	Финансиска сигурност - учество на капиталот и резервите во вкупната пасива (во % со една децимала)	54,0%	49,7%
2	Степен на кредитна способност - однос меѓу капиталот и резервите, долгороч. резервирања и долгорочните обврски со постојаните средства (во % со една децимала)	74,4%	69,2%
3	Степен на самофинансирање - однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите (во % со една децимала)	66,4%	60,9%
4	Степен на задолженост - однос на вкупните долгови со капиталот и резервите (во % со една децимала)	81,8%	98,6%

ЕКОНОМИЧНОСТ			
	ОПИС	2018	2017
1	Однос меѓу приходите и расходите од работењето (во % со една децимала)	104,0%	101,8%
2	Однос меѓу финансиските приходи и финансиските расходи (во % со една децимала)	118,0%	106,7%
3	Однос меѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи (во % со една децимала)	104,0%	101,8%
4	Однос на добивката за деловната година и приходите од редовно работење (во % со една децимала)	3,6%	1,6%
5	Однос на добивката за деловната година и финансиските приходи (во % со една децимала)	590,6%	366,5%
6	Однос на загубата за деловната година и редовните и финансиските приходи (во % со една децимала)	0,0%	0,0%

ЛИКВИДНОСТ			
О П И С		2018	2017
1	Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски (во % со една децимала)	7,3%	9,1%
2	Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски (во % со една децимала)	23,7%	25,5%
3	Општа ликвидност - однос меѓу тековните средства и краткорочните обврски (во % со една децимала)	44,9%	46,4%

VI. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

A. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна

„ОИЛКО“ КДА Скопје, ул. „10“ бр. 152 с. Миладиновци, Општина Илинден;

B. Начин и постапка во која била одобрена зделката

По исполнување на условите од членот 457 и 460 од Законот за трговските друштва, зделката е одобрена со Одлука бр. 0201-27/4 за одобрување на зделка со заинтересирана страна, донесена на 22 - та Седница на Собранието на акционерите на „Макпетрол“ АД Скопје одржана на 9.6.2018 година. Пред донесување на Одлуката, а во целост постапувајќи согласно член 460-а од Законот за трговските друштва, беше изготвен и доставен до Собранието Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на ОИЛКО КДА Скопје, изготвен од страна на овластен ревизор, Друштвото БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово, заведен под бр. 0504 - 2756/2 од 5.4.2018 година.

I „МАКПЕТРОЛ“ АД – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги „ОИЛКО“ КДА како купувач на стоки и корисник на услуги

ПРЕДМЕТ	во денари без ДДВ	
	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2018 година
Гориво за возила, потрошени материјали, делови и останати стоки и услуги	128.000.000	107.588.380
СЕВКУПНО :	128.000.000	107.588.380

**II „МАКПЕТРОЛ“ АД Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги
„ОИЛКО“ КДА како продавач на стоки и давател на услуги**

ПРЕДМЕТ	во денари без ДДВ	
	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2018 година
Транспортни услуги, закуп и останато	388.640.000	295.757.937
СЕВКУПНО :	388.640.000	295.757.937

VII. ИЗГЛЕДИ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ И АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ

Во 2019 година, „МАКПЕТРОЛ“ АД Скопје планира повеќе деловни потфати и активности во сферата на сопствениот развој:

- Изградба на две нови бензински станици во Скопје и во Битола;
- Проширување на мрежата малопродажни објекти за автогас и КПП-метан;
- Реконструкција на дел од постојните бензински станици, согласно Планот за работа во 2019 година;
- Инвестиции во складишен простор за нафтени деривати и
- Откуп на земјиште и легализација на објекти.

VIII. ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО СТЕКНУВАЊЕ СОПСТВЕНИ АКЦИИ

- Причината поради која во текот на 2018 година е извршено стекнување сопствени акции е Одлуката на акционерите за стекнување на сопствени акции со откуп бр. 0202-27/2-4 донесена на 22-та Седница на Собранието на акционери одржано на ден 9.6.2018 година;
- Во 2018 година, Друштвото се стекна со 4.704 сопствени акции по номинален износ од 41.143 денари, со 4,19% учество во основната главнина на Друштвото и во противредност од 193.536.808 ден. којашто е платена за истите;
- Во претходната година, Друштвото се стекна со 3.564 сопствени акции по цена од 28.119 ден. со 3,17% учество во основната главнина на Друштвото.

IX. ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР И НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2018 ГОДИНА

Согласно одредбите од член 384 став 7 од ЗТД, „Макпетрол“ АД Скопје објавува дека:

Во текот на 2018 година, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје оствариле нето-примања по основ на плата и надоместоци на плата, по основ на други права, дел од учество во добивка, како и по основ на награди во вкупен износ од 35.969.809 денари.

Во текот на 2018 година, членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, по основ на награда, оствариле нето- примања во вкупен износ од 2.400.000 денари.

Членови на Управниот одбор

1. Андреја Јосифовски
2. Саша Лекиќ
3. Јован Трповски
4. Мери Забазноска
5. Љупчо Георгиевски
6. Зоран Донеvски
7. Сашо Бошковски
8. Марија Јосифовска Спасовска



"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
25.03. 2019 0501-1796/1
20 год.
СКОПЈЕ 10



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за консолидираните финансиски резултати на Макпетрол АД
и подружници во 2018 година



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за
консолидираните финансиски резултати на Макпетрол АД и подружници во 2018 година

Во 2018 година МАКПЕТРОЛ АД Скопје и подружниците остварија **приход** во износ од **22,179** милијарди денари кој е поголем од минатогодишниот за 3,167 милијарди денари или 16,6 и.п. Најголемо влијание на ваквото зголемување има зголемувањето на приходите кај Макпетрол АД кој учествува во нив со 99 и.п. а тоа се должи на ефектот од зголемувањето на набавната вредност на дериватите (најповеќе заради набавките на деривати со платена акциза), задржана продажба на енергенси во малопродажбата на минатогодишното рекордно ниво како и од зголемените приходи од продажба на странскиот пазар. Во истиот период остварени се **вкупни расходи** во висина од **21,328** милијарди денари што преставува зголемување во однос на минатата година за 2,659 милијарди денари или 14,2 и.п. во што повторно најголем удел има зголемувањето на набавната вредност на дериватите. Потребно е да се истакне дека **набавната вредност** на стоките со кои се тргува изнесува 19,012 милијарди денари во 2018 год и **учествува со приближно 89% во искажаните вкупни приходи и расходи** и е за 15,1% зголемена во однос на 2017 год. кога изнесувала 16,523 милијарди денари. Висината на набавната вредност, покрај од обемот на прометот, зависи и од нивото на пропишаните цени на горивата.

Состојбата на средствата и изворите на средствата ни покажува дека главнината и резервите во 2018 година се зголемени како резултат на искажаната рекордна добивка во деловната година. Значително се намалени, во однос на минатата година, обврските према добавувачите за 49%, останатите побарувања 11% додека пак обврските за краткорочни кредити се во мал обем зголемени како и трошоците за вработените и трошоците на суровини и материјали, додека пак амортизацијата е на нивото од минатата година.

Како резултат на вака остварените приходи и расходи Макпетрол АД Скопје со подружниците после оданочување искажа **добивка** од **773,191** милиони денари која е повисока од минатата година кога изнесуваше 314,490 милиони денари. Остварените резултати се дадени во следната табела :


во 000 денари

О П И С	2018	2017	Индекс
Приходи од продажба	21.866.549	18.777.026	
Оперативни и останати приходи	312.539	234.955	
Вкупен приход	22.179.088	19.011.981	
Набавна вредност на продадени стоки	19.012.650	16.523.687	
Оперативни и останати расходи	2.315.530	2.144.861	
Данок на добивка	77.717	28.942	
Вкупен расход	21.405.897	18.697.490	
Добивка по оданочување	773.191	314.491	

Во табелите подолу даваме приказ на движењето на приходите, расходите и добивката/загубата во изминатите пет години.


во 000 ден.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2014	2015	2016	2017	2018
ПРИХОДИ	20.661.398	18.687.494	16.738.620	19.011.981	22.179.088
РАСХОДИ	24.975.808	21.723.123	16.348.476	18.668.548	21.328.180



ФИНАНСИСКИ
ПОКАЗАТЕЛИво 000
ден.

	2014	2015	2016	2017	2018
НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-124.255	2.075	390.144	314.491	773.191



Во остварениот финансиски резултат друштвата имаат различен удел но секако најголемо е учеството на Макпетрол АД - Скопје. Покрај Макпетрол добивка од работењето искажале сите останати Друштва освен Телевизија Макпетрол Телма ДООЕЛ која единствена искажа загуба од работењето во износ од 21,5 милиони денари. Поединечно остварените резултати од работењето се дадени во следната табела:

Друштво во консолидација	добивка/загуба пред оданочување	данок на добивка	добивка/загуба после оданочување
Макпетрол АД - Скопје	854.922.334	76.805.842	778.116.492
Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ	15.681.452	911.449	14.770.003
Шампион Макпетрол ДООЕЛ	31.748		31.748
Телевизија Макпетрол Телма ДООЕЛ	-21.478.976		-21.478.976
Petrolmak Solun	6.161.468		6.161.468
Макпетрол ДОО Београд	1.657.056		1.657.056
Вкупно	856.975.082	77.717.291	779.257.791
пребивање меѓусебно			-15.702.129
ОИЛКО КДА - конс. по метод на главнина			9.635.342
Се вкупно	856.975.082	77.717.291	773.191.004
добивки од повт. мерење на фин. средст.			85.128.293
добивки од преведување од странско работ.			582.000
КОНСОЛИДИРАНА ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА			858.901.297

Состојбата на побарувања и обврски, како и остварените приходи и расходи од меѓусебното работење на крајот на 2018 година ја даваме во следната табела :

Назив на субјектот	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ	33.335.218		439.344.170	
Шампион Макпетрол ДООЕЛ			110.706	1.769.641
Телевизија Макпетрол Телма ДООЕЛ	651.650	5.850.433	3.520.786	60.582.499
Petrolmak Solun	7.412.852	2.953.548	3.195.055	51.169.001
Макпетрол ДОО Београд	1.117.733			18.922.618
ВКУПНО	42.517.453	8.803.981	446.134.717	132.513.759

Основните причини за искажаната добивка во 2018 година соодветствуваат со причините за добивката искажана во Макпетрол АД Скопје а тоа се следниве:

1. **Задржана вкупна продажба** на енергенци во малопродажбата, особено во продажбата на светли деривати и метанот, на ниво од рекордната минатогодишна продажба како и значително зголемување на прометот на останатиот малопродажен асортиман (ДАС);
2. **Зголемувањето** на приходите од продажба на странскиот пазар за 33%;
3. **Зголемување** на оперативната добивка за цели 152%;
4. **Зголемување** на приходите од вложувања, камати и курсни разлики во однос на истиот период минатата година за 41%;
5. Зголемување на останатите оперативни приходи за 28% при што најголемо учество имаат наплатените резервирани побарувања;
6. Негативно влијание врз остварената добивка е најизразено кај зголемувањето на расходите за вредносно усогласување на тековните и нетековните средства, како и кај расходите по основ на камати.

Во продолжение ги даваме основните показатели за работењето на Макпетрол А.Д. и подружниците во 2018 година :

ПРОФИТАБИЛНОСТ			
	О П И С	2018	2017
1	Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива (во % со една децимала)	10.47	4.41
2	Однос на добивката за деловната година и вкупната актива (во % со една децимала)	9.51	4.04
3	Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви (во % со една децимала)	19.52	8.94
4	Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви (во % со една децимала)	17.74	8.19
5	Добивка пред оданочување по работник (во денари)	444.107	185.039
6	Добивка за деловната година по работник (во денари)	403.544	169.446
7	Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос на капитал и резерви (во % со една децимала)	1.55	1.11
8	Загуба за деловната година по работник (во денари)	0	0
9	Добивка за деловната година и амортизација во однос на вкупната актива (во % со една децимала)	9.51	4.04

ЕФИКАСНОСТ			
	О П И С	2018	2017
1	Денови на врзување на залихите (цел број)-однос меѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	13	16
2	Денови на врзување на побарувањата (цел број) - однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	11	13
3	Денови на плаќање на обврските - однос меѓу производот на вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовното работење (цел број)	63	76

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ			
	О П И С	2018	2017
1	Финансиска сигурност - учество на капиталот и резервите во вкупната пасива (во %)	53.60	49.28
2	Степен на кредитна способност - однос меѓу капиталот и резервите, долгороч. резервирања и долгорочните обврски со постојаните средства (во %)	75.40	70.25
3	Степен на самофинансирање - однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите (во %)	67.02	61.53
4	Степен на задолженост - однос на вкупните долгови со капиталот и резервите (во %)	83.21	100.20

ЕКОНОМИЧНОСТ			
	О П И С	2018	2017
1	Однос меѓу приходите и расходите од работењето (во %)	103.94	101.79
2	Однос меѓу финансиските приходи и финансиските расходи (во %)	103.88	106.75
3	Однос меѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи (во %)	103.94	101.81
4	Однос на добивката за деловната година и приходите од редовно работење (во %)	3.51	1.66
5	Однос на добивката за деловната година и финансиските приходи (во %)	664.52	378.36
6	Однос на загубата за деловната година и редовните и финансиските приходи (во %)	0.00	0.00

ЛИКВИДНОСТ			
	О П И С	2018	2017
1	Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски (во %)	7.63	9.49
2	Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски (во %)	25.81	27.63
3	Општа ликвидност - однос меѓу тековните средства и краткорочните обврски (во %)	47.29	48.77

Членови на Управен одбор :

1. Андреја Јосифовски
2. Саша Лекиќ
3. Јован Трповски
4. Мери Забазноска
5. Љупчо Георгиевски
6. Зоран Донеvски
7. Сашо Бошковски
8. Марија Јосифовска Спасовска



**„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 38 и 103 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIII. седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2018 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2018 година

Член 1

Се усвојуваат:

- Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во деловната 2018 година и
- Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2018 година.

Годишните извештаи од ставот 1 на овој член се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0102-27-26/1
23. 04. 2019 20 год.
СКОПЈЕ 4



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРЕН ОДБОР 2018



Надзорниот одбор, согласно надлежностите определени со Законот за трговските друштва (понатаму во текстот:ЗТД) и Статутот на Макпетрол АД Скопје (понатаму во текстот: Статутот) како орган овластен да врши надзор врз работата на Управниот одбор, во текот на 2018 година работеше објективно и професионално, извршувајќи ги надлежностите, согласно одредбите на ЗТД и на Статутот, при што во целост и во континуитет ја следеше работата на Управниот одбор на Макпетрол АД Скопје.

1.Следење и контрола над управувањето и раководењето со Друштвото во 2018 година

Надзорниот одбор, согласно овластувањата определени со ЗТД и со Статутот, редовно и целосно ја следеше работата на Управниот одбор, при што во целост и во континуитет беше во тек со секојдневното работење на Друштвото.

Надзорниот одбор е составен од членови кои се стручни и компетентни за одредени сегменти од работењето на Друштвото, што овозможи правилно и квалитетно следење на работата на Друштвото, односно раководењето и управувањето на Управниот одбор со Друштвото.

Во текот на работењето, Надзорниот одбор беше целосно и навремено информиран за работењето на Друштвото, преку периодични извештаи изготвени од стручните служби и од Управниот Одбор .

Надзорниот одбор ги разгледуваше периодичните извештаи и ги анализираше од сите аспекти, притоа компарирајќи ги со резултатите од минатата година, како и со планираните резултати.

Во својата работа, Надзорниот одбор на Друштвото ја вршеше контролната функција и преку Одделението за внатрешна ревизија кое е под директна надлежност на Надзорниот одбор. Годишниот извештај за 2018 година од Одделението за внатрешна ревизија е даден во прилог на овој Извештај.

2.Обем на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2018 година

Во текот на 2018 година, Надзорниот одбор одржа 15 (петнаесет) седници на кои беше разгледувано управувањето со Друштвото од страна на Управниот одбор, при што носеше одлуки, даваше предлози и согласности на Управниот одбор, во рамките на своите овластувања, согласно ЗТД и Статутот.

Во 2018 година, Одделението за внатрешна ревизија спроведе 5 (пет) редовни ревизорски прегледи со издадени вкупно 19 (деветнаесет) препораки и активно ја следеше имплементацијата на издадените препораки.

Како генерален заклучок од спроведените постапки, Одделението за внатрешна ревизија издаде препораки до раководните лица за креирање и за спроведување интерни контроли и процеси, чија доследна имплементација ќе овозможи зголемување на ефикасноста во работењето.

Полугодишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија во која се презентирани активностите за периодот од 1 до 6 месец 2018 година, Надзорниот одбор го разгледа и утврди, со заедничка оценка на сите членови на Надзорниот одбор, дека Полугодишниот извештај е изработен согласно ЗТД и подзаконските акти.

Годишниот извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за 2018 година е разгледан и усвоен од страна на Надзорниот одбор на седницата одржана на 30.1.2019 година, со заедничка оценка на сите членови на Надзорниот одбор дека Годишниот извештај е изработен согласно ЗТД, подзаконските акти и Годишниот план за 2018 година.

Надзорниот одбор го разгледа Годишниот план за работа на службата за внатрешна ревизија за 2019 година и го одобри истиот.

Надзорниот одбор, констатира дека Управниот одбор континуирано го следеше финансиското и материјално работење, приливот и одливот на средствата и притоа правилно ги согледуваше тековните услови на стопанисување и правилно преземаше мерки за ублажување на влијанието на кризата во економијата на Република Северна Македонија врз работењето на Друштвото.

Управниот одбор, навремено и во согласност со ЗТД, ги има доставено до Надзорниот одбор Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година, Извештајот на независните ревизори заедно со нивното мислење за објективноста на финансиските извештаи за 2018 година, Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2018 година, како и Предлог-одлуката за распоредување на добивката според Годишната сметка на Друштвото за 2018 година.

Надзорниот одбор ги разгледа доставените материјали од страна на Управниот одбор, ги усвои со едногласно донесени одлуки и е согласен да се достават до Собранието на акционери на Друштвото на разгледување и одлучување.

На истата седница Надзорниот одбор го утврди и овој текст на Годишен извештај за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото во 2018 година.

Надзорниот одбор констатира дека, Друштвото во 2018 година работеше успешно и оствари добивка по оданочување во износ од 778,1 милион денари. Остварен е вкупен приход во износ од 22,0 милијарди денари, со што е остварен пораст во однос на минатогодишниот од 17 %. Остварени се расходи во износ од 21,1 милијарди денари, односно пораст за истиот период од 14,4%. Друштвото оствари добивка по оданочување во износ од 778,1 милион денари, која е за 2,6 пати поголема во однос на минатата година, што се должи пред се на реализираната вкупна продажба на енергенси во малопродажба, особено продажбата на светлите деривати и метанот, како и значително зголемување на прометот на другиот малопродажен асортиман, за што треба да бидеме задоволни, а што е резултат на ангажманот на менаџерскиот тим, како и на сите вработени во Друштвото. Исто така зголемени се приходите од продажба на странскиот пазар за 33%, зголемена е оперативната добивка за 158%, зголемени се приходи од вложувања, камати и курсни разлики во однос на истиот период од минатата година за 60%. Останатите оперативни приходи се зголемени за 46%, при што најголемо учество имаат наплатените резервирани побарувања. Остварениот финансиски резултат е 96% над планираниот.

Надзорниот одбор констатира дека во Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2018 година, реално и објективно се дадени резултатите од работењето на Друштвото.

Надзорниот одбор, ценејќи ги условите за работење и дејствување на Управниот одбор во 2018 година, оценува дека Управниот одбор во целост ги исполни своите надлежности дадени со Статутот и со ЗТД и му предлага на Собранието на акционерите на Макпетрол АД Скопје да го одобри работењето на секој член поединечно.

3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година

Имајќи ги предвид обврските кои произлегуваат од ЗТД и од Статутот, извршена е ревизија на финансиските извештаи за 2018 година од страна на овластено, независно и реномирано друштво за ревизија „Grant Thornton“.

Ревизорите, преку своите извештаи, дадоа свое независно мислење за извршената ревизија на поединечните финансиски извештаи на Макпетрол АД Скопје, составени од Извештај за финансиската состојба на 31 декември 2018 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што заврши во тој период, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки. Ревизијата е извршена во согласност со Меѓународните Стандарди за ревизија коишто бараат усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да биде планирана и извршувана на начин што ќе овозможи да се стекне разумно уверување дека поединечните финансиски извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури, со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат процена на ризиците од постоење на материјално погрешни прикажувања во поединечните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и за објективно презентирање на поединечните финансиски извештаи на Друштвото, со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Мислењето на ревизорите е дека поединечните финансиски извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото до 31 декември 2018 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што заврши во тој период, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Ревизорите, поаѓајќи од одговорноста на Раководството на Друштвото, за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година, во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва, се одговорни да изразат и мислење за конзистентноста на Годишниот извештај, со историските финансиски информации, објавени во Годишната сметка и во Финансиските извештаи на Друштвото, со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018 година, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата од член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл.Весник на РМ број 158 од 2010 година).

Мислењето на ревизорите е дека и историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работетењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојбата на и за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

**МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ
НАДЗОРЕН ОДБОР**

Претседател

Александар Спасовски

Членови:

1. Звонко Трифунов

2. Дејан Левески

3. Филип Чадиковски

независен член





МАКПЕТРОЛ



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**за работата на Секторот за внатрешна ревизија
за периодот 01.01. - 31.12.2018 година**

Доставен до:
- Надзорен Одбор
- Управен Одбор

јануари 2019 година

СОДРЖИНА

I.	Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со законската регулатива	3
II.	Опис на извршени ревизорски прегледи во 2018 година	4
III.	Статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна ревизија од спроведени редовни ревизорски прегледи во 2018 година	5
IV.	Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски прегледи со датум на доспевање до 31.12.2018 година	5
V.	Вонредни ревизорски прегледи	6
VI.	Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија во 2018 година	6
VII.	Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли и општо мислење	7
VIII.	Дополнителни активности на внатрешната ревизија	8

I. Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со законската регулатива

Организациската поставеност, правата и одговорностите на внатрешната ревизија се одредени од страна на Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје во согласност со член 415 - а од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; и 120/18) и Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија (Сл.весник на Р.М бр.113/2014 година), а дефинирани се во Статутот, Повелбата за внатрешна ревизија и Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

Годишниот извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија е изработен согласно член 415 - в од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016, 61/2016 и 120/18).

Извештајот ќе се достави на разгледување до Надзорниот и Управниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

I.I. Дефиниција и цел на внатрешната ревизија

Внатрешната ревизија е независна и објективна активност на уверување и советување, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на Друштвото. Внатрешната ревизија му помага на Друштвото да ги оствари своите цели, преку користење на систематски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на ефективността на управувањето со ризиците, контролите и процесите на раководење.

Дефиницијата на внатрешната ревизија ги наведува фундаменталните цели, природа и опфат на внатрешната ревизија.

Целта на внатрешната ревизија е навремена детекција, изолирање и елиминирање на идентификувани ризици, а како резултат на ефикасно функционирање на интерната ревизија, во значителна мера може да се подобри деловниот потфат на Друштвото.

II. Опис на извршени ревизорски прегледи во 2018 година

Ревизорските прегледи во 2018 година беа извршени согласно Годишниот план за работа, одобрен од Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје со Одлука бр.0203 - 56/3 од 28.12.2017 година.

Во 2018 година беа спроведени (5) редовни ревизорски прегледи во следниве организациони единици прикажани во табеларниот преглед, подолу.

Р.б.	Назив на ревизија	Организациона единица	Период на извршување	Бр. на препораки
1.	Канцелариско и архивско работење во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	Дирекција за правни работи	04.10.2017 - 16.04.2018 година	6
2.	Менаџирање со дополнителен асортиман (ДАС) во Дирекција за малопродажба	Дирекција за малопродажба	12.03.2018 - 04.05.2018 година	4
3.	Расход во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	Сектор за внатрешна контрола	16.05.2018 - 10.08.2018 година	1
4.	Е - привилегии во Дирекција за информатички технологии	Дирекција за информатички технологии	30.08.2018 - 05.11.2018 година	5
5.	Организирање на распоред за светли, темни деривати, плин и мазут во Диспечерски центар - Дирекција за набавка	Дирекција за набавка	17.10.2018 - 12.12.2018 година	3

III. Статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна ревизија од спроведени редовни ревизорски прегледи во 2018 година

Секторот за внатрешна ревизија врз основа на наодите од спроведените ревизии издаде вкупно 19 препораки за подобрување на работењето во организационите единици.

Од вкупно 19 издадени препораки, имплементирани се десет (10) и девет (9) се недоспеани.

IV. Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски прегледи со датум на доспевање до 31.12.2018 година

Вработените во Секторот континуирано ја следеа имплементацијата на издадените препораки од спроведените ревизорски прегледи во 2018 година и испратија дописи до ревидираните субјекти се со цел да се оцени статусот на нивна имплементација. Внатрешната ревизија оценува дека раководните лица преземаат соодветни мерки за имплементирање на препораките и истите се реализираат во рамки на дадените рокови.

IV.I. Табеларен преглед на статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна ревизија со датум на доспевање до 31.12.2018 година

Р.бр	Организациона единица	Издадени	Импементирани	Неимплементирани	Недоспеани
1	Дирекција за набавка – Сектор за набавка на енергенси	3	2	/	1
2	Дирекција за развој и инвестиции	3	3	/	/
3	Дирекција за одржување	1	1	/	/
4	Сектор за маркетинг	1	1	/	/
5	Дирекција за ИТ	1	1	/	/
6	Дирекција за големопродажба	1	1	/	/
7	Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија	1	1	/	/
8	Дирекција за правни работи	1	/	/	1
9	Дирекција за малопродажба	1	/	/	1
	Вкупно	13	10	/	3

V. Вонредни ревизорски прегледи

Секторот за внатрешна ревизија во текот на 2018 година не спроведе вонредни ревизорски прегледи.

VI. Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија во 2018 година

VI.I. Реализирани редовни ревизорски прегледи

Секторот за внатрешна ревизија го реализираше во целост предвиденото со Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија во 2018 година, односно до Надзорниот Одбор на Друштвото и ревидираните субјекти предадени се пет (5) конечни извештаи од спроведени ревизорски прегледи со назив „Канцелариско и архивско работење во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“, „Менаџирање со дополнителен асортиман (ДАС) во Дирекција за малопродажба“, „Расход во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“, „Е - привилегии во Дирекција за информатички технологии“и „Организирање на распоред за светли, темни деривати, плин и мазут во Диспечерски центар - Дирекција за набавка“.

VI.II. Полугодишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за периодот 01.01. - 30.06.2018 година

Секторот за внатрешна ревизија согласно Законот за трговските друштва член 415 - в и Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија член 14 изработи Полугодишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за периодот 01.01. - 30.06.2018 година и го достави на разгледување до Надзорен Одбор со архивски бр.0302 - 6088/1 и до Управен Одбор со архивски број 0302 - 6087/1 од 03.09.2018 година.

VI.III.Оценка на планираното време за контрола и евентуално отстапување

Секторот за внатрешна ревизија успешно ги реализираше сите редовни ревизорски прегледи предвидени со Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија за 2018 година.

Во текот на 2018 година исто така беше поднесен еден (1) Конечен извештај за ревизорски преглед предвиден со Годишниот план за работа на Секторот за 2017 година со назив „Канцелариско и архивско работење во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

VII. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли и општо мислење

Внатрешните контроли во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје се делат на четири (4) категории, односно превентивни, детективни, директивни и корективни и истите функционираат на високо, средно и ниско ниво.

Контролите на ниво на Друштво се препознаваат во организациската структура, воспоставените политики (планови, кодекс, прирачници, процедури, правилници, работни упатства, обрасци и записи), информациски систем, поделбата на должности, нивоата на одобрување и изборот на кадар.

Соодветноста на контролите резултира со навремена идентификација, мониторинг и управување со ризици.

При издавање на оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли, Секторот за внатрешна ревизија се придржуваше кон барањата на Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија и смета дека присуството на внатрешни контроли одговара во однос на барањата и потребите на Друштвото.

Секторот за внатрешна ревизија нагласува дека реализирање на издадените препораки во целост од спроведените ревизорски извештаи во 2018 година ќе резултира со дополнително зајакнување на внатрешниот контролен систем на начин кој што ќе контрибуира кон остварување на целта на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје.

Општо мислење

Општото мислење за спроведените редовни ревизорски прегледи е професионално расудување на Раководителот на Секторот за внатрешна ревизија и истото е издадено со должно професионално внимание и врз основа на резултатите од повеќе ангажмани во 2018 година.

При издавање на општото мислење за спроведените ревизорски прегледи внатрешната ревизија опфати:

- испитување на воспоставени интерни контроли;
- испитување на економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето;
- функционирање на нефинансиски контроли;
- усогласеност со законска регулатива и интерни акти;
- комплетност и точност на документација;
- рационално користење на ресурси.

Земајќи го предвид горенаведениот опфат, издадените препораки беа во насока на зајакнување на превентивните контроли, преку подобрување на организациската структура, односно дефинирање и распоредување на одговорности и овластувања, идентификација на линии на известување, ажурирање на интерни политики и воведување на современи технички алатки се со цел зголемување на успешноста на работните процеси во областа на канцелариско и архивско работење, управување со дополнителен асортиман на бензински станици, расходување на основни средства, ситен инвентар, материјали, суровини, резервни делови и трговска стока, е - привилегии и организирање на распоред за дистрибуција на нафтени деривати.

Секторот за внатрешна ревизија преку издадените препораки промовира уредно, економично, ефективно работење, квалитетни услуги и производи, во согласност со мисијата на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

VIII. Дополнителни активности на внатрешната ревизија

Во 2018 година вработените во Секторот присуствуваа на обуки на тема IFRS, Financial Statements & Accounting for Internal Auditors на 12.02.2018 година, Future Challenges of the Internal Audit на 25 - 26.10.2018 година и Ethics & Communication на 30.11.2018 година организирани од страна на Здружението на внатрешни ревизори на Р.Македонија.

СЕКТОР
ЗА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
Раководител,

Марјан Ивановски



„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 38 и 65 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIII. седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2018 година

Член 1

Писмениот извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата во кој ги соопштува:

1. Начинот на кој извршил контрола над управувањето и раководењето со Друштвото за 2018 година;
2. Обемот на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2018 година и
3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на годишните сметки за 2018 година.

СЕ УСВОЈУВА.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIII. седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2018 година

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото во 2018 година на членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени :

1.	Јосифовски	Андреја	- претседател
2.	Лекиќ	Саша	- член
3.	Трповски	Јован	- член
4.	Доневски	Зоран	- член
5.	Забазноска	Мери	- член
6.	Јосифовска	Марија	- член
	Спасовска		
7.	Георгиевски	Љупчо	- член
8.	Бошковски	Сашо	- член

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIII. седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2018 година

Член 1

Се одобрува работата во 2018 година на членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени :

- | | | | |
|-----------|------------|------------|------------------|
| 1. | Спасовски | Александар | - претседател |
| 2. | Трифонов | Звонко | - член |
| 3. | Левески | Дејан | - член |
| 4. | Чадиковски | Филип | - независен член |

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIII. седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото

Член 1

Износот од 45.167.731 денари што со Одлука бр. 0202–29/2-1 од 10.06.2017 година од 21.седница на Собранието и со Одлука бр. 0201-27/2-2 од 09.06.2018 година од 22.седница на Собранието се распоредени во дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции со откуп, се враќа во акумулирана добивка поради нивното неискористување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201–
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 384 и 483 од Законот за трговските друштва и членовите 38 и 105 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXIII седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

**за распоредување на добивката по Годишна сметка на Друштвото
за 2018 година**

Член 1

Тековната добивка за 2018 година во износ од 778.116.492 денари и акумулираната добивка од претходни години во износ од 45.167.731 денари, односно добивка во вкупен износ од 823.284.223 денари се распоредува на:

1. Дел за покривање загуба од негативни премии	29.867.928 ден.
2. Дел за задолжителна општа резерва	38.905.825 ден.
3. Дел за исплата на дивиденда	135.348.200 ден.
4. Дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции со откуп	200.000.000 ден.
5. Дел за исплата на членовите на Управниот одбор	14.000.000 ден.
6. Дел за исплата на раководните лица	3.400.000 ден.
7. Дел за исплата на вработените	40.000.000 ден.
8. Дел за пренос на добивката во наредната година	361.762.270 ден.

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за членовите на УО.

Се овластува Управниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за раководните лица и вработените.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 487 и 490 од Законот за трговските друштва и членот 108 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXIII седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година (Дивиденден календар)

Член 1

На акционерите на „МАКПЕТРОЛ“ А.Д. - Скопје се одобрува плаќање на дивиденда во висина од **135.348.200** денари бруто, односно **1.300** денари бруто за една акција.

Дивидендата ќе биде исплатена во пари.

Член 2

За **датум на пресек** на акционерската книга според која се определува листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда се утврдува **2.7.2019 година**.

Член 3

За **последен ден** на тргување со право на дивиденда се утврдува **28.6.2019 година**.

Член 4

За **прв ден** на тргување без право на дивиденда се утврдува **1.7.2019 година**.

Член 5

Исплата на дивидендата ќе се изврши до **30.9.2019 година**.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 333 од Законот за трговските друштва и членот 19 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXIII седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за стекнување сопствени акции со откуп

Член 1

Од распоредените средства за посебни резерви за купување на сопствени акции, во износ од 200.000.000 денари, се одобрува купување сопствени акции до висина од една десетина од основната главнина на Друштвото, по најниска просечна цена за една акција од 30.000 денари, а по највисока просечна цена за една акција од 90.000 денари.

Член 2

Купувањето на сопствените акции ќе се изврши на начин кој ќе биде во согласност со законските прописи, во корист на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје во рок од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 479 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „ Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXIII.седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година

Член 1

За ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година се именува ревизорската куќа **Grant Thornton** од Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ"
 Акционерско друштво за промет
 со нафта и нафтни деривати
 Бр. 0203-11/1
 15. 03. 2019 20 гвд.
 СКОПЈЕ 10

ДО
 СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА
 „МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-СКОПЈЕ

ПРЕДМЕТ: Известување

Врз основа на членовите 457 и 459, а во врска со членот 349 од Законот за трговските друштва, ние членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“, А.Д.-Скопје:

1. Александар Спасовски, претседател
2. Звонко Трифунов, член
3. Дејан Левески, член
4. Филип Чадиловски, независен член

го **ИЗВЕСТУВАМЕ** Собранието на „Макпетрол“ А.Д.-Скопје дека секој од нас поединечно сме заинтересирана страна во зделката, согласно членот 457 од Законот за трговските друштва и имаме интерес да се склучи зделка за деловна соработка со ОИЛКО КДА Скопје.

Подносителите на Известувањето:

1. Александар Спасовски, претседател
2. Звонко Трифунов, член
3. Дејан Левески
4. Филип Чадиловски, независен член



"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0202-8/1
11. 03. 2019 20 год.
СКОПЈЕ 10

ДО
НАДЗОРЕН ОДБОР НА
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-СКОПЈЕ

ПРЕДМЕТ: Известување


Врз основа на членот 459 од Законот за трговските друштва, ние членовите на Управниот добор на „Макпетрол,, А.Д.-Скопје:

1. Андреја Јосифовски, Претседател
2. Саша Лекиќ, член
3. Јован Трповски, член
4. Зоран Донеvски, член
5. Сашо Бошковски, член
6. Љупчо Георгиеvски, член
7. Марија Јосифовска Спасовска, член

го **ИЗВЕСТУВАМЕ** Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д.-Скопје, дека секој од нас поединечно и сите заедно сме заинтересирана страна во зделката, согласно членот 457 од Законот за трговските друштва и имаме интерес истата да се договори/склучи со ОИЛКО КДА-Скопје. Ова од причина што Андреја Јосифовски и Саша Лекиќ се комплементари, Јован Трповски е командитор и член на Надзорниот одбор, Марија Јосифовска Спасовска има интерес да се склучи зделката, а сите останати членови се командитори во Друштвото ОИЛКО КДА-Скопје.

Подносители на Известувањето:

1. Андреја Јосифовски, Претседател _____
2. Саша Лекиќ, член _____
3. Јован Трповски, член _____
4. Зоран Донеvски, член _____
5. Сашо Бошковски, член _____
6. Љупчо Георгиеvски, член _____
7. Марија Јосифовска Спасовска, член _____





Друштво за ревизија
**БЕНД РЕВИЗИЈА
И КОНСАЛТИНГ**

Бр. 08-124/2
04.04 29 19 год.
ТЕТОВО

ИЗВЕШТАЈ

ЗА

**АНГАЖМАН ЗА УВЕРУВАЊЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА
НА МАКПЕТРОЛ АД Скопје**

"МАКПЕТРОЛ"

Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтни деривати

СКОПЈЕ 10

Примено:	04.04.2019		
Сеп. бр.:	Број:	Примено:	Бреаност:
0302-2285/2			

Арх. зема:	_____
Рок на чување:	_____
_____	20 _____ год.
_____	Потпиш.

Април 2019

**СОДРЖИНА**

Опис	Страна
Изјава од овластениот ревизор	3
1. Извештај на независниот ревизор за разумно уверување	4
1.1. Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на зделката со заинтересирана страна	4
1.2. Идентификување на критериумите според кои е оценета предметната материја	7
1.3. Методи на вреднување	8
1.4. Инхерентни ограничувања	10
1.5. Одговорност на менаџментот	10
1.6. Одговорност на ревизорот	11
1.7. Изјава дека ангажманот е усогласен со МСАУ 3000	11
1.8. Резиме на извршената работа – Извршени процедури и извори кои се користени за утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа	12
1.9. Изјава за независност и компетентност	14
1.10. Специфични ограничувања кои влијаеа на заклучокот	14
1.11. Суштински прашања утврдени од наша страна	14
1.12. Фактори на ризик	15
2. Заклучок	15
Прилози:	
- Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирани страни со ОИЛКО КДА - Скопје	
- Критериумите и методите на вреднување при дефинирање на зделката од одговорната страна	

**ИЗЈАВА ОД ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР**

Јас Апостоловски Душко Овластен ревизор вработен во Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово, под полна (материјална, морална и кривична) одговорност изјавувам дека немам конфликт на интереси со “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје и дека во последните три години не сум давал консултантски услуги на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје во смисла на Правилникот за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на условите за овластен ревизор кој дава мислење во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Изјавил:

Тетово 04,04,2019

Овластен ревизор: Душко Апостоловски



ИЗВЕШТАЈ ЗА АНГАЖМАН ЗА РАЗУМНО УВЕРУВАЊЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

**До
Собранието на акционери на
МАКПЕТРОЛ АД Скопје**

1. Извештај на независниот ревизор за разумно уверување

Ние бевме ангажирани од МАКПЕТРОЛ АД Скопје за да извршиме Ангажман за разумно уверување и да издадеме заклучок во врска со Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирани страни со ОИЛКО КДА - Скопје (во понатамошниот текст: зделка со заинтересирана страна) за Годишното Собрание на акционери за 2019 година за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

1.1. Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на зделка со заинтересирана страна

МАКПЕТРОЛ АД Скопје остварува деловна соработка со ОИЛКО КДА Скопје при што МАКПЕТРОЛ АД Скопје ќе користи услуги за транспорт во вредност од околу 357.980.000,00 денари, закуп на транспортни средства (вагон цистерни, цистерна и полуприколки ADRT PED SHMITZ CARGOBULL за транспортирање на батерии со боци за компримиран природен гас) во вредност од околу 30.000.000,00 денари, закуп на деловен простор во вредност од околу 300.000,00 денари и купување на други стоки и услуги во вредност од околу 5.000.000,00 денари или вкупно 393.280.000,00 денари.

ОИЛКО КДА Скопје се јавува како купувач на нафтени деривати во износ од 130.000.000,00 денари, други стоки и услуги и тоа, резервни делови и потрошен материјал во вредност од околу 15.000.000,00 денари, услуги преку верна картичка во вредност од околу 5.000.000,00 денари и останати стоки и услуги во вредност од околу 18.000.000,00 денари или вкупна вредност од 168.000.000,00 денари.
Вкупна вредност на зделката изнесува 561,280,000,00 денари.

Според содржината оваа зделка со заинтересирана страна според член 460а точка (1) од Законот за трговските друштва претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани зделки, но според последните ревидирани годишни финансиски извештаи **претставува 6.90% од вредноста на активата на друштвото значи не надминува 10% од активата.**

- Забелешка: според ревидираните ФИ на МАКПЕТРОЛ АД Скопје износот на активата по ФИ за 2018 година изнесува 8,137,001,008.00 денари

Овој ангажман врз основа на претходното претставува договорна ревизија согласно член 4 точка 3 од Законот за ревизија ("Службен весник на РМ" бр.158/10,135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 23/16) каде што е наведено: **"Договорна ревизија"** е незадолжително испитување, постапки, проверки и уверувања на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка и на други финансиски информации, кои се вршат врз основа на договор во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената и друга рамка за финансиско известување.



Временската точка за која се однесува оценката или мерењето на зделката е со датумот на Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна, а временскиот период на кој се однесува зделката е период од една година.

Според содржината оваа зделка претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Конкретната зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување содржи перспективни финансиски информации предвидени со Планот на Друштвото.

Табеларниот преглед на зделката е во продолжение:

Опис на Зделката со заинтересирана страна :

– Висина на трансакции

I МАКПЕТРОЛ АД како купувач на стоки и услуги	Планирана Вредност 2019	Планиран %
1. Транспортни услуги	357,980,000.00	63.78%
1.1. Превоз на бензини и дизели	211,948,791.00	37.76%
1.2. Превоз на авио гориво	15,105,608.00	2.69%
1.3. Превоз на мазут	5,071,000.00	0.90%
1.4. Превоз на битумен	0.00	0.00%
1.5. Превоз на Автоплин и ТНГ	83,967,400.00	14.96%
1.6. Превоз на Плински Боци	17,959,500.00	3.20%
1.7. Превоз на Био дизел	198,414.00	0.04%
1.8. Масла и мазива	3,690,000.00	0.66%
1.9. Антифриз и кристал кар	5,535,000.00	0.99%
1.10. Останато	14,504,287.00	2.58%
2. Закуп на деловен простор	300,000.00	0.05%
3. Закуп на транспортни средства	30,000,000.00	5.34%
4. Останати стоки и услуги	5,000,000.00	0.89%
Вкупно	393,280,000.00	70.07%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2018	8,137,001,008.00	
% од активата	4.83%	
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги		
5. Гориво за возила	130,000,000.00	23.16%
6. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	2.67%
7. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	0.89%
8. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	3.21%
Вкупно	168,000,000.00	29.93%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2018	8,137,001,008.00	
% од активата	2.06%	
СЕ ВКУПНО	561,280,000.00	100.00%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2018	8,137,001,008.00	
% од активата	6.90%	



Во споредбениот преглед во продолжение се дадени остварените зделки помеѓу двете друштва во периодот 2014 до 2018 година на годишно ниво како и планирани и остварени зделки по години, идентификуваните промени и нивниот процент во однос на активата на друштвото според ревидираните финансиски извештаи за претходните години.

Остварените зделки помеѓу двете друштва во периодот 2014 до 2018 година на годишно ниво, идентификуваните промени, како и планирани и остварени зделки по години и нивниот процент во однос на активата на друштвото според ревидираните финансиски извештаи за претходната година изнесува .

I МАКПЕТРОЛ АД како купувач на стоки и услуги	Остварено во 2014 година	Остварено во 2015 година	Остварено во 2016 година	Остварено во 2017 година	Остварено во 2018 година
Транспортни услуги	316,227,503	310,757,074	273,877,633	260,298,616	268,864,670
Закуп на деловен простор	237,338	258,742	258,716	258,742	258,358
Закуп на транспортни средства	23,883,723	22,920,709	23,986,193	26,023,737	26,634,909
Вкупно	340,348,564	333,936,525	298,122,542	286,581,095	295,757,937
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги	Остварено во 2014 година	Остварено во 2015 година	Остварено во 2016 година	Остварено во 2017 година	Остварено во 2018 година
Гориво за возила	68,446,583	73,215,137	69,598,495	80,600,454	91,334,902
Резервни делови и потрошен материјал	6,784,442	11,283,788	9,294,531	10,733,759	9,461,723
Услуги преку Верна картички	3,341,656	3,012,229	2,587,929	2,735,728	3,181,745
Останати стоки и услуги	3,336,927	9,854,016	11,327,166	9,106,820	3,794,072
Вкупно	81,909,608	97,365,170	92,808,121	103,176,761	107,772,442
КОМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКАТА	422,258,172	431,301,695	390,930,663	389,757,856	403,530,379
ИМОТ (АКТИВА)	8,158,777,533	7,430,008,000.00	7,511,106,000.00	7,798,322,811.00	8,137,001,008.00
% НА ЗДЕЛКА ВО ОДНОС НА ИМОТ	5.18%	5.80%	5.20%	5.00%	4.96%
КОМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКА ПО ОДЛУКА	483,250,000	485,109,000.00	551,207,100.00	492,660,000.00	516,640,000.00
% НА ЗДЕЛКА РЕАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНО	87.38%	88.91%	70.92%	79.11%	78.11%
% НА ЗДЕЛКА ПО ОДЛУКА	5.92%	6.53%	7.34%	6.32%	6.35%
I МАКПЕТРОЛ АД како купувач на стоки и услуги	Остварено во 2014 година	Остварено во 2015 година	Остварено во 2016 година	Остварено во 2017 година	Остварено во 2018 година
Вкупен приход	20,516,655,186	18,563,353,000	16,561,127,000	18,810,647,394	22,001,133,038
% на учество во вкупен приход	1.66%	1.80%	1.80%	1.52%	1.34%
Вкупни расходи	20,622,821,403	18,531,252,000	16,150,428,000	18,481,694,106	21,146,210,704
% на учество во вкупни расходи	1.65%	1.80%	1.85%	1.55%	1.40%
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги	Остварено во 2014 година	Остварено во 2015 година	Остварено во 2016 година	Остварено во 2017 година	Остварено во 2018 година
% на учество во вкупен приход	0.40%	0.52%	0.56%	0.55%	0.49%
% на учество во вкупни расходи	0.40%	0.53%	0.57%	0.55%	0.51%
% на учество на вкупната зделка во вкупен приход	2.06%	2.32%	2.37%	2.08%	1.85%
% на учество на вкупната зделка во вкупни расходи	2.05%	2.33%	2.42%	2.10%	1.91%



Нефинансиските информации како што е техничката опременост на возилата особено во делот на мерните инструменти, изградениот систем за сведување на минимум на разликите при прием, потоа системот за централизирано следење на сите функции на возила и полуприколки каде што се сместени дериватите, се предмет на поголеми инхерентни ограничувања отколку финансиските информации, даваат повеќе квалитативни карактеристики на оваа постапка и методите за утврдување на вредноста на зделката.

1.2. Идентификација на критериумите според која е оценета предметната материја:

I МАКПЕТРОЛ АД како купувач на стоки и услуги	Вредност 2019	%	Критериум
1. Транспортни услуги	357,980,000.00	63.78%	
1.1. Превоз на бензини и дизели	211,948,791.00	37.76%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
1.2. Превоз на авио гориво	15,105,608.00	2.69%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
1.3. Превоз на мазут	5,071,000.00	0.90%	Според утврдени тарифиници и склучен договор со краен потрошувач
1.4. Превоз на битумен	0.00	0.00%	Според утврдени тарифиници и склучен договор со краен потрошувач
1.5. Превоз на Автоплин и ТНГ	83,967,400.00	14.96%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.6. Превоз на Плински Боци	17,959,500.00	3.20%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.7. Превоз на Био дизел	198,414.00	0.04%	Оваа услуга за превоз се јавува доколку Макпетрол врши продажба на био гориво (ФАМЕ) франко купувач и е составен дел на продажната цена.
1.8. Масла и мазива	3,690,000.00	0.66%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.9. Антифриз и кристал кар	5,535,000.00	0.99%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.10. Останато	14,504,287.00	2.58%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
2. Закуп на деловен простор	300,000.00	0.05%	Според слични цени на закуп
3. Закуп на транспортни средства	30,000,000.00	5.34%	Не повисоко од дадена понуда од австриски оператор и квалитативни карактеристики
4. Останати стоки и услуги	5,000,000.00	0.89%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
Вкупно	393,280,000.00	70.07%	
% од активата	4.83%		
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги	Вредност 2019	%	Критериум
5. Гориво за возила	130,000,000.00	23.16%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
6. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	2.67%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени
7. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	0.89%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени
8. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	3.21%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени
Вкупно	168,000,000.00	29.93%	
% од активата	2.06%		
		100.00	
СЕ ВКУПНО	561,280,000.00	%	
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2018	8,137,001,008.00		
% од активата	6.90%		

**Процентуално учество на критериумите и карактеристиките во утврдената вредност на зделката:**

КРИТЕРИУМ -УЧЕСТВО	%	Извор
Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика	64.51%	Службен весник на РМ
Според утврдени тарифиници и склучен договор со краен потрошувач	0.90%	Договори со крајни купувачи
Регулирани цени	65.41%	
Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	14.96%	Договор и тарифиници со важност во 2017 и 2018 година и Податоци од МАКАМ ТРАНС
Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	7.46%	“-“
Според слични цени на закуп	0.05%	Пазар 3
Не повисоко од дадена понуда од австриски оператор и квалитативни карактеристики.	5.34%	Понуда на оператор
Пазарни цени - надворешни докази	27.82%	
Надворешни докази	93.23%	
Останати стоки и услуги	3.21%	Договор и тарифиници со важност во 2017 и 2018 година и изедначеност со други купувачи
Резервни делови и потрошен материјал -	2.67%	. Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени и изедначеност со други купувачи
Останати стоки и услуги - Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	0.89%	. Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени и изедначеност со други купувачи, и Податоци од МАКАМ ТРАНС
Останато по пазарни цени	6.77%	
СЕ ВКУПНО	100.00%	

Критериумите и карактеристиките се однесуваат само на елементите на деловите од оваа зделка и корисниците за кој е наменет извештајот.

Критериумите се дискутирани на состанок со малцински акционери на 28.03.2019 година

1.3. Во Предлог Одлуката на МАКПЕТРОЛ АД Скопје се користени анализи и извори на информации и се употребени следните методи на вреднување:

- 1) - Метода на вреднување на трошоци плус согласно со Тарифни табели како составен дел на Деловната соработка . Со ваквиот пристап е добиена вредност од 561,280,000 ,00 денари во 2019 година.
- 2) - Метода на вреднување – Пакет и блок цени според типови на транспорт според релација и тоа едномерна (полно во еден правец, а празно на враќање); Радијална релација – со кружно опслужување на повеќе пунктови и Циклична релација- која се состои од една главна и повеќе помошни прстенести релации. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 561,279,943,00 денари.
- 3) - Метода на вреднување на % на учество на транспортни трошоци во однос на остварен вкупен приход и остварени расходи во изминатиот период применет на планираните износи во 2019 година. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 547,510,117,00 денари.
- 4) - Метода на вреднување според просечни цени во однос на планирани количини во 2019 година Со ваквиот пристап е добиена вредност од 551.318.880,00 денари.
- 5) Врз основа на користените методи на вреднување добиената вредност за предвидените количини се движи помеѓу од 547,510,117,00 денари и 561,280,000 ,00 денари.



6) Сите 4 употребени методи се значајни и релевантни, но заради можната флукуација на цената на нафтните деривати крајниот износ на зделката е утврден согласно со точка 7 во продолжение.

7) За определување на крајниот износ е користен критериумот за утврдување на вредноста врз основа на регулирани и споредливи пазарни цени со други купувачи според планираните количини за транспорт на нафтени деривати и природен гас во делот на транспорт, најсоодветен понудувач од аспект на закуп на вагон цистерни и возила за транспорт на природен гас кога МАКПЕТРОЛ АД Скопје се наоѓа во улога на купувач и регулирани и споредливи пазарни цени според калкулација на Макпетрол АД во услови кога МАКПЕТРОЛ АД Скопје се наоѓа во улога на продавач. Со ваквиот пристап вредностите на зделката се следни :

– Висина на трансакции

I МАКПЕТРОЛ АД како купувач на стоки и услуги	Планирана Вредност 2019	Планиран %
1. Транспортни услуги	357,980,000.00	63.78%
1.1. Превоз на бензини и дизели	211,948,791.00	37.76%
1.2. Превоз на авио гориво	15,105,608.00	2.69%
1.3. Превоз на мазут	5,071,000.00	0.90%
1.4. Превоз на битумен	0.00	0.00%
1.5. Превоз на Автоплин и ТНГ	83,967,400.00	14.96%
1.6. Превоз на Плински Боци	17,959,500.00	3.20%
1.7. Превоз на Био дизел	198,414.00	0.04%
1.8. Масла и мазива	3,690,000.00	0.66%
1.9. Антифриз и кристал кар	5,535,000.00	0.99%
1.10. Останато	14,504,287.00	2.58%
2. Закуп на деловен простор	300,000.00	0.05%
3. Закуп на транспортни средства	30,000,000.00	5.34%
4. Останати стоки и услуги	5,000,000.00	0.89%
Вкупно	393,280,000.00	70.07%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2018	8,137,001,008.00	
% од активата	4.83%	
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги		
5. Гориво за возила	130,000,000.00	23.16%
6. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	2.67%
7. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	0.89%
8. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	3.21%
Вкупно	168,000,000.00	29.93%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2018	8,137,001,008.00	
% од активата	2.06%	
СЕ ВКУПНО	561,280,000.00	100.00%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2018	8,137,001,008.00	
% од активата	6.90%	

Критериумите и методите на вреднување при дефинирање на зделката се во прилог на овој извештај.



1.4. Инхерентни ограничувања - ограничувања кои постојат заради неможност да се влијае и контролира вкупниот деловен амбиент, технички карактеристики и опременост на возила, ефективност на интерните контроли и слично.

- Отсутноста на перфектен пазар, воспоставена пракса за споредба за различни, но прифатливи техники за мерење може да резултира со материјално различно вреднување и може да влијае на споредливоста.
- Според содржината оваа зделка претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Конкретната зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување содржи перспективни финансиски информации предвидени со Планот на Друштвото. Заради ваквата состојба дури и да се случат настаните кои се предвидени со хипотетичките претпоставки во однос на предвидената зделка, сепак фактичките резултати веројатно ќе се разликуваат од проекцијата бидејќи други предвидени настани не се случуваат како што се очекува (флукуација на цената на дериватите и физички обем на транспорт).
- Флукуација на цената на дериватите во 2017, 2018 и на почетокот на 2019 година

1.5. Одговорност на менаџментот

Страните корисници на зделката со заинтересирана страна се обелоденети во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Заинтересираните страни во зделката со заинтересирана страна се обелоденети во Заклучокот на Управниот одбор бр. 0202-7/6 и Известувањето на членовите на Управниот Одбор бр. 0202-8/1 до Надзорниот Одбор од 11.03.2019 година како и Заклучокот на Надзорниот одбор бр. 0203-10/3 и Известувањето на членовите на Надзорниот одбор до Собранието бр. 0203-11/1 од 15.03.2019 врз основа Законот за Трговските друштва.

Управниот Одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје е одговорен за подготовка на Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна во согласност со критериумите на Законот за трговските друштва и Законот за хартии од вредност, а посебно дека :

- зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи на земјата
- зделката со заинтересирана страна е фер односно вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови во согласност со важечките прописи во земјата
- во зделката со заинтересирана страна не постои несразмерност во заемните давања на страните
- во зделката со заинтересирана страна не постојат некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета
- во досегашните финансиски извештаи на МАКПЕТРОЛ АД Скопје реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни
- од согледаните ризик фактори при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна не постојат индикации од аспект на можна измама и манипулација

Одговорноста вклучува и селекција и примена на соодветните методи и критериуми за подготовка на предлогот за уверување и употреба на претпоставките и проценките на индивидуалната одржливост на заклучоците во рамки на дадените околности. Одговорноста вклучува и дизајнирање и имплементација на системи и процеси релевантни за подготовка на предлогот.

**1.6. Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да спроведеме ангажман за разумно уверување со цел да дадеме заклучок врз основа на нашата работа врз основа на нашите постапки за тоа :

- дали зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата,
- дали зделката со заинтересирана страна е фер односно дали вредноста на зделката е утврдена според пазарни услови,
- дали постои несразмерност во заемните давања на страните,
- дали постојат и некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета,
- дали во досегашните Финансиски Извештаи на друштвото реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни,
- дали и какви ризик фактори постојат при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна, особено од можна измама и манипулација.
- да дадеме препорака до малцинските акционери дали да ја подржат зделката со заинтересирана страна согласно со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182/2015)

Ние ја извршивме нашата работа во согласност со меѓународниот стандард за уверување 3000 врз основа на добиените податоци до 04,04,2019 година. Овој стандард бара од нас да ги исполниме етичките барања и да го планираме и извршиме ангажманот за разумно уверување врз основа на материјалните аспекти за да го изразиме нашиот заклучок за ангажманот за уверување за тоа дали зделката во сите материјални аспекти е во согласност со критериумите на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност како и да дадеме препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со заинтересирана страна.

Нашиот извештај е изготвен со цел да им помогне на акционерите на МАКПЕТРОЛ АД Скопје да ја оценат валидноста на Предлог Одлуката во однос на одобрување на зделка со заинтересирана страна врз основа на тврдењата на одговорната страна.

Овој Извештај вклучувајќи го и заклучокот, е подготвен за целите на усогласеност со рамката за трансакции со поврзани страни на МАКПЕТРОЛ АД Скопје. Ние не прифаќаме или превземаме одговорност кон никој друг освен кон акционерите на МАКПЕТРОЛ АД Скопје.

1.7. Изјава дека ангажманот е извршен согласно со МСАУ 3000

Овој извештај е изготвен во согласност со Меѓународниот стандард за уверување (МСАУ 3000), ангажмани за уверување кои не се ревизии или проверка на историски информации, кои се издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување, одредбите од членот 460-а став 2 а в.в. со став 3 од Законот за трговски друштва и Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии акции котираат на берза (Сл. Весник на РМ 67/2013) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182/2015)



Овој извештај се однесува на изнесеното во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна по однос на точка на дневниот ред од Годишното Собрание на акционери за 2019 година и не се однесува на работењето на Компанијата како целина.

1.8. Резиме на извршената работа - Извршени процедури и извори кои се користени за утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа

Во согласност со рамката на нашиот ангажман при нашата работа покрај другото ги спроведовме следните процедури и ги користевме следните извори на податоци:

- Интервју на повисокиот менаџмент, одговорен за подготовка на Предлог Одлуката за издржаност на зделката со заинтересирана страна.
- Интервју на одговорните лица за одредени делови на Предлог Одлуката за издржаност на зделката со заинтересирана страна.
- Увид и анализа на декларираниите износи во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
- Утврдување на процент на износот на зделката со заинтересирана страна согласно со член 460а точка (1) од Законот за трговските друштва во однос на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.
- Увид и утврдување во однос на тоа дали во досегашните Финансиски Извештаи на Друштвото реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни.
- Преглед и анализа на склучени договори и тарифни таблици, помеѓу МАКПЕТРОЛ АД и ОИЛКО КДА кои се релевантни за зделката со заинтересирана страна која е предмет на одобрување.
- Утврдување на вредноста на зделката со заинтересирана страна според утврдените критериуми, по делови и целосно врз основа на тестирање според метода на примерок согласно со член 460а од Законот за трговските друштва, бидејќи станува збор за кумулативни вредности на меѓусебни поврзани зделки.
- Увид и анализа на добиените податоци од Деловниот план на МАКПЕТРОЛ АД Скопје за 2019 година за вредноста на зделката со заинтересирана страна според Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
- Увид во постапка по јавен повик бр. 930 од 11.02.2018 година за услуга и закуп на вагон цистерни полуприколки за сопствени потреби, за период од една година за вршење на транспорт на светли и темни нафтени деривати, ТНГ и КПГ (компримиран природен гас).
- Увид и анализа на структура на превозни трошоци по одредени видови на превоз и транспортни средства
- Увид и анализа на склучени договори по однос на Објавени јавни набавки со АД Електрани на Македонија во државна сопственост
- Увид и анализа на одлука на ТАРИФА по видови на приклучни возила изразени во евра без пресметан ДДВ како просечен износ на авто ден од МАКАМ ТРАНС Скопје.
- Увид и анализа на склучени договори за испитување на подземни и надземни резервоари
- Одржан состанок со дел од малцинските акционери на 28.03.2019 по однос на критериумите, карактеристиките и вреднувањето на зделката
- Увид во Записник од 11,03,2019 година бр. 0202-7 на Управен одбор на Макпетрол АД Скопје
- Увид во Заклучок број 0202-7/6 од 11,03,2019 и Известување бр. 0202-8/1 од 11,03,2019 на членовите на Управниот Одбор на Макпетрол АД Скопје
- Увид во Записник бр. 0203-10 од 15,03,2018 година на Надзорен одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје



- Увид во Заклучок број 0203-10/3 од 15.03.2019, Известување до собрание бр. 0203-11/1 од 15.03.2019 на членовите на Надзорниот Одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје
- Спротивставување на трошоци за транспорт по години како износи од извршените одлуки за зделка со заинтересирана страна во однос на остварени приходи и расходи на друштвото
- Увид во Записник од УЈП за извршена надворешна контрола на деловни односи за период од 01.01.2007 до 20.02.2012 година
- Увид во Дефинитивен записник за извршена контрола на Акционерско Друштво за промет со нафта и нафтени деривати Макпетрол АД Скопје од Царинска Управа на Република Македонија бр. 0702-10057 од 18.12.2013 година
- Увид во Извештај на ревизорите на Финансиските извештаи за 2017 и 2018 година
- Анализа на флукуацијата на цената на дериватите во 2016, 2017 и 2018 година според објавените податоци во Службен Весник на Република Македонија
- Аналитички и суштински постапки на проверка на податоците за остварени меѓусебни трансакции во 2017 и 2018 година.
- Увид во склучени договори за превоз на ОИЛКО КДА со ЈСП Скопје за 2016
- Увид во склучени договори за превоз на ОИЛКО КДА со Македонија Пат Скопје за 2016
- Увид во склучени договори за превоз на ОИЛКО КДА со Македонија Пат за 2017 година



1.9. Изјава за независност и компетентност

Нашиот ангажман го извршивме во согласност со Кодексот на етика на професионалните сметководители.

Ние потврдуваме дека нашиот ангажман го извршивме согласно со меѓународниот стандард за уверување 3000.

1.10. Специфични ограничувања кои влијаеа на заклучокот

Не постојат било какви специфични ограничувања кои влијаеле на формирање на заклучокот.

1.11. Суштински прашања утврдени од наша страна, кои се однесуваат на конкретната зделка:

- Во текот на нашата работа утврдивме дека во Република Македонија е ограничена конкуренцијата во однос на постоење на друг поединечен субјект со можност за комплетно опслужување на Макпетрол АД со расположливи транспортни капацитети во делот на транспорт на нафтени деривати, авто плин и метан на околу 126 продажни места и 7 складишни капацитети, потоа опслужување на околу 1429 правни субјекти – клиенти на Макпетрол и 686 испораки на екстра лесно масло на околу 686 клиенти физички лица.

- ОИЛКО КДА располага со 104 возила, кои се специјализирани за транспорт на светли и црни деривати, ТНГ и автоплин, боци со ТНГ и други стоки, компримиран природен гас едно возило за зимска служба и 55 вагон цистерни.

- За целите на обезбедување на услуга и закуп на вагонцистерни и полуприколки за сопствени потреби, за период од една година за вршење на транспорт на светли и темни деривати, ТНГ и КППГ е спроведен Јавен повик бр. 930 согласно со Решение бр.0302-930/1 од 08.02.2019 година. Јавниот повик е објавен во дневен весник на ден 11.02.2019 година. По објавениот Јавен повик согласно со извештајот за спроведена постапка и евалуација на понудите од страна на Комисијата за распишување на оглас за прибирање на понуди за транспортни и други услуги е констатирано дека понудувачот ОИЛКО КДА Скопје е прворангиран согласно определените критериуми по тендерската документација.

- Вреднувањето и цените на транспортот се условени од следните фактори:

- Товарните карактеристики на производот
- Ризикот во транспортот врз основа на видот и карактеристиките на производот
- Должината на релацијата
- Степенот на искористеност на транспортното средство
- Бројот на линиите во транспортот
- Стабилноста на товарот
- Начинот на враќање на транспортното средство
- Поставените барања на Макпетрол АД за соодветна координација и неприфаќање на пореметување во координацијата во работата, чекање, губење на работното време, зголемување на трошоците на производите и продажните цени.
- Набавка на гориво и потрошни материјали од мрежата на Макпетрол АД.



1.12. При реализација на оваа зделка ги лоциравме следните фактори на ризик

Врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно уверување, во однос на зделката која е предмет на одобрување на Годишното собрание на акционери за 2019 на МАКПЕТРОЛ АД Скопје ние ги забележавме следните ризик фактори при реализација на оваа зделка.

- Непостоење на перфектен пазар за транспорт на нафтени деривати и природен гас
- Ограничена конкуренција со соодветни транспортни капацитети во Република Македонија.
- Ограничување на достап на податоци во однос на % на учество на транспортни трошоци на другите учесници на пазарот во прометот со нафтени деривати и природен гас

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашиот заклучок.

2. Заклучок

Според наше мислење врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно уверување, како што е опишано погоре, во однос на Предлог одлуката за зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување на Годишното Собрание за 2019 на МАКПЕТРОЛ АД Скопје, базирана на тврдењата на одговорната страна, зделката е објективно искажана во сите материјални аспекти, а особено што:

- Зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата.
- Зделката со заинтересирана страна е фер, односно вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови кои се во согласност со важечките прописи во земјата.
- Не постои несразмерност во заемните давања на страните.
- Не постојат некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета.
- Во досегашните Финансиски Извештаи на друштвото се реално прикажани врските и зделките со заинтересирани страни и ревизорите на финансиските извештаи изразиле мислење без резерва по однос на истите.
- Не постојат ризик фактори при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна, особено од аспект на можна измама и манипулација, освен ризик факторите опишани погоре.

Врз основа на претходното ние даваме препорака до малцинските акционери на друштвото да ја поддржат зделката на седницата на Собранието на акционери, која одлука дополнително претставува услов за склучување на оваа зделка и делегирање на надлежност за реализација на зделката на органите на управување.



2. Заклучок – ипродолжение

Препораката произлегува од погоре изнесеното, а во врска со одредбата од член 3 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182 од 21 октомври 2015 година) и се изведува заклучок дека зделката е во согласност со императивните прописи на националното законодавство и истата е фер утврдена според пазарните услови и дадени околности во сите материјални аспекти, посебно поради настапување на одложениот услов - целосно спроведување на постапката за зделка со заинтересирана страна согласно со законските прописи, од кое одобрување зависи постоењето на целата зделка.

Овој заклучок со препорака ние го базираме не само раководејќи се од образложението на Органот на управување, туку посебно врз основа на критериумите за утврдување на вредноста на зделката и тоа посебно заради критериумот за утврдени цени за транспортни услуги на деривати од страна на Регулаторна комисија за енергетика и споредливите цени за извршени услуги од други превозници и продажби на добра на други купувачи и фактот дека предметот на зделката е утврден ивозможен и извршлив во услови на одобрување- потврдување на зделката, заради реализација на предметната зделка.

Истовремено нашиот заклучок, без присуство на елементите на измама, заблуда и присила, а со цел да им послужи на акционерите за одлучување за одобрување на оваа зделка со заинтересирана страна, произлегува и од увид во последните ревидирани финансиски извештаи во кои се содржани врските и зделките со заинтересирани страни, и истите се реално прикажани, како и од спроведените суштински постапки по одредените делови од реализираните зделки со заинтересирана страна во 2017 и 2018 година.

Нагласување на прашање

Ние обрнуваме внимание на точка 1.1. од овој извештај, Предмет на зделката со заинтересирана страна. Според содржината оваа зделка со заинтересирана страна претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Сакаме да Ви обрнеме внимание дека оваа зделка содржи идни финансиски информации предвидени со Планот на друштвото, без да го менуваме заклучокот.

Тетово 04.04.2019

Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово
ОР. Душко Апостоловски



„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 457 и 460 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIII. седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на зделка со заинтересирана страна

Член 1

Се одобрува зделка со заинтересирана страна „ОИЛКО“ КДА Скопје, и тоа:

I. „ОИЛКО“ КДА - Скопје како продавач на стоки и давател на услуги:

Предмет	Вредност	Услови
1. Транспортни услуги	357.980.000	Пазарни
2. Закуп на транспортни средства	30.000.000	Пазарни
3. Закуп на деловен простор	300.000	Пазарни
4. Останати стоки и услуги	5.000.000	Пазарни
Вкупно :		393.280.000

Износот од **393.280.000** денари, претставува **4,83 %** од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.137.001.000** денари.

II. „ОИЛКО“ КДА-Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги:

Предмет	Вредност	Услови
1. Гориво за возила	130.000.000	Пазарни
2. Резерни делови и потрошен материјал	15.000.000	Пазарни
3. Услуги преку Верна картички	5.000.000	Пазарни
4. Останати стоки и услуги	18.000.000	Пазарни
Вкупно:		168.000.000

Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ.

Износот од **168.000.000** денари, преставува **2,06** % од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.137.001.000** денари.

Вкупната вредност на деловната соработка изнесува **561.280.000** денари, без пресметан ДДВ, што преставува **6,90** % од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.137.001.000** денари.

Член 2

Се овластуваат директорите на соодветните дирекции во Друштвото, заради реализацијата на деловната соработка опишана во членот 1 на оваа одлука, да склучат договори и анекси кон веќе склучените договори, со важност за период од најмалку 12 месеци од денот на нивното склучување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на склучувањето на договорите и анексите од членот 2 на оваа одлука.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 383 став 1 точка 1 од Законот за трговските друштва и членот 125 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXIII седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за измена и дополнување на Статутот на „ Макпетрол “ АД - Скопје

Член 1

Во Статутот на „ Макпетрол “ АД - Скопје (пречистен текст), објавен во Билтен бр.1655 од 1.6.2013 година,

- Во целиот текст на Статутот после зборот Република се додава зборот „Северна,,
- Членот 15 се брише.
- Членот 17 се брише.

Член 2

Членовите 16 и 18 стануваат членови 15 и 16.

Член 3

- Во членот 19 што станува член 17, ставовите 2 и 3 се бришат.
- Се додаваат нови ставови 2,3 и 4 кои гласат:
, „Друштвото може да стекнува сопствени акции спротивно од условите предвидени во ставот 1, кога стекнувањето сопствени акции е неопходно за да се спречи сериозна и непосредна штета што би ја претрпело Друштвото. Одлуката ја донесува Управниот одбор по претходна согласност на Надзорниот одбор. Во овој случај Управниот одбор е должен на првото наредно собрание да го извести Собранието за причините и целта на стекнувањето сопствени акции, за бројот и номиналниот износ на стекнатите акции, за делот од основната главнина којшто го претставуваат стекнатите акции, цената по која се стекнати, како и за изворот на средствата коишто се користени за нивното стекнување.

Ако членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор, со одлуката за стекнување на сопствени акции му причиниле штета на Друштвото или на акционерите, тие имаат обврска штетата да ја

надоместат солидарно со сиот свој имот. Доколку информацијата за стекнување сопствени акции е прифатена од страна на Собранието, во тој случај членовите на Управниот и на Надзорниот одбор се ослободуваат од обврската за надоместување на штетата.

Одредбата од став 1 точка 1 не се применува на стекнати сопствени акции, било од страна на самото Друштво, било од лице кое дејствува во свое име, но за сметка на Друштвото, со цел да бидат распоредени на вработените во Друштвото поврзано со него. Распределбата на таквите акции мора да се изврши во рок од една година, сметајќи од денот на стекнување на овие акции.,,

Член 4

Членот 20 станува член 18 и се менува и гласи:

„Друштвото може сопствените акции да ги понуди на продажба по пат на јавна понуда или приватна понуда согласно закон.

Сопствените акции стекнати спротивно на законот и овој статут се отуѓуваат во рок од една година од денот на нивното стекнување.

Доколку стекнатите сопствени акции не се отуѓат во рок од 1 (една) година и истите претходно се понудени за продажба по пат на јавна понуда, но продажбата не била успешна, тогаш сопствените акции кои се стекнати спротивно на законот и овој статут, без одлагање треба да се поништат.,,

Член 5

Членот 21 се брише.

Член 6

Редните броеви на членовите од 22 до 24 се поместуваат за три броја наназад.

Член 7

Во членот 25 што станува член 22, броевите 23 и 24 се заменуваат со броевите 20 и 21.

Член 8

Редните броеви на членовите од 26 до 34 се поместуваат за три броја наназад.

Член 9

Во членот 35, што станува член 32 се вршат следните измени и дополнувања:

- се додава нова точка 13 и гласи: „целокупната документација поврзана со одобрување на зделката со заинтересирана страна,,

- точка 13, станува точка 14 во која се бришат зборовите „, кои се од значење за остварување на правата на акционерите,, а после зборот документи се додаваат зборовите „,согласно закон.,,

Член 10

Членовите 36 и 37 стануваат членови 33 и 34.

Член 11

Во членот 38, што станува член 35, став 1 точката 9 се менува и гласи: „- издавање акции и други хартии од вредност,,

Член 12

Во членот 39, што станува член 36, став 2 зборовите годишните сметки се менуваат со зборовите „годишната сметка,, се додава запирка и се додаваат зборовите „ финансиските извештаи,,.

Член 13

Редните броеви на членовите од 40 до 44 се поместуваат за три броја наназад.

Член 14

Се додава нов член 42_ и гласи:

„ Акционерите можат да овластат полномошници и/или на истите да им дадат инструкции за гласање на собранието на електронски начин.

Во случај на вакво гласање Друштвото е должно на акционерите да им обезбеди користење на електронски систем преку кој акционерите ќе можат да се регистрираат, да овластуваат свои полномошници и на истите да им даваат инструкции за гласање на седницата на собранието на Друштвото.,,

Член 15

Се додава нов член 43 и гласи:

„Акционерите можат да гласаат со кореспонденција со испраќање на пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Друштвото најдоцна еден работен ден пред денот на одржување на седницата на Собранието, со приложување на документ за идентификација во оригинал или во препис од оригинал по избор на акционерите.

Акционерот кој гласал со кореспонденција може лично да присуствува на седницата на Собранието, без право на глас, но доколку акционерот сака лично да гласа на самата седница мора писмено да го отповика гласањето со кореспонденција најдоцна 48 часа пред одржување на седницата. Доколку акционерот не достави писмено известување дека го отповикува гласањето со кореспонденција, кое мора да биде примено во Друштвото најдоцна 48 часа пред одржување на седницата, во предвид ќе се земе гласањето со кореспонденција.,,

Член 16

Во членот 45, што сега станува член 44, после ставот 3 се додава нов став 4 и гласи:

„Полномошникот врз основа на овластувања дадени од повеќе акционери, задолжително ја известува Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давањето на полномошната од повеќе акционери, во рок до пет работни дена пред одржувањето на Собранието на акционери.,,

Ставовите 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 5, 6, 7, 8 и 9.

Член 17

Редните броеви на членовите 45 и 45-а, се менуваат со броевите 44 и 45.

Член 18

Во членот 54, ставот 1 се менува и гласи:

„ На собранието акционер не може да гласа за одлука што го ослободува лично од обврска, од некое побарување коешто Друштвото го има спрема него или од одговорност или кога му се признава некаква предност или привилегија на сметка на друштвото, односно кога се гласа за одлука да се поведе судска или друга постапка против него, освен ако со закон поинаку не е определено. Во овие случаи, акционерот не може да го остварува правото на глас, ниту лично ниту преку полномошник.,,

Член 19

Членот 69 се менува и гласи:

„Секој договор на Друштвото, во кој Друштвото е странка и во којшто член на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор има интерес дури и на посреден начин, мора да постапи согласно одредбите од законот што се однесуваат на зделка со заинтересирана страна.

Секој член на Управниот одбор односно на Надзорниот одбор кој има интерес е должен веднаш да го пријави тоа.

Ако член или заинтересиран член на Управниот одбор или на Надзорниот одбор дојде до сознание дека е исполнет некој од условите од ставот 1 на овој член, за тоа веднаш треба да го извести Управниот одбор или Надзорниот одбор. Заинтересираниот член има право да биде сослушан, но не може да учествува во расправата или во одлучувањето во врска со тој договор.

Управниот одбор ќе го извести Собранието на првата наредна седница за одлучувањето во врска со договор односно зделка каде како заинтересирана страна се јавува член на Управниот одбор односно на Надзорниот одбор.

Ако сите членови на Управниот одбор или мнозинството се заинтересирана страна, за зделката ќе одлучува Надзорниот одбор.

Доколку сите членови на Надзорниот одбор или мнозинството се заинтересирана страна, таквата зделка ја одобрува собранието.

Собранието ја одобрува зделката со заинтересирана страна со мнозинство гласови на сите акционери кои немаат интерес, а кои поседуваат акции со право на глас, под услови утврдени со закон.,,

Член 20

Во членот 71, ставот 3 се брише.

Член 21

Во член 72, ставот 1 се менува и гласи:
„Управниот одбор се состои од 7 (седум) члена.

Член 22

Во член 79, ставот 2 се менува и гласи: „Ако Претседателот на Управниот одбор е спречен да ја свика и да раководи со седницата на Управниот одбор, седницата ја свикнува и со неа раководи член на Управниот одбор кој ќе го именува Надзорниот одбор.,,

Член 23

Во членот 89, ставот 5 се брише.

Член 24

Во членот 90, во ставот 1, после бројот 4 се додаваат зборовите „и членот 86-а,,

Член 25

Се овластува Надзорниот одбор на Макпетрол АД Скопје да подготви пречистен текст на Статутот.

Да се овласти регистрационен агент да поднесе Пријава за упис на измените на Статутот на Макпетрол АД Скопје до Централниот регистар на Р.Северна Македонија и да достават пречистен текст на Статутот на Друштвото.

Член 26

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Собранието на Макпетрол АД Скопје го разгледа предлогот за измена на Статутот на Макпетрол АД Скопје, како и одредбите со кои, со измените и дополнувањата се подобрува текстот на Статутот, усогласени со Законот за трговските друштва, Законот за хартии од вредност и Законот за преземање на акционерските друштва, по што во согласност со членот 125 од Статутот на Макпетрол АД Скопје, донесе одлука како во диспозитивот.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

